



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2022 бр. 11/ Viti 2022 nr. 11

30 Ноември 2022 / 30 Nëntor 2022

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 11 / Viti 2022 nr. 11


30 Ноември 2022 / 30 Nëntor 2022

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduic të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2022 бр. 11, 30 Ноември 2022 /

Viti 2022 nr. 11, 30 Nëntor 2022

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

Ибуш Јусуфи, директор /
IBUSH JUSUFI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA
ЕЛИЗАБЕТА СИМОНОВСКА / ELIZABETA SIMONOVSKA

главен уредник / kryeredaktor

ИБУШ ЈУСУФИ / IBUSH JUSUFI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

Даме Груев бр.14, 1000 Скопје / Dame Gruev nr. 14, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nül e vendimive për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale

..... 1 – 3

ПАТЕНТИ / PATENTA

..... 4 – 45

Национални патенти

..... 4 – 6

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

7 – 9

Меѓународни патенти / Patenta ndërkombëtar

..... 10 – 39

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

..... 40 – 45

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

..... 46 – 245

Пријави на Трговски Марки / Aplikime për marka tregtare

..... 47 – 62

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

..... 63 – 64

Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare

..... 65 – 215

Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, Vazhdimësi e vlefshmërisë dhe Ndërprerje (Mbarim)

..... 216 – 245

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

..... 246 – 248

Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale

247

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

248

ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ / TREGUESIT GJEOGRAFIK ИСПРАВКИ / KORRIGJIME

..... 249

..... 250 – 251



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.



ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **C 04B 35/632, F 27D 1/00**(11) **12495**(13) **A**(21) **2021/773**

(22) 29/09/2021

(45) 30/11/2022

(73) **Ивана Миленковска ул. Св. Јоаким
Осоговски 71, Крива Паланка, МК**

(72) Љубен Миленковски

(54) **Врзивно средство**

(57)

Органското врзивно средство е композит од 9
(девет) дела меласа и 1 (еден) дел мазут.

Се додава како средство за врзување од 18-
22% по маса при производство на

огноотпорни пластични маси коишто служат
за затворање на отворите за испуштање на
метал и троска кај печките за топење руда и
метал.

Со мешањето се добива термопластична
огноотпорна маса која може да се инјектира
во каналите над 180 °C и ствара цврста
заптивка и овозможува ефективно затворање
на отворите на печката за истек на метал и
троска.

(51) **A 47B 47/00, A 61L 2/14**(11) **12473**(13) **A**(21) **2021/798**

(22) 07/10/2021

(45) 30/11/2022

(73) **Електро Точила Инженеринг
ДООЕЛ ул. „Сотка Георгиоски,, бб Катна
гаража лок. 13 7500 Прилеп, МК**(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) Александар Димчески

(54) **ОРМАР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА**


(57)

За ормарот за дезинфекција и
стерилизација на нов начин е примената
јонизирачката технологија која во поново
време успева да произведе негативни јони
во концентрација од ред на величини 10^9 на
 cm^3 . Поточно искористен е уред кој
произведува 45 милиони јони на cm^3 .
Затворениот простор од ормарот со
определен волумен дава можност да се

постигне висока концентрација на негативни
јони во релативно мал затворен простор
за многу брзо време. Ормарот кој може да
биде со една или две врати има можности
за подвижно обесување на облека, обувки
и предмети и фиксно поставување на
предмети врз полици. Уредот е поставен
во горниот покривен дел на ормарот и
насочува јони надолу кон предметите.
Времетраењето на постапката се регулира
со тајмер. По точно определено време кое
е определено во зависност од волуменот
на ормарот постапката завршува со
автоматско прекинување проследено со
светлосен и звучен сигнал. После
сигналот вратите може да се отворат.
Постапката е безбедна и без пропратни
производи како пареа, озон или УВ
зрачење. Корпусот на ормарот е
изработен од дрвени делови - кои идеално
се вклопуваат еден во друг без употреба
на шрафови. Ормарот е така моделиран
да може лесно да се монтира и во
домашни услови без помош од стручно
лице.



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(11) 12496

(13) А

(54) **ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРАШОК ОД ЕКСТРАХИРАНА СЛУЗ ОД ПОЛЖАВИ**

(21) 2021/853

(22) 28/10/2021


(45) 30/11/2022

(73) **АГРО ЛИНК увоз-извоз ДООЕЛ Чашка ул. Кочо Рацин бр. 20, Чашка, МК**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **ПОЛЕНАКОВИЌ, Радмил; ГЛАВАШ ДОДОВ, Марија; СИМОНОВСКА ЦРЦАРЕВСКА, Маја; ВЕЛКОВСКИ, Трајче; ЈОВАНОВСКИ, Бојан and БОНДЖИКОВ, Тодор**

(57) Технолошка постапка за добивање на прашок од слуз од полжави којашто се состои од последователни фази н собирање на полжави и промивање со дестилирана вода, екстракција на слуз, смрзнување на слуз, лиофилизација, стерилизација, пакување во стерилни флакони со десиканс и контрола на квалитет на готов производ.





ПРЕНОС / BARTJE

(11) **9784**

(73) **TEIJIN LIMITED 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, , JP**

(11) **9946**

(73) **PF Argentum IP Holdings LLC235 East 42nd Street,New York,NY 10017, US**

(11) **10741**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

(11) **10742**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

(11) **11146**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

(11) **11952**

(73) **Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1741**

(73) **Columbia Laboratories (Bermuda) Limited Rosebank Center, 14 Bermudiana Road
Pembroke HM08 , BM**

(11) **1907**

(73) **VA TECH HYDRO GmbH & CoPenzinger Strasse 76, 1141 Vienna, AT**

(11) **2000**

(73) **Schering Corporation2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, State of New Jersey 07033,
US**

(11) **2196**

(73) **KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. and MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.6-1,
Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100, JP and 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA
02139, CA**

(11) **2512**

(73) **Columbia Laboratories (Bermuda) Limited Rosebank Center, 14 Bermudiana Road
Pembroke HM08 , BM**

(11) **2431**

(73) **Novozymes Adenium Biotech A/SKrogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, DK**

(11) **2381**

(73) **Sanofi-Aventis174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **2359**

(73) **SALZBURGER ALUMINIUM AKTIENGESELLSCHAFTLend 25 A-5651 Lend, AT**

(11) **2560**

(73) **Zentaris IVF GmbH Weismullerstrasse 50, D-60314 Frankfurt, DE**

(11) **2453**

(73) **ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, IT**

(11) **2510**

(73) **ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(11) **2641**

(73) **CMTE Development Limited Building 101, UQ Pinjarra Hills Campus, 2436 Moggill Road
Pinjarra Hills, QLD 4069, AU**

(11) **2617**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE**

(11) **2843**

(73) **Tenova S.p.A. Via Monte Rosa 93, 20149 Milano, IT**

(11) **2967**

(73) **Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. 1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville,
New Jersey 08560, US**

(11) **3238**

(73) **H.Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby, DK**

(11) **3374**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE**

(11) **3506**



(73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE**

(11) **3297**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **3330**

(73) **Dompe farmaceutici S.p.A. Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122 Milano (MI),, IT**

(11) **3370**

(73) **Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR**

(11) **3428**

(73) **Columbia Laboratories (Bermuda) Limited Rosebank Center, 14 Bermudiana Road Pembroke HM08 , BM**

(11) **4055**

(73) **Gilead Palo Alto, Inc 333 Lakeside Drive Foster City CA 94404, US**

(11) **4369**

(73) **H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, Copenhagen , DK**

(11) **4844**

(73) **Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран and Андоновски Влатко 16та македонска бригада 2/3-5 Скопје, МК; Ул. Овчеполска 3, Свети Николе, МК and Ул. Благоја Давков 25а, Скопје, МК**

(51) **A 61K 31/496, A 61K 9/14, A 61K 9/00**

(11) **12472**

(13) T1

(21) **2021/623**

(22) 05/08/2021

(45) 30/11/2022

(30) EP14181328 18/08/2014 EP and

US201462038665P 18/08/2014 US

(96) 17/08/2015 EP19154013.7

(97) 14/07/2021 EP3508196

(73) **Alkermes Pharma Ireland Limited**

Connaught House 1 Burlington Road Dublin 4, D04 C5Y6, IE

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аурра, 1000 Скопје

(72) LIVERSIDGE, Elaine; HICKEY, Magali;
MANSER, David; PALMIERI, Michael Jr.;
PAQUETTE, Sara Montminy; SMITH, Greg;
STEINBERG, Brian; TURNCLIFF, Ryan; ZEIDAN,
Tarek; HARD, Marjie L.; CRESSWELL, Philip;
PERKIN, Kristopher and CASH, Ethan P.

(54) **КОМПОЗИЦИИ НА ПРОЛЕК
АРИПИПРАЗОЛ**

(57) 1 Постапка за припрема на композиција
која опфаќа (i) популација на честички на
пролек арипипразол кои имаат големина на
честички базирана на волумен (Dv50) помеѓу 50
и 700 nm како што е одредено со техники на
расипување на светлина и (ii) најмалку еден
површински стабилизатор кој ја опфаќа
адсорбираната компонента, која е адсорбирана
на површината на честичките на пролекот
арипипразол и слободна компонента достапна
за солубилизација на пролекот арипипразол,

каде што масениот однос на пролекот
арипипразол и површинскиот стабилизатор
изнесува помеѓу 10:1 и 26:и каде што пролекот
арипипразол има формула:

во која n претставува нула или цел број помал
од 20,

каде што најмалку еден површински
стабилизатор е избран од групата која ја
сочинуваат карбоксиметил целулоза и естар
масна полиоксиетиленсорбитанска киселина;
каде што таа постапка ги опфаќа следните
фази:


(a) пресметување на количество на
споменатиот најмалку еден стабилизатор кој се
додава на композицијата како би се осигурал
дека и адсорбирана компонента и слободна
компонента на споменатиот стабилизатор се
присатни во композицијата;

(b) производство на популација на честички на
пролек арипипразол кои имаат големина на
честички базирана на волумен (Dv50) помеѓу 50
и 700 nm како што е одредено со расипување
на светлост; и

(c) комбинирање на количеството на
површински стабилизатор со популација на
честички на пролек арипипразол, така што да е
адсорбираната компонента на споменатиот
површински стабилизатор адсорбирана на
површината на честичките на пролекот
арипипразол.

има уште 15 патентни барања

СОСТОЈБА НА ТЕХНИКА Слика 1: Шематски приказ на период на индукција изведено со помош 20 μ m формулација на арипипразол лауроил



(51) H 04N 19/70, H 04N 19/44

(11) 12474

(13) T1

(21) 2021/624

(22) 05/08/2021

(45) 30/11/2022

(30) US201113273191 13/10/2011 US;

US201113287015 01/11/2011 US;

US201113291961 08/11/2011 US and

US201113294996 11/11/2011 US

(96) 12/10/2012 EP12839718.9

(97) 14/07/2021 EP2767090

(73) **Dolby International AB Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost, NL**

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) SEGALL, Christopher A.; MISRA, Kiran and
DESHPANDE, Sachin G.

(54) **ПРАТЕЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА СЛИКА ВРЗ
ОСНОВ НА НАЗНАЧЕНА СЛИКА НА
ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕД**

(57) 1 Постапка за пратење на референтна слика во бафер за декодирани слики и декодирање на текот на битови на видео содржина, која опфаќа:

примање на опис на бафер на декодирани референтни слики од споменатиот тек на битови на видео содржина,
каде што секоја референтна слика се поврзува со вредноста на бројачот на редоследот на слика (POC),
каде што вредностите на бројачот на редоследот на слика (POC) на декодираните референтни слики распоредени во поголем број сетови, каде што секој сет има опсег [0..MaxPOC-1] на POC вредности, а одредена вредност на MaxPOCSetIndex одговара на одреден сет на [0..MaxPOC-1] вредности, каде MaxPOC е единствена целобројна вредност; каде што споменатиот опис на бафер вклучува параметар на POC циклус за еден сет на долгорочни референтни слики и споменатиот

параметар на рос циклус се користи за сметање на бројачот за редослед на слика (РОС) за споменатите декодирани долгорочни референтни слики;
 идентификување на споменатите декодирани референтни слики на моменталната слика од баферот за декодирани слики, врз основ на споменатиот параметар на рос циклусот;
 утврдување дали се јавил премин помеѓу сетовите на слики кога се декодира претходно одреден максимален број на слики во сетот;
 модификување на параметарот на рос циклусот, ако се јавил премин;

декодирање на споменатата моментална слика со помош на интер-рамковна предикција врз основ на споменатите декодирани референтни слики;

и

баферување на споменатата декодирана слика во споменатиот бафер за декодирање на слика ради предикција, каде што параметарот на рос циклусот за референтната слика претставува растојание помеѓу MaxPOCSetIndex на референтната слика и MaxPOCSetIndex на сликата која се декодира.

има уште 1 патентни барања



(51) **C 12N 9/12, A 61K 38/00**

(11) **12482**

(13) T1

(21) **2021/635**

(22) 10/08/2021

(45) 30/11/2022

(30) EP16306232 26/09/2016 EP

(96) 26/09/2017 EP17780349.1

(97) 26/05/2021 EP3516052

(73) **Centre National de la Recherche Scientifique; Université de Strasbourg and Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 3, rue Michel-Ange 5016 Paris, FR; 4, rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg, FR and 10 rue de Tolbiac 75013 Paris, FR**





(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
 Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) MOINE, Hervé and TABET, Ricardos

(54) **РЕКОМБИНАНТЕН DGKK ГЕН ЗА ГЕНСКА ТЕРАПИЈА НА ФРАГИЛЕН X СИНДРОМ**

(57) 1 Нуклеинска киселина која кодира функционален хуман DGKk (диацилглицерол киназа капа) протеин на кој недостига функционален регион богат со пролин и/или функционален EPAPE повторен регион, каде што нуклеинската киселина има најмалку 85% идентитет со нуклеотидната секвенца од SEQ ID NO: а каде регионот богат со пролин претставува регион на нуклеотид помеѓу нуклеотидите 70 и 132 од SEQ ID NO: додека EPAPE повторениот регион претставува регион на нуклеотид помеѓу нуклеотидите 142 и 539 од SEQ ID NO: 1.

има уште 14 патентни барања

Naziv vektora	Proizvedeni protein	Konstrukcija vektora
Dgk-FL	DGK protein pune dužine	
Δ 5'-reg-Dgk Or Δ 5'-Dgk	Δ N-ter DGK protein	
5'-reg-Dgk	N-ter region DGK-a	
Δ 5'UTR-5'-reg-Dgk	N-ter region DGK-a	
Δ Pro-5'-reg-Dgk	Δ Pro-N-ter region DGK-a	
Δ EPAPE-5'-reg-Dgk	Δ EPAPE-N-ter region DGK-a	
Δ EPAPEI-5'-reg-Dgk	Δ EPAPEI-N-ter region DGK-a	
Δ EPAPEII-5'-reg-Dgk	Δ EPAPEII-N-ter region DGK-a	

(51) C 07D 471/04, C 07D 491/107, A 61K 31/4375, A 61P 13/00, A 61P 9/00

(11) 12484

(13) T1

(21) 2021/636

(22) 11/08/2021

(45) 30/11/2022

(30) EP16188728 14/09/2016 EP and

EP16202509 06/12/2016 EP

(96) 06/09/2017 EP17772322.8

(97) 23/06/2021 EP3512849

(73) Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Pharma Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen, DE and Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) STRAUB, Alexander; VAKALOPOULOS, Alexandros; MARQUARDT, Tobias; TINEL, Hanna; MONDRITZKI, Thomas; WITTEW, Matthias, Beat; TELLER, Henrik; BOULTADAKIS ARAPINIS, Melissa; BRECHMANN, Markus; KULLMANN, Maximilian, Andreas and FREUDENBERGER, Till

(54) 7-СУПСТИТУИРАНИ 1-АРИЛ-НАФТИРАДИН-3-КАРБОКСАМИДИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1. Соединение со формулата (I)

назначено со тоа, што
X претставува халоген,
R1 претставува водород,
или

претставува -NR4R5,
 каде што
 R4 претставува водород, метил, (C2-C4) -алкил
 или (C3-C6) -циклоалкил,
 каде што (C2-C4) -алкил може да биде
 супституиран со хидроксил или до три пати
 супституиран со флуор и
 R5 претставува (C1-C6) -алкил, (C3-C6) -
 циклоалкил, 3- до 6-член заситен хетероцикличен
 или (C1-C4) -алкилсулфонил,
 каде што (C1-C6) -алкил, (C3-C6) -циклоалкил и
 3- до 6-член заситениот хетероцикличен може да
 биде до трисупституиран, еднакво или
 различно, од метил, дифлуорометил,
 трифлуорометил, хидроксил,
 хидроксикарбонил, оксо, метокси,
 дифлуорометокси, трифлуорометокси и цијано,
 и дополнително до тетрасупституиран со
 флуор,
 или
 R4 и R5 заедно со азотниот атом на кој тие се
 врзани формираат заситен или делумно
 незаситен, 3- до 6-точлен моноцикличен или 6-
 до 10-точлен двоцикличен хетероцикличен
 прстен, којшто може да содржи уште еден или
 два, еднакви или различни хетероатоми од
 групата на N, O, S, SO и/или SO₂ како членови
 на прстенот,
 каде што 3- до 6-член моноцикличен и 6-до 10-
 точлен двоцикличен хетероцикличен прстен од
 коишто секој може да биде супституиран со 1
 до 5 супституенти коишто се независно
 одбрани од групата на (C1-C4)-алкил,
 дифлуорометил, трифлуорометил, хидрокси,
 хидроксикарбонил, оксо, (C1-C3)-алкокси,
 дифлуорометокси, трифлуорометокси, цијано,
 (C1-C3)-алкоксикарбонил, аминокарбонил,
 моно-(C1-C3) -алкиламинокарбонил, -
 NHC(=O) R14A, -CH₂NHC (= O)R14B, -OC (= O)
 R15, и дополнително до тетрасупституиран со
 флуор,
 каде што (C1-C4)-алкил може да биде моно-
 или дисупституиран, еднакво или различно, од

страна на хидроксил и (C1-C3) -алкокси, и се до
 тетрасупституиран со флуор,
 R14A и R14B, независно еден од друг,
 претставуваат (C1-C3) -алкил или циклопропил,
 и каде што
 R15 претставува (C1-C4) -алкил,
 R2 претставува група со формулата

каде што

* ја означува точката на врзување кон азотниот
 атом на амидната половина,
 R6A претставува водород или (C1-C4) -алкил,
 R6B претставува водород, (C1-C4)-алкил,
 циклопропил, монофлуорометил,
 дифлуорометил, трифлуорометил,
 метоксиметил или трифлуорометоксиметил,
 R7 претставува (C1-C6)-алкил или (C3-C 5) -
 циклоалкил којшто е тетрасупституиран од
 флуорот,
 каде што (C1-C6) -алкил може да биде
 супституиран со amino, хидрокси, (C1-C6) -
 алкокси и до пентасупституиран со флуор,
 каде што (C1-C6)-алкокси може да биде до
 пентасупституиран со флуор,
 L1 претставува врска или група од формулата -
 C(R8AR8B)-(C(R9AR9B))m-,
 каде што
 m претставува 0 или 1,
 R8A претставува водород или метил,
 R8B претставува водород, метил,
 трифлуорометил, пентафлуороетил или
 трифлуорометоксиметил,
 R9A и R9B секој независно еден од друг,
 претставуваат водород или метил,
 Ar2 претставува фенил,
 каде што наведениот фенил може да биде
 моно- до трисупституиран, еднакво или
 различно, со флуор, хлор, (C1-C3) -алкил,
 дифлуорометоксиметил,
 трифлуорометоксиметил и/или трифлуорометил,
 или
 претставува 5- до 10-точлен моноцикличен,
 двоцикличен или трицикличен јаглероден

прстен или хетероцикличен прстен кој може да содржи уште еден или два понатаму еднакви или различни хетероатоми од групата којашто се состои од N и/или O како членови на прстенот, каде што 5- до 10-точлениот моноцикличниот, двоцикличниот или трицикличниот јаглероден прстен или хетероцикличен прстен може да биде до трисупституиран со еднакви или различни супституенти од групата којашто се состои од (C1-C3) -алкил, трифлуорометил и (C1-C4) -алкоксикарбонил и понатаму до тетрасупституиран со флуор, Ar1 претставува група со формулата каде што

*** ја означува точката на врзување кон атомот

на азот,
R3A претставува флуор, хлор, трифлуорометил или метил,
R3B претставува водород или флуор и
R3C претставува водород, флуор, хлор или метил,
или
претставува пиридински прстен којшто е прикачен преку атом на јаглероден прстен, при што пиридинскиот прстен може да биде моно- или дисупституиран со флуор, хлор, цијано, метил или трифлуорометил и N-оксиди, соли, солвати, соли на N-оксиди и солвати на N- оксиди и нивни соли.
има уште 27 патентни барања

(51) **C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 12N 9/12, A 61P 35/00**

(11) **12489**

(13) T1

(21) **2021/639**

(22) 11/08/2021

(45) 30/11/2022

(30) EP17164482 03/04/2017 EP

(96) 03/04/2018 EP18714525.5

(97) 26/05/2021 EP3606953

(73) **Cilag GmbH International Gubelstrasse 34 6300 Zug, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SILACCI MELKKO, Michaela; WOODS, Richard; HENNE, Patricia; ZUBLER, Barbara; KAGE, Elena; GRABULOVSKI, Dragan and BERTSCHINGER, Julian

(54) **FGFR3 ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ**

(57) 1 Полипептид што се врзува на рецептор 3 на фактор на раст на фибробласт изоформи 3b и 3c (FGFR3b и FGFR3c), назначено со тоа, што полипептидот содржи аминокиселинска секвенца селектирана од групата составена од:
(a)

GVTLFVALYDYEVYVGPTMLSFHKGEKFQIL(X1)(X2)(X3)(X4)GPYWEA
RSL(X5)TGETG(X6)IPSNYVAPVDSIQ (CEK ИД

БР: 1);

каде што позиции на аминокиселина (X1) до (X6) може да бидат која било аминокиселинска секвенца; и

(б) аминокиселинска секвенца која е барем 95% идентична на аминокиселинската секвенца од (а), каде што утврдувањето на идентитетот исклучува позиции на аминокиселина (X1) до (X6) и под услов да аминокиселинската секвенца EVYGPTPM (CEK ИД БР: 2) во позиции на аминокиселина 12 до 19 од CEK ИД БР: 1 е зачувана и аминокиселините Р и Y во позиции на аминокиселина 37 и 38 од CEK ИД БР: 1 се зачувани;

(ц)

GVTLFVALYDYEVYVGPTMSTALSFKGEKFQILSQSP
HGQYWEARSLTTGET G(X6)IPSNYVAPVDSIQ (CEK ИД БР: 19),

каде што позицијата на аминокиселина (X6) може да биде која било аминокиселина; и

(д) аминокиселинска секвенца која е барем 95% идентична на аминокиселинската секвенца од (ц), каде што утврдувањето на идентитетот исклучува позиција на аминокиселина (X6) и под услов да аминокиселинските секвенци EVMSTTA (CEK ИД БР: 20) во позиции на аминокиселина



киселина 12 до 18 од СЕК ИД БР: 19 и SQSPH
(СЕК ИД БР: 21) во позиции на аминокиселина
31 до 35 од СЕК ИД БР: 19 се зачувани и аминокиселините Q и Y во позиции на аминокиселина 37 и 38 од СЕК ИД БР: 19 се зачувани. има уште 13 патентни барања

киселините Q и Y во позиции на аминокиселина 37 и 38 од СЕК ИД БР: 19 се зачувани. има уште 13 патентни барања

CLUSTAL O(1.2.4) порамнување на повеќе секвенци

```

3  GVTLFVALYDYEYVGPMLSFHKGEKFQILNSSEGPYWEARSLTTGETGLIPSNYVAPVDSIQ
7  GVTLFVALYDYEYVGPMLSFHKGEKFQILRKGGPYWEARSLATGETGLIPSNYVAPVDSIQ
4  GVTLFVALYDYEYVGPMLSFHKGEKFQILRGGQGPYWEARSLTTGETGLIPSNYVAPVDSIQ
5  GVTLFVALYDYEYVGPMLSFHKGEKFQILRGGDGPYWEARSLTTGETGLIPSNYVAPVDSIQ
6  GVTLFVALYDYEYVGPMLSFHKGEKFQILKGGSGPYWEARSLTTGETGLIPSNYVAPVDSIQ
8  GVTLFVALYDYEYVGPMLSFHKGEKFQILRGGSGPYWEARSLTTGETGLIPSNYVAPVDSIQ
*****

```

НАПРТ I

(51) **A 61K 31/20, A 61K 31/20A 61K 31/202, A 61K 31/23, A 61P 15/06**

(11) **12476**

(13) T1

(21) **2022/406**

(22) 29/07/2022

(45) 30/11/2022

(30) 20160100572 07/11/2016 GR

(96) 03/11/2017 EP17808129.5

(97) 11/05/2022 EP3534891

(73) **GELADAKI, Varvara 13 Kastamonis Street 14121 Neo Iraklio Attikis, GR**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) GELADAKI, Varvara

(54) **ОРАЛНИ СОСТАВИ СО**

ИМУНОМОДУЛИРАЧКИ ЕФЕКТ ВРЗ

ПРИРОДНИТЕ КЛЕТКИ УБИЈЦИ

(57) 1 Орален состав кој како активни состојки
содржи комбинација на масни киселини или

нивни естери, за употреба во метод на третман на рекурентни спонтани абортуси или повторени неуспешни имплантации кај хуман женски субјект кој има 12% или повеќе од периферните крвни НК клетки во вкупните периферни крвни клетки и/или каде што цитотоксичноста на периферните крвни НК клетки кај хуманиот женски субјект е најмалку 10% повисока отколку средната цитотоксичност кај контролната популација кај здрави хумани женски субјекти во репродуктивна возраст без репродуктивни нарушувања и кои имаат родено најмалку едно дете, каде што составот орално се внесува за 30 до 60 денови и каде што вкупната количина на масни киселини или нивни естери внесени на ден е од 0,10 г/кг од телесната маса до 0,70 г/кг од телесната маса, пресметани како масни киселини. има уште 12 патентни барања



(51) **C 07K 14/82, C 07K 14/47, A 61K 39/00, A 61P 35/02**

(11) **12477**

(13) T1

(21) **2022/407**

(22) 01/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201562258134P 20/11/2015 US

(96) 18/11/2016 EP16867262.4

(97) 15/06/2022 EP3377516

(73) **Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Office of Industrial Affairs 1275 York Avenue
New York, NY 10065, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** бул. Кочо Рацин
бр.14/1/1000 Скопје

(72) SCHEINBERG, David A.

(54) **СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**

(57) 1 Комбинацијата на

(a) четири WT1 пептиди YMFPNAPYL (SEQ ID NO:124), RSDLVRRHHNMHQRNMTKL (SEQ ID NO:1), PGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTG (SEQ ID NO: 2) и SGQAYMFPNAPYLPSCLES (SEQ ID NO: 125), и

(b) барем едно антитело PD1 инхибитор, за употреба во лекување, редуцирање на појавата или предизвикување на имун одговор против WT1-изразувачки рак.
има уште 13 патентни барања

(51) **C 07D 401/14, C 07D 487/08, C 07D 213/04, C 07D 498/08, C 07D 451/02, A 61K 31/50A 61K 31/45**

(11) **12478**

(13) T1

(21) **2022/408**

(22) 01/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201762577883 P 27/10/2017 US and

201862628313 P 09/02/2018 US

(96) 25/10/2018 EP20197194.2

(97) 13/07/2022 EP3786160

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
and Hydra Biosciences, LLC Binger Strasse
173 55216 Ingelheim am Rhein, DE and 405
Concord Avenue P.O. Box 147 Belmont, MA
02478, US**

(74) **АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ**
Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) Bouyssou, Thierry; Gottschling, Dirk; Heine, Niklas; Smith Keenan, Lana Louise; Lowe, Michael D.; Razavi, Hossein; Sarko, Christopher Ronald; Surprenant, Simon; Takahashi, Hidenori; Turner, Michael Robert and Wu, Xinyuan

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН И НИВНИ
ТЕРАПЕВТСКИ ПРИМЕНИ КАКО TRPC6
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение избрано од групата која ја сочинуваат:

[4-(6-амино-4-метил-пиридазин-3-ил)-пиперидин-1-ил]-[5-(4-флуоро-фенокси)-4-метокси-пиридин-2-ил]-метанон,

[4-(6-амино-4-метил-пиридазин-3-ил)-пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-фенокси-пиридин-2-ил]-метанон,

[4-(6-амино-4-метокси-пиридазин-3-ил)-пиперидин-1-ил]-[5-(4-флуоро-фенокси)-4-метокси-пиридин-2-ил]-метанон,

[4-(6-амино-4-метокси-пиридазин-3-ил)-пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-(4-трифлуорометил-фенокси)-пиридин-2-ил]-метанон,

[4-(6-амино-4-метокси-пиридазин-3-ил)-пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-(4-метокси-фенокси)-пиридин-2-ил]-метанон,

[4-(6-амино-4-етокси-пиридазин-3-ил)-пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-(фенокси)-пиридин-2-ил]-метанон,

5-етокси-6-(1-{4-метокси-5-[4-(трифлуорометил)фенокси]пиридин-2-карбонил}пиперидин-4-ил)пиридазин-3-амин, и
6-(1-{4-метокси-5-[4-(трифлуорометил)фенокси]пиридин-2-карбонил}пиперидин-4-ил)-5-метилпиридазин-3-амин.

има уште 11 патентни барања

(51) **C 07D 519/00, C 07K 5/062, A 61P 35/00**

(11) **12479**

(13) T1

(21) **2022/409**

(22) 01/08/2022

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

(45) 30/11/2022

Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(30) 20170006133 18/04/2017 GB and

(72) HOWARD, Philip Wilson and GREGSON,

20170021337 19/12/2017 GB


Stephen John

(96) 18/04/2018 EP18718452.8

(54) **ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИСКИ
КОЊУГАТИ**

(97) 13/07/2022 EP3612537

(57) 1 Соединение со формула I:

(73) **Medimmune Limited****Milstein Building Granta Park Cambridge,
Cambridgeshire CB21 6GH, GB**

и негови соли и солвати, при што:

R6 и R9 се независно избрани од H, R, OH, OR, SH, SR, NH2, NHR, NRR', нитро, Me3Sn и halo;

каде што R и R' се независно избрани од опционално заменетите C1-12 алкил, C3-20 хетероциклил и C5-20 арилни групи;

R7 е избран од H, R, OH, OR, SH, SR, NH2, NHR, NRR', нитро, Me3Sn и halo;

R'' е C3-12 алкиленска група, која низа може да биде прекината од еден или повеќе хетероатоми, на пр. O, S, NRN2 (каде што PN2 е H или C1-4 алкил), и/или ароматични прстени,


на пр. бензен или пиридин;

Y и Y' се избрани од O, S или NH;

R6', R7', R9' се избрани од истите групи како R6, R7 и R9 соодветно;

R11b е избрано од OH, ORA, каде што RA е C1-4 алкил; и


RL е поврзувач за поврзување со средство за врзување клетка, кое е избрано од:



(iii):


при што

Q е:




каде што QX е таков што Q е остаток од аминокиселина, остаток на дипептид или трипептиден остаток;

X е:



каде што $a = 0$ до 5 , $b = 0$ до 16 , $c = 0$ или $d = 0$ до 5 ; GL е поврзувач за поврзување со единица на лиганд; и (iiiб):



, каде што RL1 и RL2 се независно одбрани од H и метил, или заедно со јаглеродниот атом за кој се врзани формираат циклопропиленска или циклобутиленска група; и $e = 0$ или 1 ;

или



(а) R20 е H, а R21 е OH или ORA, каде што RA е C1-4 алкил; или

(b) R20 и R21 формираат двојна врска азот-јаглерод помеѓу атомите на азот и јаглерод за кои се врзани; или


(c) R20 е H и R21 е SOzM, каде што $z = 2$ или 3 и M е едновалентен фармацевтски прифатлив катјон; или

(d) R20 е H и R21 е H; или

(e) R21 е OH или ORA, каде што RA е C1-4 алкил и R20 е избран од:



каде R3 е избран од:



(z-ii) $OC(=O)CH_3$;

(z-iii) NO_2 ;

(z-iv) OMe;

(z-v) глюкоронид;

(z-vi) $-C(=O)-X_1-NHC(=O)-X_2-NH-R_3C$, каде $-C(=O)-X_1-NH-$ и $-C(=O)-X_2-NH-$ претставуваат природни аминокиселински остатоци и R3C е избрано од Me, OMe, OCH_2CH_2OMe .

има уште 24 патентни барања

(51) C 04B 7/36, C 04B 7/44, F 27B 7/36, F 27B 7/38

(11) 12480

(13) T1

(21) 2022/410

(22) 03/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 102018206673 30/04/2018 DE

(96) 26/04/2019 EP19720832.5

(97) 04/05/2022 EP3788314

(73) thyssenkrupp Industrial Solutions AG
ThyssenKrupp Allee 45143 Essen, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) LEMKE, Jost and WILLMS, Eike

(54) ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНКЕР СО
ПОМОШ НА ОКСИ-СОГОРУВАЊЕ СО
ДОДАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН КИСЛОРОД

(57) 1 Постапка за произведување цементен клинкер, што ги содржи чекорите
а) претходно загревање на почетниот материјал до температура на калцинација,

б) калцинација на претходно загреаниот почетен материјал,
 ц) палење на калцинираниот почетен материјал во ротациона печка,
 д) ладење на цементниот клинкер,
 е) доставување на гас што содржи кислород што има пропорција од 15% од волуменот или помалку азот и пропорција од 50% од волуменот или повеќе кислород од прв дел на ладилникот кој директно се спојува со врвот на печката во

и) ротационата печка,
 назначено со тоа, што гасните протоци што се доставуваат до постапките на согорување вкупно се состојат до степен од повеќе од 50% од волуменот на кислород,
 назначено со тоа, што внесувањето на гасот што содржи кислород е поставено така што има вишок на кислород на главниот горилник и преостанати количини на кислородот одат во калцинаторот за согорување таму.
 има уште 11 патентни барања



Нацрт 1

(51) H 01M 8/16

(11) 12485

(13) T1

(21) 2022/411

(22) 03/08/2022

(45) 30/11/2022

(96) 10/10/2018 EP18199742.0

(97) 11/05/2022 EP3637519

(73) Kunz, Philipp Meichelbeckstrasse 38
 83671 Benediktbeuem, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
 бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Kunz, Philipp

(54) МИКРОБНА БАТЕРИЈА И ГОРИВНА
 ЌЕЛИЈА ШТО СОДРЖИ ГЕОБАСТЕР

SULFURREDUCTENS И CLOSTRIDIUM PASTEURIANUM

(57) 1 Постапка за произведување електрицитет назначено со тоа, што се користи микробна горивна ќелија, микробната горивна ќелија содржи бактерии од видот Geobacter sulfurreductens (Gsu) и Clostridium pasteurianum (Cpa) и две или повеќе електроди, каде што електродите содржат барем една анода и барем една катода.
 има уште 12 патентни барања



Начертание I

(51) **C 07K 14/00, C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61P 37/06, A 61P 29/02, A 61P 19/02, A 61P 29/00**

(11) **12492**

(13) T1

(21) **2022/412**

(22) 03/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201361780260 P 13/03/2013 US and
201461942776 P 21/02/2014 US

(96) 12/03/2014 EP18182864.1

(97) 04/05/2022 EP3456344

(73) **Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Hsu, Hailing; Zhang, Ming; Kannan,
Gunasekaran; Jacobsen, Frederick W. and Tsuji,
Wayne

(54) **ПРОТЕИНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА BAFF И
B7RP1 И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Клетка домаќин што содржи нуклеинска киселина што шифрира биспецифичен протеин, и/или вектор што содржи нуклеинска киселина што шифрира биспецифичен протеин, назначено со тоа, што биспецифичниот протеин содржи:

(а) полипептид што содржи аминокиселинска секвенца што ја има следнава формула:

A-L1-P-L2-P, каде што A е имуноглобулин тежок ланец на IgG антитело, L1 е прв пептиден поврзувач што изостанува или е 3 до 40 аминокиселини долг, P е BAFF-врзувачки пептид што е 10 до 40 аминокиселини долг, и L2 е втор пептиден поврзувач што изостанува или е 5 до 50 аминокиселини долг, и

(б) имуноглобулин лесен ланец на IgG антитело, каде што имуноглобулин тешкиот ланец од (а) и имуноглобулин лесниот ланец од (б) формира

IgG антитело, што содржи два молекули на полипептидот од (а) и два молекули на лесниот ланец од (б), што може да врзат B7RP1 каде што протеинот може да инхибира BAFF-посредувана пролиферација на човечки Б клетки, и каде што протеинот може да инхибира B7RP1-

посредувана пролиферација на човечки Т клетки, и каде што клетката домаќин е клетка на бактерија, клетка на квасец, клетка на инсект, клетка на растение, или клетка на цицач. има уште 16 патентни барања

Име на конструкт	P71617	P71618	P71619	P71620	P71621	P71622	P71523
Карактеристики на конструкт	N-димер-HC	N-димер-LC	C-димер-IK	C-димер-G4S	2xIg јува	IxIg јува IxC-димер	IxCH2 IxCH3
Дизајн на конструкт							

Нацрт 1

(51) В 60К 16/00, В 60К 25/00, В 60Л 8/00

(11) 12481

(13) Т1

(21) 2022/413

(22) 03/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 20180031284 26/12/2018 ES

(96) 23/12/2019 EP19835668.5

(97) 22/06/2022 EP3883804

(73) ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L.

Velázquez, 51 - 5° 28001 Madrid , ES

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ESTEFAN BELLAN, Abdon Miguel; VARGAS MACHADO, Carlos Mauricio and FINO PUERTO, Pedro Antonio


(54) ЕКОЛОШКИ СИСТЕМ КОЈ ИСПОЛЗУВА КИНЕТИЧКА ЕНЕРГИЈА КАЈ ВОЗИЛА

(57) 1 Еколошки систем (100) за возила (400) кои користат кинетичка енергија за движење на возилото (400) кој што содржи:

еден или повеќе уреди (11-000) коишто управуваат, компресираат, забрзуваат и создаваат воздушен проток кој се зафаќа од еден или повеќето уреди (11-000) во подвижното возило (400); и прв подсистем (12-000) кој што содржи еден или повеќе аеродинамични профили

(12-100), кои што го примаат создадениот воздушен проток од еден или повеќето уреди (11-000), каде што еден или повеќето аеродинамични профили (12-100) создаваат подигнување на возилото; каде што еден или повеќе од уредите (11-000) е лоциран на предниот дел од системот (100) и е во контакт со влезниот простор, воздушниот проток кој навлегува и се компресира, забрзува и управува во правец на надворешната површина, каде што наведената влезна површина

од едниот или повеќето уреди (11-000) е поголема од наведената излезна површина така што брзината на воздушниот проток е значително повисока на излезната површина отколку на влезната површина; и се карактеризира со тоа што наведената влезна површина од едниот или повеќето уреди (11-000) може да се постави околу површината од предниот дел на возилото (400).
има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) В 01J 23/30, В 01J 23/652, В 01J 27/188, В 01J 35/10, В 01J 37/02, В 01J 37/00, С 07C 29/60, С 07C 31/10

(11) 12483

(13) T1

(21) 2022/414

(22) 04/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 501732018 28/02/2018 AT

(96) 28/02/2019 EP19710577.8

(97) 03/08/2022 EP3759065


(73) OMV Downstream GmbH Trabrennststraße 6-8 1020 Wien, AT

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) SCHÖFFL, Paul

(54) МЕТОД ЗА КАТАЛИТИЧКА КОНВЕРЗИЈА НА ГЛИЦЕРОЛ ВО ПРОПАНОЛ

(57) 1 Метод за каталитичка конверзија на смеса на супстанција која содржи глицерол во пропаноли во реактор со фиксно лежиште (2), супстрати на катализаторот кои содржат неоргански материјали и/или метални оксиди, кои се карактеризираат со тоа што супстратите имаат дијаметар на површински пори помеѓу 10 и 25 ангстромии, по можност помеѓу 12 и 20 ангстромии, попожелно е 15 ангстромии, а катализаторот содржи силикотунгстична киселина или фосфотангстична киселина.
има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) F 26B 1/00, F 26B 3/06, F 26B 17/10

(11) 12487

(13) T1

(21) 2022/415

(22) 04/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 2019115843 15/10/2019 PT

(96) 19/02/2020 EP20158135.2

(97) 11/05/2022 EP3798559

(73) **Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda Zona Industrial da Barosa, Lote 8 Carreira d'Agua P-2400-016 Leiria, PT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FONSECA LAGO, Fernando

(54) **ОПРЕМА ЗА КРШЕЊЕ И СУШЕЊЕ
ОТПАД ОД ПЛАСТИЧЕН ФИЛМ ЗА
РЕЦИКЛИРАЊЕ**


(57) 1 Опрема за кршење и сушење на отпадот од пластичен филм за рециклирање што содржи:

- инка за внес (1),
- прекинувач (2) кој се состои од ротирачко сечило (2.1),
- инка за празнење (3),
- дозирачки фидер (4) кој содржи гасенеста завртка (4.1) и
- вентилатор (5) кој се состои од влезна порта на вентилаторот (5.1), решетки за вентилација (5.2), излезна порта на вентилаторот (5.3), турбина (5.4), перки на вентилаторот (5.5), пренос (5.6) и мотор на вентилаторот (5.7), при што опремата е конфигурирана така што во фаза на распаѓање, пластичниот филм влегува во инката за внес (1) и така што откако пластиката правилно ќе се распадне со ротирачкото сечило (2.1), фазата на

одвојување и напојување започнува со паѓање на пластиката поради гравитацијата во инка за празнење (3) каде што дозирачкиот фидер (4) дополнително го одвојува и така што третата фаза, за време на која се врши сушењето и транспортот, се врши во вентилаторот (5) каде што материјалот воден од дозирачкиот фидер (4) влегува во вентилаторот (5) преку влезната порта на вентилаторот (5.1) со помош на протокот на воздух предизвикан од движењето

на турбината (5.4), која е ставена во функција од моторот на вентилаторот (5.7) кој го пренесува движењето до менувачот (5.6), кој пак се пренесува до турбината (5.4) и се спроведува до перките на вентилаторот (5.5) кои го промовираат неговото конечно одвојување, испраќајќи го до излезната порта на вентилаторот (5.3).

има уште 8 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00**

(11) **12488**

(13) T1

(21) **2022/416**

(22) 04/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 20170382778 16/11/2017 EP; 20180382034 23/01/2018 EP and 20180382546 20/07/2018 EP

(96) 09/11/2018 EP18808599.7

(97) 20/07/2022 EP3710446


(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) COATES, David Andrew; MONTERO, Carlos; PATEL, Bharvin Kumar Rameschandra; REMICK, David Michael and YADAV, Vipin

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА CDK**

(57) 1 Соединение со формула (I)



или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 23 патентни барања

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**

(11) **12486**

(13) T1

(21) **2022/418**

(22) 05/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201662406275P 10/10/2016 US;

201762447849P 18/01/2017 US;

201762491180P 27/04/2017 US;

201762531690P 12/07/2017 US and

201762566030P 29/09/2017 US

(96) 10/10/2017 EP17787844.4

(97) 20/07/2022 EP3523302


(73) **Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street
Boulder, CO 8030US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин
бр.14/1/1000 Скопје

(72) COOK, Adam; JIANG, Yutong; HAAS, Julia;
KOLAKOWSKI, Gabrielle R.; BLAKE, James F.;
MORENO, David A.; REN, Li; ANDREWS, Steven
W.; ARONOW, Sean; BRANDHUBER, Barbara J.;
MCFADDIN, Elizabeth A.; MCKENNEY, Megan L.;
METCALF, Andrew T.; TANG, Tony P.; COLLIER,
James; MCKNULTY, Oren T.; RAMANN, Ginelle
A. and WALLS, Shane M.

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ПИРАЗОЛО[1,5-
А]ПИРИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО RET
КИНАЗА ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата I:



I

и негови фармацевтски прифатливи соли,
кадешто:

XX2, X3 и X4 се независно CH, CCH3, CF или N,
кадешто нула, еден или два од XX2, X3 и X4 е
N;

A е H, CN, Cl, метил, етил или циклопропил;
B е:

(a) водород,

(b) C1-C6 алкил опционално супституиран со 1-
3 флуорос,

(c) хидроксиC2-C6 алкил-кадешто алкил делот
е опционално супституиран со C3-C6
циклоалкилиден прстен,

(d) дихидроксиC3-C6 алкил-кадешто алкил
делот е опционално супституиран со C3-C6
циклоалкилиден прстен,

(e) (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил-опционално

супституиран со 1-3 флуорос,

(f) $(R_1R_2N)C_1-C_6$ алкил-кадешто R_1 и R_2 се независно избрани од H, C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос), (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил- и (C1-C6 алкокси)C(=O)-;

(g) хетAr1C1-C3 алкил-, кадешто хетAr1 е 5-6 член хетероарил прстен којшто има 1-3 прстен хетероатоми независно избрани од N, O и S и е опционално супституиран со еден или повеќе независно избрани C1-C6 алкил супституенти;

(h) (C3-C6 циклоалкил)C1-C3 алкил-,

(i) (хетCysa)C1-C3 алкил-,

(j) хетCysa,

(k) $(R_1R_2N)C(=O)C_1-C_6$ алкил- кадешто R_1 и R_2 се независно избрани од H и C1-C6 алкил,

(l) $(R_1R_2N)C(=O)-$, кадешто R_1 и R_2 се независно избрани од H и C1-C6 алкил, или

(m) хетCysaC(=O)C1-C6 алкил-;

хетCysa е 4-6 член хетероцикличен прстен којшто има 1-2 прстенести хетероатоми независно избрани од N и O и опционално супституирани со еден или повеќе супституенти независно избрани од OH, C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос), хидроксиC1-C6 алкил, халоген, (C1-C6 алкил)C(=O)-, C1-C6 алкокси, охо, и (C1-C6 алкокси)C(=O)-;

Прстен D е

(i) заситен моноцикличен 4-7 член хетероцикличен прстен којшто има еден прстенест хетероатом којшто е азот,

секој Ra е независно C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос), хидрокси C1-C6 алкил или (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил-;

Rb е (a) хидрокси,

(c) хетCysbCH₂- кадешто хетCysb е 4-6 член хетероцикличен прстен којшто има 1-2 прстен хетероатоми независно избрани од N и O и кадешто хетCysb е опционално супституиран со

C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос),

(e) RcRdN- или

(f) RcRdNCH₂-;

Rc е водород или C1-C6 алкил; и

Rd е водород или C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос);

n е 0, или 1;

m е 0 или 1;

E е:

(d) Ar1C1-C6 алкил- кадешто споменатиот алкил дел е опционално супституиран со 1-3 флуорос,

(e) хетAr2C1-C6 алкил-,

(g) Ar1O-,

(h) хетAr2O-,

(l) Ar1C(=O)NRg- кадешто Rg е H или C1-C6 алкил, или

(m) хетAr2C(=O)NRg(CH₂)p- кадешто p е 0 или 1;

Ar1 е фенил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата составена од халоген, CN, C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос), C1-C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 флуорос), (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил- (опционално супституиран со 1-3 флуорос), C3-C6 циклоалкил, хидроксиC1-C6 алкил, (C1-C6 алкил)SO₂-, ReRfN- и (ReRfN)C1-C6 алкил-кадешто секој Re и Rf е независно H или C1-C6 алкил;

хетAr2 е 5-6 член хетероарил прстен којшто има 1-3 прстен хетероатоми независно избрани од N, O и S, или 9-10 член бицикличен хетероарил којшто има 1-2 прстен азотни атоми, кадешто хетAr2 е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата составена од халоген, CN, C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 флуорос), C1-C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 флуорос), (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил- (опционално супституиран со 1-3 флуорос) и



хидроксис1-С6 алкокси.

има уште 15 патентни барања

(51) **В 29С 63/02, В 29С 63/00**

(11) **12491**

(13) Т1

(21) **2022/419**

(22) 08/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201900012204 17/07/2019 IT

(96) 16/07/2020 EP20186288.5

(97) 18/05/2022 EP3766665

(73) **Accessory Line Srl Via Obbia Bassa, 1/B 35010 Trebaseleghe (PD) , IT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Avoledo, Enrico and De Ros, Simone

(54) **УРЕД ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА ЗАШТИТНА ФОЛИЈА НА ЕКРАН НА ЕЛЕКТРОНСКИ АПАРАТ**

(57) 1 Уред за аплицирање на заштитна фолија (P) на екранот (S) на електронски апарат (A), каде што заштитната фолија (P) има горна површина (P') и долна површина (P'') најмалку делумно покриена со леплив слој (J) наменет за да се аплицира на екранот (S) на апаратот (A), наведениот уред содржи:

- потпорна основа (2) обезбедена со најмалку едно куќиште (3) за позиционирање на електронскиот апарат (A);


- најмалку еден рабен дел (6) формиран во наведената потпорна основа (2) и распореден на периферно на наведеното најмалку едно куќиште (3);

- флексибилен ламинарен елемент (7) со долна


површина (9) обезбедена со прв дел (12) најмалку делумно покриен со леплив слој (13) и со втор дел (15) поставен покрај наведениот прв дел (12), наведениот прв дел (12) е наменет да биде надреден на горната површина (P') на фолијата (P) на таков начин што ќе создаде склоп на единицата (14) со другиот;

- средства (16) за селективно спојување на наведениот склоп на единицата (14) со наведен најмалку еден рабен дел (6), наведените средства за спојување (16) се соодветни за да дозволат заштитната фолија (P) селективно да се ротира околу однапред одредена осовина на шарка (X);

каде што наведените средства за спојување (16) се дизајнирани да произведат селективно и отстранливо спојување на вториот дел (15) од долната површина (9) од наведениот флексибилен ламинарен елемент (7) со наведениот најмалку еден рабен дел (6) од наведената потпорна основа (2); се карактеризира со тоа што наведените средства за спојување (16) содржат најмалку еден магнетен елемент (17) поврзан со наведениот втор дел (15) од долната површина (9) на наведениот флексибилен ламинарен елемент (7) и/или со наведениот најмалку еден рабен дел (6) од наведената основа (P). има уште 9 патентни барања



Сл. 1

**СЛ. 2А**

(51) A 61K 39/00, A 61K 9/127, A 61K 9/00, A 61K 48/00

(11) 12490

(21) 2022/420

(13) T1

(22) 08/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 20100378831 P 31/08/2010 US

(96) 31/08/2011 EP11755497.2

(97) 20/07/2022 EP2611467

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals SA**


Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) GEALL, Andrew and VERMA, Ayush

**(54) МАЛИ ЛИПОЗОМИ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА РНК КОЈАШТО КОДИРА ИМУНОГЕН**

(57) 1 Липозом во којшто е енкапсулирана РНК којашто кодира имуноген од интерес, кадешто липозомот содржи липид со катјонска главна група, липид со цвтерјонска главна група и има дијаметар во опсег од 60-180nm, кадешто имуногенот е спајк гликопротеин.
има уште 9 патентни барања



Сл.2



(51) C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 29/00

(11) 12493

(13) T1

(21) 2022/422

(22) 09/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 20160009607 01/06/2016 GB and

201662344059P 01/06/2016 US

(96) 01/06/2017 EP17728614.3

(97) 13/07/2022 EP3464265

(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited

Porton Science Park Bybrook Road Porton

Down Wiltshire SP4 0BF, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин

бр.14/1/1000 Скопје

(72) EDWARDS, Hannah Joy; BEATON, Haydn;

CROWE, David Malcolm and GRIFFITHS-

HAYNES, Nicholas James


(54) ПОЛИМОРФИ НА N-[(3-ФЛУОРО-4-

МЕТОКСИПИРИДИН-2-ИЛ)МЕТИЛ]-3-

(МЕТОКСИМЕТИЛ)-1-[(4-[2-ОКСОПИРИДИН-1

ИЛ)МЕТИЛ]ФЕНИЛ}МЕТИЛ)ПИРАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИД КАКО КАЛИКРЕИН ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Цврста форма на N-[(3-флуоро-4-метоксипиридин-2-ил)метил]-3-(метоксиметил)-1-[(4-[(2-оксопиридин-1-ил)метил]фенил}метил)пиразол-4-карбоксамида, којшто (i) ги покажува барем следните карактеристични највисоки врвови со прашкаста дифракција со X-зраци (Cu K α радијација, изразена во степени 2 θ) на приближно 11.2, 12.5, 13.2, 14.5 и 16.3, кадешто терминот "приближно" значи дека е несигурно во мерењето на степените 2 θ со ± 0.3 (изразено во степени 2 θ), или (ii) покажува ендотермен пик на неговиот DSC термограф на $151 \pm 3^\circ\text{C}$, кадешто цврстата форма е Форма 1. има уште 25 патентни барања



(51) **A 61K 31/485, A 61K 9/22, A 61K 9/16**

(11) **12501**

(13) T1

(21) **2022/423**

(22) 10/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 3223MU2015 24/08/2015 IN

(96) 23/08/2016 EP16838697.7

(97) 01/06/2022 EP3340968

(73) **Rusan Pharma Limited 58-D, Government Industrial Estate Charkop, Kandivali (West), Mumbai 400067, IN**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SAXENA, Navin and SAXENA, Kunal


(54) **ИМПЛАНТИБИЛНИ НАЛТРЕКСОН ТАБЛЕТИ**

(57) 1 Состав од налтрексон имплантибилна таблета што содржи налтрексон во количина од 500 до 2000 mg, назначено со тоа, што составот е лишен од магнезиумови соли и кортикостероиди;

каде што, составот содржи налтрексон вметнат во биоразградливи полимери/полиестери заедно со кополимер и лубрикант за да се обезбеди контролирана количина на налтрексонот за период од 3 месеци или повеќе; и

каде што кополимерот е базиран на метакрилна киселина или метакрилна/акрилна.

има уште 12 патентни барања



Нацрт 1

(51) A 61K 38/54, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61P 1/18

(11) 12503

(13) T1

(21) 2022/424

(22) 10/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 1870330 23/03/2018 FR

(96) 14/03/2019 EP19717528.4

(97) 11/05/2022 EP3768244

(73) Eneapharm 516 Rue Pierre et Marie Curie, Prologue Biotech, 31670 Labège, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) IOUALALEN, Karim and RAYNAL, Rose-anne

(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ДИГЕСТИВЕН ЕНЗИМ ВО ЦРЕВАТА, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГАЛЕНСКИ ПРЕПАРАТ

(57) 1 Формулација од барем еден дигестивен ензим, формулацијата содржи тврди липидни честички,

тврдите липидни честички се:

- помеѓу 50 μm и 1200 μm во големина,

- строго хидрофобни,

- ослободени од вода, од органски растворувач, од сурфактанс соединение и од полимер, и содржат:

- барем еден дигестивен ензим,

- строго хидрофобна, не-хигроскопна восочна матрица,

во кои наведениот барем еден дигестивен ензим:

- има хомогена дистрибуција во секоја тврда липидна честичка од формулацијата,
- се дистрибуира без градиент на дистрибуција кон внатрешноста на восочната матрица, и

- претставува помеѓу 0.1% и 90% од масата на формулацијата,
формулацијата има точка на топење од помеѓу 20°C и 65°C.

има уште 11 патентни барања

(51) **C 07D 405/06, C 07F 9/6512, A 61K 31/506, A 61K 31/496, A 61P 35/02, A 61P 35/00**

(11) **12494**

(13) T1

(21) **2022/425**

(22) 10/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201662417670 P 04/11/2016 US

(96) 03/11/2017 EP17866600.4

(97) 13/07/2022 EP3535275

(73) **Acetylon Pharmaceuticals, Inc. 70 Fargo Street, Suite 205 Boston, MA 02210-2138, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MOORE, Nathan and MIN, Chengyin

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ ИНХИБИТОР НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА И BCL-2 ИНХИБИТОР И МЕТОДИ НА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фармацевтска комбинација која содржи:
(а) инхибитор на хистон деацетилаза б (HDAC6) со формула I:



(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол, при што,


прстенот B е арил или хетероарил;

R1 е арил или хетероарил, од кои секој може да биде опционално супституиран со OH, хало или C1-6-алкил; и

R е H или C1-6-алкил; и

(б) BCL-2 инхибитор, каде што BCL-2 инхибиторот е 2-((1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-ил)окси)-4-(4-((4'-хлоро-5,5-диметил-3,4,5,6-тетрахидро-[1,1'-бифенил]-2-ил)метил)пиперазин-1-ил)-N-((3-нитро-4-(((тетрахидро-2H-пиран-4-ил)метил)амино)фенил)сулфонил)бензамид (венетоклакс) или негови фармацевтски прифатливи соли.

има уште 12 патентни барања



(51) С 07К 14/54, С 07К 19/00, С 07К 14/47, С 12Н 15/00, С 12Н 5/10, С 12Н 15/09, А 61К 35/76, А 61К 35/26, А 61Р 35/00

(11) 12497

(13) Т1

(21) 2022/426

(22) 10/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 2014208200 09/10/2014 JP

(96) 06/10/2015 EP19196196.0

(97) 13/07/2022 EP3597742

(73) Yamaguchi University 1677-Yoshida Yamaguchi-shi Yamaguchi 753-8511, JP

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TAMADA, Koji; SAKODA, Yukimi and ADACHI, Keishi

(54) ВЕКТОР ЗА ЕКСПРЕСИЈА НА CAR (ХИМЕРИЧЕН АНТИГЕН РЕЦЕПТОР) И Т КЛЕТКИ СО ЕКСПРЕСИЈА НА CAR (ХИМЕРИЧЕН АНТИГЕН РЕЦЕПТОР)


(57) 1 Метод за подготовка на Т-клетка која има експресија на химеричен антигенски рецептор (CAR), интерлеукин-7 и CCL19, кој опфаќа внесување на нуклеинска киселина која кодира CAR и нуклеинска киселина која кодира фактор за подобрување на имунолошкиот функција на Т-клетките користејќи еден или повеќе вектори во Т клетка, во која нуклеинската киселина која го кодира факторот за подобрување на имунолошкиот функција на Т-клетките содржи нуклеинска киселина која кодира интерлеукин-7 и нуклеинска киселина која кодира CCL19.
има уште 10 патентни барања

[Слика 1]

Химеричен антиген рецептор (CAR)



[Слика 2]



(51) A 01N 37/02, A 01N 37/06, A 61K 31/23, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K 47/00, A 61P 3/08, A 61P 3/10

(11) 12498

(13) T1

(21) 2022/427

(22) 10/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201662325381P 20/04/2016 US

(96) 19/04/2017 EP17786579.7

(97) 25/05/2022 EP3445354


(73) New Frontier Labs, LLC 900 NE Loop 410, Suite D-119 San Antonio, TX 78209-1403, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STREEPER, Robert T. and IZBICKA, Elzbieta

(54) **ЕСТЕРИ НА АЗЕЛАИЧНА КИСЕЛИНА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА ОД ИНСУЛИН**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи диетил азелат за употреба во постапка за лекување на резистенција од инсулин во доза во опсег од 0.5 mg/kg/ден до 2.5 mg/kg/ден. има уште 12 патентни барања



(51) **A 61K 38/17, A 61P 27/02**

(11) **12499**

(13) T1

(21) **2022/428**

(22) 11/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 201762593033P 30/11/2017 US;

201862644425P 17/03/2018 US and

201862748782P 22/10/2018 US

(96) 29/11/2018 EP18825837.0

(97) 10/08/2022 EP3716992

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14/1/1000 Скопје

(72) VITTI, Robert L.; BERLINER, Alyson J. and CHU, Karen

(54) **УПОТРЕБА НА VEGF АНТАГОНИСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АНГИОГЕНИЧНИ ОЧНИ НАРУШУВАЊА**


(57) 1 VEGF антагонист за употреба во

постапка за лекување или заштитување на дијабетска ретинопатија кај пациент при негова потреба од таков третман или заштита, каде што споменатиот пациент не страда од централно вклучен дијабетски макуларен едем, споменатата постапка содржи администрирање на, во око то на пациентот,

5 месечни дози проследено со една или повеќе секундарни дози секои 8 недели од околу 2 mg од VEGF антагонист којшто е VEGF рецептор-базирана химерична молекула којашто содржи (1) имуноглобулин-сличен (Ig) домен 2 на VEGFR1 и

(2) Ig домен 3 на VEGFR2, и (3) мултимеризирачка компонента.

има уште 7 патентни барања



Сл.1

(51) **A 61K 31/606, A 61K 9/20, A 61K 9/16**
 (11) **12500** (13) T1
 (21) **2022/429** (22) 10/08/2022
 (45) 30/11/2022
 (30) 2016UA02293 05/04/2016 IT
 (96) 04/04/2017 EP17726142.7
 (97) 01/06/2022 EP3439637
 (73) **SOFAR S.p.A. Via Firenze, 40 20060 Trezzano Rosa (MI), IT**
 (74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (72) LABRUZZO, Carla
 (54) **ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ЦВРСТИ ФОРМУЛАЦИИ НА МЕСАЛАЗИН**
 (57) 1 1. Процес за подготовка на фармацевтска формулација во цврста форма која се состои од 70 до 95%, по можност од 80 до 90% од месалазин и/или неговите соли, процесот се состои од чекорите:

(а) подготовка на прашката основа од месалазин и/или негови соли и по потреба и најмалку еден фармаколошки прифатлив ексципиент;
 (б) додавање на прашокот од чекорот (а) воден раствор кој содржи 10 до 20% сврзувачки агент за да се добие гранулат од смесата назначено со тоа што содржината на влага варира од 20 до 40%;
 (в) сушење на гранулатот добиен со чекорот (б) до постигнување на содржина на влага пониска или иста со 3.0%, по можност пониска или еднаква на 2.5%;
 (г) мешање на гранулатот сушен според чекорот (в) со најмалку еден дезинтегрирачки агент;
 (д) додавање на вода во гранулатот добиен со чекорот (г) до постигнување на содржина на влага во опсег од 3.0 до 3.5%; и
 (е) компактирање на гранулатот, по можност

после додавањето на најмалку еден агенс за подмачкување.

има уште 13 патентни барања

(51) **A 61K 31/133, A 61K 31/403, A 61K 31/424, A 61K 31/43, A 61K 31/454, A 61K 45/06, A 61K 31/496, A 61P 31/06, A 61P 31/08**

(11) **12502**

(13) T1

(21) **2022/430**

(22) 12/08/2022

(45) 30/11/2022

(30) 20170382255 08/05/2017 EP

(96) 04/05/2018 EP18721053.9

(97) 27/07/2022 EP3621609

(73) **GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **BARROS AGUIRRE, David; BATES, Robert H.; GONZALEZ DEL RIO, Ruben; MENDOZA LOSANA, Alfonso and RAMÓN GARCÍA, Santiago**


(54) **САНФЕТРИНЕМ ИЛИ НЕГОВА СОЛ ИЛИ ЕСТЕР ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА**

МИКОБАКТЕРИСКА ИНФЕКЦИЈА

(57) 1 Соединението



или негова фармацевтска прифатлива сол или естер пролек, каде што пролекот е формиран на слободната карбоксилна киселинска половина, за употреба во лекувањето на болест предизвикана од микобактериска инфекција. има уште 17 патентни барања



(51) **C 04B 28/02, B 28B 15/00**

(11) **12475**

(13) T1

(21) **2022/478**

(22) 16/09/2022

(45) 30/11/2022

(30) 406318 11/07/2018 BG

(96) 09/07/2019 EP19020423.0

(97) 08/06/2022 EP3593970

(73) **ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA GEORGIEVA 1527 Sofija, BG**

(74) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(72) ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA
GEORGIEVA

(54) **ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЈА ЗА
ПЛОЧИЊА ЗА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ
ПОДОВИ**

(57) 1 Производствената линија за стаклени плочи за внатрешен надворешен под, опфаќа приемен бункер (1) поврзан на мелницата со чекан (2), која со помош на транспортери е двонасочно поврзана со првата валана мелница со сито (3), која пак преку транспортер е поврзан со бункер со стаклен диспензер за песок (5) кој преку транспортер е поврзан со хомогенизаторот (9) на кој со транспортери со пумпа се точи вода (6), бункер со дозер за цемент (7) и бункер со хидроизолационен

додаток (8) се поврзани; хомогенизаторот (9) е поврзан со транспортери на најмалку три сита (10), поврзани со сушара (11), што се карактеризира со тоа што првата валјак мелница со сито (3) кој низ транспортер е поврзан со втората валјак мелница со сито (4) кој пак е поврзан со транспортер со бункер со стаклен диспензер за прашина (12) кој е поврзан со транспортер со втор хомогенизатор (17) на кој втора пумпа за додавање вода (13), бункер со гипс дозер (14), втор бункер со диспензерот за цемент (15), вториот бункер со диспензерот за хидроизолациски адитиви (16) се поврзани; вториот хомогенизатор (17) е поврзан со транспортери со најмалку три други сита (18) поврзани со втората сушара (19).
има уште 0 патентни барања




Fig. 1

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8A61K31/606	8A61K9/16	12500	T1
8A61P27/02	8A61K38/17	12499	T1
8A61P31/08	8A61K31/403	12502	T1
8C07K5/062	8C07D519/00	12479	T1
8F27B7/38	8F27B7/36	12480	T1
8B60K16/00	8B60K16/00	12481	T1
8A61P9/00	8C07D471/04	12484	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	12484	T1
8A61K9/127	8A61K48/00	12490	T1
8A61K9/16	8A61K9/22	12501	T1
8C07K14/54	8C12N15/00	12497	T1
8H04N19/44	8H04N19/44	12474	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	12500	T1
8A61P29/00	8A61K39/00	12492	T1
8C07K16/28	8A61K39/00	12492	T1
8A61K31/43	8A61K31/403	12502	T1
8A61K31/454	8A61K31/403	12502	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	12477	T1
8C07D519/00	8C07D519/00	12479	T1
8C04B7/44	8F27B7/36	12480	T1
8A61K31/4375	8C07D471/04	12484	T1
8A61P13/00	8C07D471/04	12484	T1
8H01M8/16	8H01M8/16	12485	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	12486	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	12488	T1
8A61K31/4439	8C07D401/10	12493	T1
8A61K31/23	8A61K31/20	12476	T1

8C07K14/00	8A61K39/00	12492	T1
8A01N37/02	8A61K31/23	12498	T1
8A61K9/14	8A61K9/00	12472	T1
8A61K31/501	8C07D401/14	12478	T1
8C07D213/04	8C07D401/14	12478	T1
8A61K38/00	8C12N9/12	12482	T1
8C12N9/12	8C12N9/12	12482	T1
8B01J23/30	8C07C29/60	12483	T1
8C07D491/107	8C07D471/04	12484	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	12486	T1
8C12N9/12	8C07K16/28	12489	T1
8A61K9/00	8A61K48/00	12490	T1
8B29C63/00	8B29C63/02	12491	T1
8A61K31/201	8A61K31/20	12476	T1
8A61P15/06	8A61K31/20	12476	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	12492	T1
8A61P19/02	8A61K39/00	12492	T1
8A61P3/10	8A61K31/23	12498	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	12499	T1
8A61K31/424	8A61K31/403	12502	T1
8C07D451/02	8C07D401/14	12478	T1
8C07D498/08	8C07D401/14	12478	T1
8C04B7/36	8F27B7/36	12480	T1
8F27B7/36	8F27B7/36	12480	T1
8B60K25/00	8B60K16/00	12481	T1
8B60L8/00	8B60K16/00	12481	T1
8B01J37/00	8C07C29/60	12483	T1
8F26B1/00	8F26B1/00	12487	T1

8F26B3/06	8F26B1/00	12487	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	12489	T1
8A61K39/00	8A61K48/00	12490	T1
8A61P35/00	8A61K31/506	12494	T1
8A61P35/02	8A61K31/506	12494	T1
8C07F9/6512	8A61K31/506	12494	T1
8B28B15/00	8B28B15/00	12475	T1
8A61K9/22	8A61K9/22	12501	T1
8A61K35/76	8C12N15/00	12497	T1
8C07K14/47	8C12N15/00	12497	T1
8C12N15/09	8C12N15/00	12497	T1
8H04N19/70	8H04N19/44	12474	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	12500	T1
8A61P37/06	8A61K39/00	12492	T1
8A01N37/06	8A61K31/23	12498	T1
8A61K45/06	8A61K31/23	12498	T1
8A61K31/133	8A61K31/403	12502	T1
8A61K31/403	8A61K31/403	12502	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	12478	T1
8C07D487/08	8C07D401/14	12478	T1
8A61P35/00	8C07D519/00	12479	T1
8B01J35/10	8C07C29/60	12483	T1
8B01J37/02	8C07C29/60	12483	T1
8C07C29/60	8C07C29/60	12483	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	12486	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	12488	T1
8C07K14/705	8C07K16/28	12489	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	12490	T1
8B29C63/02	8B29C63/02	12491	T1
8A61K31/485	8A61K9/22	12501	T1
8A61K38/54	8A61K9/14	12503	T1
8A61K9/16	8A61K9/14	12503	T1
8A61P35/00	8C12N15/00	12497	T1
8A61P29/02	8A61K39/00	12492	T1
8A61K47/00	8A61K31/23	12498	T1

8A61P3/08	8A61K31/23	12498	T1
8A61K31/496	8A61K31/403	12502	T1
8A61P31/06	8A61K31/403	12502	T1
8A61K31/496	8A61K9/00	12472	T1
8A61K39/00	8C07K14/47	12477	T1
8A61P35/02	8C07K14/47	12477	T1
8C07C31/10	8C07C29/60	12483	T1
8A61P29/00	8C07D401/10	12493	T1
8A61K31/496	8A61K31/506	12494	T1
8C07D405/06	8A61K31/506	12494	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	12503	T1
8A61K35/26	8C12N15/00	12497	T1
8A61K39/395	8A61K39/00	12492	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	12472	T1
8A61K31/45	8C07D401/14	12478	T1
8F26B17/10	8F26B1/00	12487	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	12488	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	12489	T1
8C07D401/10	8C07D401/10	12493	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	12494	T1
8A61K31/20	8A61K31/20	12476	T1
8A61K31/202	8A61K31/20	12476	T1
8A61P1/18	8A61K9/14	12503	T1
8C12N15/00	8C12N15/00	12497	T1
8C12N5/10	8C12N15/00	12497	T1
8A61K31/23	8A61K31/23	12498	T1
8A61K9/00	8A61K31/23	12498	T1
8A61K45/06	8A61K31/403	12502	T1
8C07K14/82	8C07K14/47	12477	T1
8B01J23/652	8C07C29/60	12483	T1
8B01J27/188	8C07C29/60	12483	T1
8C04B28/02	8B28B15/00	12475	T1
8C07K19/00	8C12N15/00	12497	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA GEORGIEVA	B 28B 15/00	MK/P/2022/0478	T1
ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA GEORGIEVA	C 04B 28/02	MK/P/2022/0478	T1
Accessory Line Srl	B 29C 63/02	MK/P/2022/0419	T1
Accessory Line Srl	B 29C 63/00	MK/P/2022/0419	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/6512	MK/P/2022/0425	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/496	MK/P/2022/0425	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/506	MK/P/2022/0425	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0425	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 35/02	MK/P/2022/0425	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/06	MK/P/2022/0425	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 9/14	MK/P/2021/0623	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 31/496	MK/P/2021/0623	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 9/00	MK/P/2021/0623	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/00	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	A 61P 37/06	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	A 61P 29/02	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	A 61P 29/00	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	A 61P 19/02	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2022/0412	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2022/0412	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0418	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2022/0418	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2022/0418	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 31/4375	MK/P/2021/0636	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61P 13/00	MK/P/2021/0636	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 491/107	MK/P/2021/0636	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 471/04	MK/P/2021/0636	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61P 9/00	MK/P/2021/0636	T1



Cilag GmbH International	A 61P 35/00	MK/P/2021/0639	T1
Cilag GmbH International	C 12N 9/12	MK/P/2021/0639	T1
Cilag GmbH International	C 07K 16/28	MK/P/2021/0639	T1
Cilag GmbH International	C 07K 14/705	MK/P/2021/0639	T1
Dolby International AB	H 04N 19/70	MK/P/2021/0624	T1
Dolby International AB	H 04N 19/44	MK/P/2021/0624	T1
ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L.	B 60K 16/00	MK/P/2022/0413	T1
ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L.	B 60K 25/00	MK/P/2022/0413	T1
ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L.	B 60L 8/00	MK/P/2022/0413	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/519	MK/P/2022/0416	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 35/00	MK/P/2022/0416	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 487/04	MK/P/2022/0416	T1
Eneapharm	A 61K 38/54	MK/P/2022/0424	T1
Eneapharm	A 61K 9/14	MK/P/2022/0424	T1
Eneapharm	A 61K 9/16	MK/P/2022/0424	T1
Eneapharm	A 61P 1/18	MK/P/2022/0424	T1
GELADAKI, Varvara	A 61K 31/201	MK/P/2022/0406	T1
GELADAKI, Varvara	A 61K 31/202	MK/P/2022/0406	T1
GELADAKI, Varvara	A 61K 31/23	MK/P/2022/0406	T1
GELADAKI, Varvara	A 61K 31/20	MK/P/2022/0406	T1
GELADAKI, Varvara	A 61P 15/06	MK/P/2022/0406	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 39/00	MK/P/2022/0420	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 48/00	MK/P/2022/0420	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 9/00	MK/P/2022/0420	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 9/127	MK/P/2022/0420	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61P 31/08	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61P 31/06	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 45/06	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/496	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/454	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/43	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/424	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/133	MK/P/2022/0430	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/403	MK/P/2022/0430	T1
Hydra Biosciences, LLC	A 61K 31/45	MK/P/2022/0408	T1
Hydra Biosciences, LLC	A 61K 31/501	MK/P/2022/0408	T1
Hydra Biosciences, LLC	C 07D 213/04	MK/P/2022/0408	T1
Hydra Biosciences, LLC	C 07D 498/08	MK/P/2022/0408	T1
Hydra Biosciences, LLC	C 07D 451/02	MK/P/2022/0408	T1
Hydra Biosciences, LLC	C 07D 487/08	MK/P/2022/0408	T1
Hydra Biosciences, LLC	C 07D 401/14	MK/P/2022/0408	T1



Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale	C 12N 9/12	MK/P/2021/0635	T1
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale	A 61K 38/00	MK/P/2021/0635	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/4439	MK/P/2022/0422	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 401/10	MK/P/2022/0422	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61P 29/00	MK/P/2022/0422	T1
Kunz, Philipp	H 01M 8/16	MK/P/2022/0411	T1
Medimmune Limited	C 07D 519/00	MK/P/2022/0409	T1
Medimmune Limited	A 61P 35/00	MK/P/2022/0409	T1
Medimmune Limited	C 07K 5/062	MK/P/2022/0409	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs	C 07K 14/47	MK/P/2022/0407	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs	A 61P 35/02	MK/P/2022/0407	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs	A 61K 39/00	MK/P/2022/0407	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs	C 07K 14/82	MK/P/2022/0407	T1
New Frontier Labs, LLC	A 01N 37/02	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 01N 37/06	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 61K 31/23	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 61P 3/10	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 61K 47/00	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 61K 9/00	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 61P 3/08	MK/P/2022/0427	T1
New Frontier Labs, LLC	A 61K 45/06	MK/P/2022/0427	T1
OMV Downstream GmbH	B 01J 23/30	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	B 01J 23/652	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	B 01J 27/188	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	B 01J 35/10	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	B 01J 37/00	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	B 01J 37/02	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	C 07C 29/60	MK/P/2022/0414	T1
OMV Downstream GmbH	C 07C 31/10	MK/P/2022/0414	T1
Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda	F 26B 1/00	MK/P/2022/0415	T1
Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda	F 26B 17/10	MK/P/2022/0415	T1
Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda	F 26B 3/06	MK/P/2022/0415	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/17	MK/P/2022/0428	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 27/02	MK/P/2022/0428	T1
Rusan Pharma Limited	A 61K 9/22	MK/P/2022/0423	T1
Rusan Pharma Limited	A 61K 9/16	MK/P/2022/0423	T1
Rusan Pharma Limited	A 61K 31/485	MK/P/2022/0423	T1
SOFAR S.p.A.	A 61K 9/20	MK/P/2022/0429	T1
SOFAR S.p.A.	A 61K 31/606	MK/P/2022/0429	T1
SOFAR S.p.A.	A 61K 9/16	MK/P/2022/0429	T1
Yamaguchi University	A 61P 35/00	MK/P/2022/0426	T1



Yamaguchi University	C 12N 15/09	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	C 12N 15/00	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	C 07K 19/00	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	C 12N 5/10	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	A 61K 35/26	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	A 61K 35/76	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	C 07K 14/47	МК/Р/2022/0426	T1
Yamaguchi University	C 07K 14/54	МК/Р/2022/0426	T1
thyssenkrupp Industrial Solutions AG	F 27B 7/38	МК/Р/2022/0410	T1
thyssenkrupp Industrial Solutions AG	C 04B 7/36	МК/Р/2022/0410	T1
thyssenkrupp Industrial Solutions AG	C 04B 7/44	МК/Р/2022/0410	T1
thyssenkrupp Industrial Solutions AG	F 27B 7/36	МК/Р/2022/0410	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2021/1076 (220) 21/10/2021
(442) 30/11/2022

(731) Осигурително брокерско друштво
М БРОКЕР АД Скопјеул. Пајак бр. 9,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) црна, портокалова

(531) 27.05.11;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцеларски работи

кл. 36 осигурување; посредување при
осигурување: финансиски работи;
брокерство; монетарни работи; работи
поврзани со недвижен имот

(210) ТМ 2022/134 (220) 11/02/2022
(442) 30/11/2022

(731) Кристина Арнаудова Петровски
ул. Христо Смирненски бр. 32а-19, 1000,
Скопје, МК

(540)

ПРОЕКТ КУЌА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 емитување телевизиски програми,
емитување радио програми

кл. 41 забава; културни активности;
организирање шоу програми, продукција
на радио и телевизиски програми,

телевизиска забава, продукција на шоу
програми

(210) ТМ 2022/309 (220) 29/03/2022
(442) 30/11/2022

(731) TRPharm ila çSan. Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu, No:
185, Kat: 14, 34394, Levent, Şişli,
ISTANBUL, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

Sunixil

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2022/339 (220) 07/04/2022
(442) 30/11/2022

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје

(540)

KONG STRONG WILD POWER URBAN CLASSIC ENERGY DRINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци; енергетски
пијалоци кои содржат кофеин.

(210) ТМ 2022/389 (220) 20/04/2022

(442) 30/11/2022

(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) темно виолетова, црвена, бела, сива

(531) 25.05.02;26.04.22;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 Лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложение на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за

греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро-карбонски соединенија, хидро-карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не-хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј. кл. 35 Малопродажни и големопродажни услуги во врска со: лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложение на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро-карбонски соединенија, хидро-карбонски горива, индустриски масла и

масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не-хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј.

(210) **TM 2022/390** (220) 20/04/2022
(442) 30/11/2022

(731) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE**

8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20 1000 ,Скопје
(540)



(591) темно виолетова, црвена, бела, сива

(531) 25.05.02;26.04.22;26.11.13

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 Лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложение на пепел во направи за согорување на фосилни

горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро-карбонски соединенија, хидро-карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не-хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј.
кл. 35 Малопродажни и големопродажни услуги во врска со: лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложение на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за

осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро- карбонски соединенија, хидро- карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не- хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј.

(210) **TM 2022/391** (220) 20/04/2022

(442) 30/11/2022

(731) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 Marousi, GR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, светло сива, бела

(531) 25.05.02;26.04.22;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 Лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни

горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложење на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро-карбонски соединенија, хидро-карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не- хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј.

кл. 35 Малопродажни и големопродажни услуги во врска со: лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта

извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложење на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро- карбонски соединенија, хидро- карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не- хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј

(210) **TM 2022/392** (220) 20/04/2022
(442) 30/11/2022

(731) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 Marousi, GR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, светло сива, бела

(531) 24.17.05;26.04.22;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 Лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложење на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро-карбонски соединенија, хидро-карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не- хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од

петролеј, суров и рафиниран петролеј.
 кл. 35 Малопродажни и големопродажни услуги во врска со: лубриканти за општа намена, воздухопловни горива, биодизел, биодизел гориво, гориво од биомаса, запаливи горива, запаливи агломератни горива, запаливи материјали, запаливи производи, запаливи супстанции за користење во направи за загревање, помагала за согорување (продукти од петролеј), продукти од сурова нафта извлечени со нејзино рафинирање, сурова нафта, нафта за внатрешно согорување, моторни масла, екстра девствени моторни масла, фосилни горива, адитиви за гориво за превенција од таложење на пепел во направи за согорување на фосилни горива, авионски горива, поморски горива, горива за користење при печење, горива од сурова нафта, мешавини од горива, горива снабдени со воздух (мешавини -), нафта за домаќинство, горива за осветлување, бензини од сурова нафта, горива извлечени од петролеј, горива за користење во скари, течни горива, горива (вклучувајќи моторни горива), нафта за домаќинство, нафта за домаќинство за греење на домови, дизел гориво (нафтено гориво) за индустриско загревање, бензински горива, високо-октански бензин, хидро- карбонски соединенија, хидро- карбонски горива, индустриски масла и масти, лубриканти, индустриски парафин, лесни масла, поморски лубриканти, фосилни горива, фосилни моторни горива, моторни горива, адитиви за горива (не-хемиски), моторни масла, бензин, петролеј, секундарни производи од петролеј, суров и рафиниран петролеј.

(210) **TM 2022/393** (220) 20/04/2022
 (442) 30/11/2022

(731) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 201000 Скопје

(540)



(591) сина, црвена, бела

(531) 07.11.10;26.04.16;26.11.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кредитни картички; кодирани кредитни картички; кодирани пластични картички; магнетни дебитни картички; магнетни картички; електронски картички за попуст; смарт картички за лојалност; кодирани картички за лојалност; кодирани (магнетни) картички; кодирани картички; магнетни кодирани картички.

кл. 16 кредитни картички без магнетно кодирање; дебитни картички без магнетно кодирање; отпечатени картички.

кл. 35 услуги на картички за лојалност; услуги на програми за лојалност, поттикнување и бонуси; организација, управување и надгледување на шеми за лојалност и шеми за поттикнување; промовирање на продажба преку потрошувачки програми за лојалност;

управување шеми за лојалност на потрошувачи, поттикнување на потрошувачи или шеми за промоција.
 кл. 36 услуги на кредитни картички; издавање кредитни и дебитни картички; обезбедување кредитни и дебитни картички; издавање вредносни купони во врска со потрошувачки шеми за лојалност; финансиски работи

(210) **TM 2022/465** (220) 13/05/2022
 (442) 30/11/2022

(731) **UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD**
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AU

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)

DERMAVIVE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 препарати за дезинфекција на раце; хигиенски производи за жени
 кл. 44 услуги за нега на кожата; услуги за нега на косата; нега за хигиената и убавината кај луѓето; услуги за нега и убавина

(210) **TM 2022/466** (220) 13/05/2022
 (442) 30/11/2022

(731) **UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD**
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AU

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)

NEUTRIDERM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 препарати за дезинфекција на раце, хигиенски производи за жени
 кл. 44 услуги за нега на кожата; услуги за

нега на косата; нега за хигиената и убавината кај луѓето; услуги за нега и убавина

(210) **TM 2022/496** (220) 20/05/2022
 (442) 30/11/2022

(731) **Друштво за трговија, консалтинг и услуги Цоинприме ДООЕЛ Скопје**
Бул.Партизански Одреди бр.14А Скопје-Центар, 1000, Скопје, МК

(540)




(591) портокалова, бела
 (531) 26.01.04;27.05.01

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати за крипто валута
 кл. 36 финансиски услуги, услуги за меѓународно префрлање на пари, електронски услуги за префрлање на фондови(суми)

(210) **TM 2022/500** (220) 20/05/2022
 (442) 30/11/2022

(731) **Фидоски Јасмин ул.Христо Татарчев бр.47/2-39, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) плава, бела

(531) 26.01.06;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 заштитници за заби

кл. 10 прстени за олеснување на
растењето заби, ортодонтски апарати,
ортодонтски ластичиња, забарски апарати,
забарски столови, огледала за забари,
електрични забарски апарати, дупчалки за
забарска употреба

кл. 44 стоматологија, стоматолошка
помош, стоматолошки услуги, забарство,
медицински услуги, здравствени центри,
медицинска помош, медицински клиники,
изнајмување медицинска опрема,
здравствени центри, болници, здравствена
заштита, ортодонтски услуги, пресадување
коса, телемедицински услуги, услуги за
говорна терапија, Услуги за советување за
здравјето, услуги на алтернативна
медицина, подготвување рецепти во
аптеки, физикална терапија,
фармацевтски совети, услуги на банка за
крв, услуги на банка за човечки ткива,
хирургиска

(210) ТМ 2022/505 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сива, жолта, црна, бела

(531) 05.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино


кл. 35 услуги за продажба на мало и
големо со вино

(210) ТМ 2022/506 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, кафена, црна, жолта

(531) 06.07.25;25.07.25;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и
големо со вино


(210) ТМ 2022/507 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) кафена, крем, бела, златно-кафена

(531) 06.07.25;25.07.25;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и
големо со вино

(210) ТМ 2022/508 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) жолта, сива, црна, бела, розова

(531) 05.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и
 големо со вино

(210) ТМ 2022/510 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, златно, жолта, сива

(531) 14.01.24;26.13.25;27.05.08;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и
 големо со вино

(210) ТМ 2022/511 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) бела, жолта, сива, црвена, црна

(531) 05.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и
 големо со вино

(210) ТМ 2022/512 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК
 (740)

(540)



(591) бела, кафена, црна

(531) 25.01.19;26.11.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и
 големо со вино

(210) ТМ 2022/513 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов,**
бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) сина, бела, жолта, сива, црвена, црна

(531) 05.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино


кл. 35 услуги за продажба на мало и големо со вино

(210) ТМ 2022/514 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **МОВИНО ДОО Орце Николов, бр.186/1-28, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, црна, бела

(531) 25.01.19;26.11.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги за продажба на мало и големо со вино

(210) ТМ 2022/515 (220) 23/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон****091РАНКРУ Скопје ул.Франце Прешерн бр.231, 1000, Скопје, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена

(531) 27.05.17;27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање, изработка на рекламни материјали, директно рекламирање, компјутерско рекламирање преку интернет

кл. 41 натпревари (организирање спортски натпревари), спортска опрема, спортски кампови, спортски натпревари, изнајмување спортска опрема, физичко образование

(210) ТМ 2022/519 (220) 25/05/2022

(442) 30/11/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје****Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

Burning Buffalo

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтверски пакети; софтвер за компјутерски оперативен систем; компјутерски софтвер за администрирање на онлајн игри и коцкање; компјутерски софтвер, снимен; софтвер драјвери; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за управување со мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, машини за коцкање, коцкарски игри на Интернет и преку телекомуникациска мрежа; оперативен компјутерски софтвер за главни компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарат за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; комуникациски сервери [компјутерски хардвер]; електронски компоненти за машини за коцкање; компјутерски апликативен софтвер кој содржи игри и коцкање; компјутерски хардвер за игри и коцкање

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање; мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање кои работат со монети, банкноти и картички; електропневматски и електрични машини за коцкање (слот машини). електронски игри; салонски игри; чипови за игри; маси за игри; слот машини [машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини за игри; слот машини и уреди за игри; забавни машини со монети; чипови од рулет; покер чипови; чипови и коцки [опрема за игри]; опрема за казина; рулет маси; коцкарски рулет на тркала; казино игри; автомати и машини за коцкање; машини кои работат на монети и/или

електронски машини на монети со или без можност за добивка; кутии за машини со монети, автомати за игри на среќа и машини за коцкање; електронски или електротехнички уреди за игри, автомати и машини, машини за управување со монети; куќишта за машини со монети, опрема за игри, машини за игри, машини за коцкање; машини за игри на среќа за коцкање

кл. 41 услуги за управување со казино; функционирање на установи за игри, сали за игри, интернет казина, интернет страници за коцкање; услуги поврзани со коцкање; услуги за игри за забава; казино, игри и услуги за коцкање; коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување на опрема за игри за коцкарски сали; обезбедување опрема за казино [коцкање]; услуги за забава на машините за игри; обезбедување казино објекти [коцкање]; сали со машини за игри; услуги аркадни забави; изнајмување опрема за игри; изнајмување машини за игри; обезбедување на забавни аркадни услуги; изнајмување машини за игри со слики од овошје; уредување или снимање на звуци и слики; услуги за снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродукција на звук; обезбедување на опрема за игри за казина; обезбедување на казино објекти; онлајн услуги за коцкање

(210) ТМ 2022/520 (220) 25/05/2022
(442) 30/11/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЦИ ДООЕЛ
Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214
А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,
МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

Burning Stars

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтверски пакети; софтвер за компјутерски оперативен систем; компјутерски софтвер за администрирање на онлајн игри и коцкање; компјутерски софтвер, снимен; софтвер драјвери; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за управување со мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, машини за коцкање, коцкарски игри на Интернет и преку телекомуникациска мрежа; оперативен компјутерски софтвер за главни компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарат за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; комуникациски сервери [компјутерски хардвер]; електронски компоненти за машини за коцкање; компјутерски апликативен софтвер кој содржи игри и коцкање; компјутерски хардвер за игри и коцкање
кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање; мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање кои работат со монети, банкноти и картички; електропневматски и електрични машини за коцкање (слот машини). електронски игри; салонски игри; чипови за игри; маси за игри; слот машини [машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

за игри; слот машини и уреди за игри; забавни машини со монети; чипови од рулет; покер чипови; чипови и коцки [опрема за игри]; опрема за казина; рулет маси; коцкарски рулет на тркала; казино игри; автомати и машини за коцкање; машини кои работат на монети и/или електронски машини на монети со или без можност за добивка; кутии за машини со монети, автомати за игри на среќа и машини за коцкање; електронски или електротехнички уреди за игри, автомати и машини, машини за управување со монети; куќишта за машини со монети, опрема за игри, машини за игри, машини за коцкање; машини за игри на среќа за коцкање

кл. 41 услуги за управување со казино; функционирање на установи за игри, сали за игри, интернет казина, интернет страници за коцкање; услуги поврзани со коцкање; услуги за игри за забава; казино, игри и услуги за коцкање; коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување на опрема за игри за коцкарски сали; обезбедување опрема за казино [коцкање]; услуги за забава на машините за игри; обезбедување казино објекти [коцкање]; сали со машини за игри; услуги аркадни забави; изнајмување опрема за игри; изнајмување машини за игри; обезбедување на забавни аркадни услуги; изнајмување машини за игри со слики од овошје; уредување или снимање на звуци и слики; услуги за снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродукција на звук; обезбедување на опрема за игри за казина; обезбедување на казино објекти; онлајн услуги за коцкање

(210) **TM 2022/521** (220) 25/05/2022
(442) 30/11/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОГИ ДООЕЛ
Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214
А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,
МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

Burning Aces

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на
Интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски
хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање
кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот машини).
електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки
[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;
функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање

(210) ТМ 2022/522 (220) 25/05/2022
(442) 30/11/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
**ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје**
Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 А
Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

Burning Ocean

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на
Интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски
хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање
кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот машини).
електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки
[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;
функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

слики од овошје; уредување или снимање на звуци и слики; услуги за снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродукција на звук; обезбедување на опрема за игри за казина; обезбедување на казино објекти; онлајн услуги за коцкање

(210) ТМ 2022/523 (220) 25/05/2022
(442) 30/11/2022

(731) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОГИ ДООЕЛ
Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214
А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,
МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(540)

Burning Hot 7

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтверски пакети; софтвер за компјутерски оперативен систем; компјутерски софтвер за администрирање на онлајн игри и коцкање; компјутерски софтвер, снимен; софтвер драјвери; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за управување со мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, машини за коцкање, коцкарски игри на Интернет и преку телекомуникациска мрежа; оперативен компјутерски софтвер за главни компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарат за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос или

репродукција на звук или слики; комуникациски сервери [компјутерски хардвер]; електронски компоненти за машини за коцкање; компјутерски апликативен софтвер кој содржи игри и коцкање; компјутерски хардвер за игри и коцкање

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање; мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање кои работат со монети, банкноти и картички; електропневматски и електрични машини за коцкање (слот машини). електронски игри; салонски игри; чипови за игри; маси за игри; слот машини [машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини за игри; слот машини и уреди за игри; забавни машини со монети; чипови од рулет; покер чипови; чипови и коцки [опрема за игри]; опрема за казина; рулет маси; коцкарски рулет на тркала; казино игри; автомати и машини за коцкање; машини кои работат на монети и/или електронски машини на монети со или без можност за добивка; кутии за машини со монети, автомати за игри на среќа и машини за коцкање; електронски или електротехнички уреди за игри, автомати и машини, машини за управување со монети; куќишта за машини со монети, опрема за игри, машини за игри, машини за коцкање; машини за игри на среќа за коцкање

кл. 41 услуги за управување со казино; функционирање на установи за игри, сали за игри, интернет казина, интернет страници за коцкање; услуги поврзани со коцкање; услуги за игри за забава; казино, игри и услуги за коцкање; коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување на опрема за игри за коцкарски сали; обезбедување опрема за казино [коцкање]; услуги за забава на машините за игри; обезбедување казино

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodit në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
4	МК/Т/2022/0389
4	МК/Т/2022/0390
4	МК/Т/2022/0391
4	МК/Т/2022/0392
5	МК/Т/2022/0309
5	МК/Т/2022/0465
5	МК/Т/2022/0466
9	МК/Т/2022/0393
9	МК/Т/2022/0496
9	МК/Т/2022/0500
9	МК/Т/2022/0519
9	МК/Т/2022/0520
9	МК/Т/2022/0521
9	МК/Т/2022/0522
9	МК/Т/2022/0523
10	МК/Т/2022/0500
16	МК/Т/2022/0393
25	МК/Т/2022/0515
28	МК/Т/2022/0519
28	МК/Т/2022/0520
28	МК/Т/2022/0521

28	МК/Т/2022/0522
28	МК/Т/2022/0523
32	МК/Т/2022/0339
33	МК/Т/2022/0505
33	МК/Т/2022/0506
33	МК/Т/2022/0507
33	МК/Т/2022/0508
33	МК/Т/2022/0510
33	МК/Т/2022/0511
33	МК/Т/2022/0512
33	МК/Т/2022/0513
33	МК/Т/2022/0514
35	МК/Т/2021/1076
35	МК/Т/2022/0389
35	МК/Т/2022/0390
35	МК/Т/2022/0391
35	МК/Т/2022/0392
35	МК/Т/2022/0393
35	МК/Т/2022/0505
35	МК/Т/2022/0506
35	МК/Т/2022/0507

35	МК/Т/2022/0508
35	МК/Т/2022/0510
35	МК/Т/2022/0511
35	МК/Т/2022/0512
35	МК/Т/2022/0513
35	МК/Т/2022/0514
35	МК/Т/2022/0515
36	МК/Т/2021/1076
36	МК/Т/2022/0393
36	МК/Т/2022/0496
38	МК/Т/2022/0134
41	МК/Т/2022/0134
41	МК/Т/2022/0515
41	МК/Т/2022/0519
41	МК/Т/2022/0520
41	МК/Т/2022/0521
41	МК/Т/2022/0522
41	МК/Т/2022/0523
44	МК/Т/2022/0465
44	МК/Т/2022/0466
44	МК/Т/2022/0500



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE	MK/T/2022/0389
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE	MK/T/2022/0390
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE	MK/T/2022/0391
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE	MK/T/2022/0392
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE"	MK/T/2022/0393
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2022/0339
TRPharm ila çSan. Tic. A.Ş.	MK/T/2022/0309
UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD	MK/T/2022/0465
UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD	MK/T/2022/0466
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0519
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0520
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0521
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0522
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0523
Друштво за трговија, консалтинг и услуги Цоинприме ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0496
Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ Скопје	MK/T/2022/0515
Кристина Арнаудова Петровски	MK/T/2022/0134
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0505
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0506
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0507
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0508
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0510
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0511
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0512
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0513
МОВИНО ДОО	MK/T/2022/0514
Осигурително брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје	MK/T/2021/1076
Фидоски Јасмин	MK/T/2022/0500



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **31082** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2018/74 (220) 06/02/2018
 (181) 06/02/2028
 (450) 30/11/2022

(732) **Радислав Анастасовски ул.
 Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 бонбони, производи од тесто и
 слатки, брашно и производи од жито

(111) **31081** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2018/78 (220) 06/02/2018
 (181) 06/02/2028
 (450) 30/11/2022

(732) **Радислав Анастасовски ул.
 Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

EVROKEKS

(591) црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 бонбони, производи од тесто и
 слатки, брашно и производи од жито

(111) **31164** (151) 24/11/2022
 (210) ТМ 2019/865 (220) 11/07/2019
 (181) 11/07/2029

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија на големо и
 мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул.
 Првوماјска бб, Скопје, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ бул. Кочо
 Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје
 (540)

Taze

(591) бела, црна, црвена, портокалова,
 жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
 преработки, конзервирано, смрзнато,
 сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
 џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
 производи, масла и масти за јадење

(111) **31078** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2019/1184 (220) 28/10/2019
 (181) 28/10/2029
 (450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА
 ДООЕЛ Скопје бул. Партизански одреди
 бр. 64 секција 4, локал 8, 1000, Скопје,
 МК**
 (540)

**Lipo.
 Kozmetika**

(591) зелена, сива, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 козметички производи од природни
 липозони изолирани од лецитин од соја,

пчелини производи од матичен млеч,
прополис, жен-шен, етерични масла, мед,
глина, каолин
кл. 30 производи со лиофилизиран
матичен мед, прополис, полен, пчелин
восок и други пчелини производи;
антиоксиданси, минерали, екстракти од
лековити билки; функционална храна-
ркулци од мешунки, соја, азуки, мунг, наут,
лека, оцет од дива јаболка со лековити
билки

(111) **31079** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2019/1185 (220) 28/10/2019
(181) 28/10/2029
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА
ДООЕЛ Скопје бул. Партизански одреди
бр. 64 секција 4, локал 8, 1000, Скопје,
МК
(540)**



(591) зелена, сива, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи од природни
липозони изолирани од лецитин од соја,
пчелини производи од матичен млеч,
прополис, жен-шен, етерични масла, мед,
глина, каолин
кл. 30 производи со лиофилизиран
матичен мед, прополис, полен, пчелин
восок и други пчелини производи;
антиоксиданси, минерали, екстракти од

лековити билки; функционална храна-
ркулци од мешунки, соја, азуки, мунг, наут,
лека, оцет од дива јаболка со лековити
билки

(111) **31092** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2020/301 (220) 10/04/2020
(181) 10/04/2030
(450) 30/11/2022

(732) **ЕкоВент Илинденска бр. 179,
Тетово, МК**

(740) Адеми Бесник Гоце Стојцевски
бр.116, Тетово
(540)



(591) темно сива, зелена, светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 цевки од метал за инсталација на
вентилации и климатизации
кл. 7 пумпа за инсталација за греење
кл. 11 капаци за вентилација; филтри за
климатизација; инсталации за
климатизациони филтри за воздух; апарати за
греење; инсталации за греење; инсталации
за греење со топла вода; котли за
греење; апарати за климатизација; апарати
за греење на вода; уреди и апарати за
вентилација
кл. 37 монтирање и поправање апарати за
греење

(111) **31113** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2020/443 (220) 27/05/2020
(181) 27/05/2030
(450) 30/11/2022

(732) **The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000 Скопје,
(540)



(591) светло зелена, зелена, темно
зелена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња од хартија и/или
целулоза

кл. 5 пелени за една употреба од хартија
и/или целулоза

(111) **31075** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2020/724 (220) 13/08/2020
(181) 13/08/2030
(450) 30/11/2022

(732) **Финансиско друштво ЕАЗУ**
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ул. Даме Груев
бр. 1, локал 53, Скопје, МК
(540)



(591) сина, зелена, црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; банкарски работи;
работи поврзани со недвижности

(111) **31076** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2020/782 (220) 31/08/2020
(181) 31/08/2030
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за услуги и трговија**
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица ул. Младинска бр. 277,
Струмица, МК

(540)

HEALTHY REASON TO SMILE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; директно рекламирање
преку пошта; бизнис испитување; бизнис
информации; бизнис проценки; помош во
водењето бизнис; маркетинг студии;
маркетинг истражување; советување за
бизнис работење и организација;
собирање информации во компјутерските
бази на податоци; систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци

кл. 45 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); естетска и
реконструктивна стоматологија со
имплантологија; медицински клиници;
здравствена заштита; болници; болници за
закрепнување; изнајмување медицинска
опрема; медицинска помош; терапевтски
услуги; здравствени центри; услуги за
советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

(111) **31094** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2021/323 (220) 29/03/2021
(181) 29/03/2031
(450) 30/11/2022


(732) Друштво за услуги и трговија
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
 Струмица ул. Младинска бр. 277,
 Струмица, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 забарство (орална хирургија,
 ендодонција, протетика, ортодонција,
 детска стоматологија, естетска
 стоматологија, парадонтологија,
 имплантологија); здравствена заштита;
 изнајмување медицинска опрема;
 медицинска помош; терапевтски услуги;
 здравствени центри; услуги за советување
 за здравјето; пластична хирургија;
 ортодонтски услуги

(111) **31194** (151) 14/11/2022
 (210) ТМ 2021/504 (220) 04/05/2021
 (181) 04/05/2031
 (450) 30/11/2022

(732) Друштво за трговија и услуги
АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје бул. Јане
 Сандански бр. 71А-2-63.2, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Ружојчик Скопје
 Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работење; управување со работи;
 канцелариски работи
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и проектирање поврзано со
 нив; услуги за индустриски анализи и
 истражувања; проектирање развој на
 компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
 услуги; хигиенска нега и нега на убавината
 на луѓето или животните; услуги од
 областа на земјоделството,
 градинарството шумарството

(111) **31097** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2021/529 (220) 18/05/2021
 (181) 18/05/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Греен Мацхинес ДОО Велес ул.**
Раштански пат бр. 2, 1400 Велес, МК
 (540)



(591) жолта, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 возила; апарати за движење по
 земја, воздух или вода
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работење; управување со работи;

канцелариски работи, услуги на големо продажба и мало продажба на мобилни машини за чистење на улици и јавни површини

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **31116** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2021/544 (220) 21/05/2021
(181) 21/05/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

Spirit One

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи

(111) **31106** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2021/564 (220) 27/05/2021
(181) 27/05/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. Железничка 39, 2000, Штип, МК**
(540)



(591) жолта, златна, црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(111) **31090** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2021/568 (220) 27/05/2021
(181) 27/05/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Terme di Crodo Srl Via Roberto Bracco 6 20159 Milano, IT**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FONTI DI CRODO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 освежителни безалкохолни пијалоци; безалкохолни препарати за правење на напитки; води; сокови; газирани пијалоци со вкусови; безалкохолни пијалоци со вкус на овошје; лимонади; газирани сокови; овошни сокови (напитоци)

(111) **31088** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2021/737 (220) 30/06/2021
(181) 30/06/2031
(450) 30/11/2022

(732) **КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



ВИСОК КВАЛИТЕТ-НИСКИ Ц

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, анализа на цени, бизнис истражување, дистрибуција на примероци, малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе;ориз;тапиока и саго;брашно и производи од жито; леб; колачи и слаткарски производи; сладолед, шеќер, мед, меласа;квасец, прашок за печење; сол;сенф;оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз;спојување, за доброто на другите, на производи овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки од продавници, преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб-сајтови

(111) **31183** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/875 (220) 17/08/2021
(181) 17/08/2031
(450) 30/11/2022

(732) **FoundCenter Investment GmbH**
Schonhauser Allee 59B, 10437 Berlin, DE
(740) Адвокатско друштво Мојсовска и Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје
(540)

УНА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување и маркетинг, објавување на рекламни текстови, анализа на истражувањата на пазарот; креирање, пишување, уредување, објавување и дистрибуција на рекламен материјал, вклучително и текстови, визуелни материјали и содржини, подготовка на аудиовизуелни презентации за цели во огласување; продукција, пост продукција, уредување, објавување и дистрибуција на рекламни материјали.изнајмување и купување на одсечоци за огласување на сите средства и медиуми за комуникација; услуги за рекламни агенции, особено поврзано со: телекомуникации, услуги за кабелски телевизии, комуникација со мобилни телефони, , комуникација преку компјутерски терминали, комуникација преку мрежа од оптички влакна, комуникација преку компјутер, давање на информации од подрачјето на телекомуникациите, давање на услуги на телекомуникациски канали за купување, давање на комуникациски врски со глобални компјутерски мрежи, изнајмување на телекомуникациска опрема, услуги за поврзување преку телекомуникациски системи, телеконференција, телеграф, телетекст, видеотекст, пренос на дигитални датотеки, пренос на честитки преку интернет, говорна пошта, телеграм, платформи и портали и посредување преку други медиуми, фиксна телефонија, овозможување пристап до широкопојасни телекомуникациски услуги, услуги во безжична комуникација, овозможување на пристап до телевизија преку интернет протокол, овозможување на пристап до интернет, електронска пошта и текстуални

пораки, пружање на помош на давателите на мрежни услуги, особено за наем, изнајмување и управување со времето наменето за пристап до мрежите, податоците и базите со податоци, давање на телекомуникациски услуги со управување со мрежи, овозможување електронски комуникации, услуги за усмерување и поврзување со телекомуникации

кл. 38 услуги за кабелските телевизии, комуникација преку мобилни телефони, комуникација преку компјутерски терминали, комуникација преку мрежа од оптички влакна, комуникација преку компјутер, пренос преку факсимил, давање на информации од подрачјето на телекомуникациите, давање на услуги на телекомуникациски канали за купување, давање на комуникациски врски со глобални компјутерски мрежи, изнајмување на телекомуникациска опрема, услуги за поврзување преку телекомуникациски системи, телеконференција, телеграф, телетекст, видеотекст, пренос на дигитални датотеки, пренос на честитки преку интернет, овозможување на пристап до интернет, електронска пошта и текстуални пораки, пружање на помош на давателите на мрежни услуги, особено за наем, изнајмување и управување со времето наменето за пристап до мрежите, податоците и базите со податоци, давање на телекомуникациски услуги со управување со мрежи, овозможување електронски комуникации, услуги за усмерување и поврзување со телекомуникации; консултантски и советодавни услуги во врска со наведените услуги кои се даваат по пат на телекомуникациски мрежи

кл. 41 пружање на филмските и

телевизиските програми кои не можат да се преземат преку посебна услуга на посебно барање (pay per view) и продукција на радиски и телевизиски програми; консултантски услуги во врска со продукција на филм и музика; подготовка и производство на телевизиска и радиска продукција; пружање на филмските и телевизиските програми кои не можат да се преземат преку посебна услуга на посебно барање со плаќање; давање на информации за филмови; пружање на средства и објекти за приказ на филмови, приредби и представи, музички и наставни програми; пружање на забавни услуги во облик на видео филмови

кл. 42 научни, технолошки и консултантски услуги на подрачјето на телекомуникациите, пружање на техничка поддршка (советување) на подрачјето на телекомуникациите; советодавни услуги во врска со телекомуникациската технологија

кл. 45 услуги за дрштвени мрежи, онлајн услуги за друштвени мрежи

(111) **31135** (151) 23/11/2022
 (210) ТМ 2021/1057 (220) 15/10/2021
 (181) 15/10/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Meridian Corporation SH.P.K.**
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло кафена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
 производи од тесто
 кл. 35 огласување; водење на
 работење; управување со
 работи; канцелариски работи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **31136** (151) 01/11/2022
 (210) ТМ 2021/1059 (220) 15/10/2021
 (181) 15/10/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Meridian Corporation SH.P.K.**
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

BUKA BAKERY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **31140** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1173 (220) 09/11/2021
 (181) 09/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, California 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

HEXTECH MAYHEM: A LEAGUE OF LEGENDS STORY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 аудио звучници; полначина
 батерии; батерии; кациги за
 велосипеди; празни
 мемориски флеш картички; празни USB
 флеш драјвери; фотоапарати; футроли за
 мобилни телефони; процесори (централни
 единици за обработка на податоци)
 (компјутерски хардвер); приклучни станици
 за компјутери; компјутерски
 хардвер; компјутерски
 глумчиња; компјутерски
 монитори; компјутери; украсни привезоци за
 мобилни телефони; украсни
 магнети; дигитални медии, имено медиски
 содржини од областа на забава, музика,
 музички видео записи, видео игри и
 играње на видео игри, кои може да се
 преземат; уреди за пренос (стриминг) на
 дигитални медии; дигитална музика која
 може да се преземе од
 интернет; дигитални ознаки; софтвер за
 игри со проширена реалност кој може да
 се преземе; компјутерски софтвер кој може
 да се преземе за управување со
 трансакции користејќи blockchain
 технологија; електронски публикации кои
 може да се преземаат, имено, стрипови,
 графички романи, списанија, прирачници и
 билтени на поле на забава и видео

игри;кинематографски филмови кои може да се преземат, телевизиски програми и други забавни програми со кратка форма од област на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика;музички датотеки кои може да се преземаат;софтвер за видео игри кој може да се преземе;софтвер за преземање за стриминг на аудио-визуелни медиумски содржини по пат на интернет и за мобилни уреди;виртуелни производи кои може да се преземаат, имено, компјутерски софтверски програми кои содржат ресурси во игра, токени и виртуелна валута за употреба во видео игри и виртуелни светови на мрежа;софтвер за преземање кој содржи виртуелна валута, имено, компјутерски програми кои содржат жетони во игра и валута за употреба на веб онлајн и мобилни видео игри;софтвер за игри за виртуелна реалност кој може да се преземе;слушалки-бубици;електронски приклучни станици;футроли за очила;очила;слушалки;слушалки за употреба со компјутери;држачи за телефони во автомобил;интерактивни програми за мултимедиумски видео игри;леќи за камери за паметни телефони;магнетно кодирани картички за подарок;главни компјутери (mainframes компјутери);полначи на батерии за мобилни телефони;батерии за мобилни телефони;засилувачи на сигнал за мобилни телефони;мобилни телефони;моноподи за рачни дигитални електронски уреди, имено, камери, мобилни телефони, таблет компјутери;подлоги за компјутерски глумчиња;преносни компјутери;телефонски припејд картички за повици, кои се се магнетски кодирани;однапред снимени компакт дискови кои содржат музика и

филмски звучни записи;однапред снимени оптички и магнетооптички дискови кои содржат кинематографски филмови, телевизиски програми и кратки забавни програми во форма на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика;однапред снимени видео дискови и DVD-а кои содржат кинематографски филмови, телевизиски програми и кратки забавни програми во форма на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика;заштитни маски за мобилни телефони, таблети и лаптопи;батерии кои се полнат;снимен софтвер за игри со проширена реалност;снимен софтвер за видео игри;снимен софтвер за игри со виртуелна реалност;заштита за екрани за мобилни телефони;SD мемориски картички;паметни телефони;паметни часовници;звучници;футроли за очила за сонце;очила за сонце;таблет компјутери;телефони;касети за видео игри;дискови за видео игри;безжични полначи;проширувачи на домет на безжични мрежи

кл. 18 повеќенаменски торби; спортски торби; ранци; торбици за носење на појас; торби за книги; актовки; кутии за визит картички; торби за носење; торбици за ковани пари; ланчиња за животни; козметички торбици кои се продаваат празни; костими за животни; торби за носење преку едно рамо; торбици со врвки (за тренинг); цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови; рачни торбици; футроли за клучеви; торби за опрема; поводници за животни; багаж; ознаки за багаж; курирски торби; чадори за сонце; џебни паричници; женски ташни; торби со една прерамка; несесери кои се продаваат празни; торби за пазарење (тоте торби); сандаци (багаж); чадори за

дожд; торбици за околу појас; паричници со ланче; паричници; торбици за носење околу зглоб

кл. 25 бандана марами; ремени (облека); капи за бејзбол; плетени капи; чизми; капути; костими за употреба во игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; костими за ноќ на вештерките; капи, шешири; покривала за глава; спортски маици со качулка; облека за мали деца; јакни (облека); удобна облека за носење по дома; панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марами, шалови; блузи, кошули; кондури; кратки панталони (шорцеви); сукњи; облека за спиење; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; костими за капење; маици со кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици (облека); тренерки; долна облека

кл. 28 акциони фигурички за играње и додатоци за нив; кукли полнети со топчиња; играчки кои се свиткуваат; друштвени игри; кукли со подвижна глава; игри со карти; игри со шах; украси за божиќни дрвца (освен слатки и електрични божиќни сијалички); фигурички за собирање; конзоли за компјутерски игри за рекреативно играње на игри; играчки за составување; костими за маскирање; украсни ветрокази (играчки); украсни спинери кои се движат на ветер (играчки); игри со коцки; кукли и додатоци за нив; електрични акциони играчки; играчки во облик на ликови од фантазија; слушалки посебно прилагодени за користење при играње на видео игри; тастатури за играње на игри; глумчиња за играње игри; салонски игри; пињати; карти за играње; плишани играчки; играчки со играње на замислени улоги; игри за на маса; фигурички за игра; играчки возила; оружје за игра; карти-сликички за размена;

машини за видео игри


кл. 41 забава во вид на возење во забавни паркови; услуги на забавни паркови; услуги на разонода во вид на создавање, развивање, дистрибуција, продукција и пост-продукција на кинематографски филмови, телевизиски програми и мултимедијални забавни содржини; услуги на разонода во вид на тековни телевизиски серии и филмови во област на акциони авантури, анимации, аними, комедии, фантазии, мјузикли, научна фантастика и спортови; услуги на разонода во вид на продукција и изведување на настапи во живо; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конфереции од област на забава, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено обезбедување на кинематографски филмови, телевизиски програми, е-спортски настани, посебни настани и мултимедијална забавна содржина преку вебсајтови кои не може да се преземаат; организирање на костимирани забавни настани; продукција и дистрибуција на кинематографски филмови и телевизиски програми; услуги на ставање на располагање на кинематографски филмови, телевизиски емисии, е-спортски настани, специјални настани и мултимедијални забавни содржини, кои не може да се преземат, по пат на видео записи на барање; обезбедување на онлајн игри со виртуелна реалност кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн информации за разонода кои не можат да се преземат; обезбедување онлајн информации за видео игри кои не можат да се преземат; обезбедување на онлајн стрипови, кратки приказни и романи во слики кои не можат да се преземат; обезбедување на онлајн

видео снимки и други мултимедијални дигитални содржини кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн видео игри кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн игри со виртуелна реалност кои не може да се преземат

(111) **31141** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1174 (220) 11/11/2021
(181) 11/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Mastercard International Incorporated 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, US**

(740) БИНПРО дооел Скопје Ленинова 15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) светло, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер и софтвер што се превзема за овозможување и управување со платежни трансакции, банкарски трансакции, и услуги на платежни картички; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема за електронска обработка и пренос на податоци за плаќање сметки; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема за услуги за исплата на готовина, услуги за банкомати, автентикација на трансакции, распределба, авторизација и услуги за порамнување, откривање и контрола на измами, услуги за енкрипција и надоместок по несреќи; телекомуникациски и електрични апарати

и инструменти, имено, апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци вклучително звук и слики; сметководствени машини; апарати за следење, управување и анализа на финансиски сметки преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема, имено, за развој, одржување и употреба на локални и широкопојасни компјутерски мрежи; системи за читање мемориски картички и системи за читање податоци во мемории, имено, мемории од интегрални кола и мемории од банкарски картички; електронски публикации што се превземаат; апарати за печатење за системи за обработка на податоци и финансиски трансакциски системи; уреди за енкодирање и декодирање; модеми; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема за овозможување платежни трансакции по електронски начин преку безжични мрежи, глобални компјутерски мрежи и/или мобилни телекомуникациски уреди; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема за креирање на енкрипциски клучеви, дигитални сертификати, и дигитални потписи; компјутерски софтвер што се превзема за безбедно складирање податоци и повраток и пренос на доверливи информации за потрошувачите што ги користат поединци, банкарски и финансиски институции; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема што овозможува идентификација и автентикација на уреди за комуникација во блиско поле (NFC) и уреди за радио фреквентна идентификација (RFID); компјутерски софтвер што се превзема што содржи дигитален паричник за пристап до купони, ваучери, кодови од ваучери и попусти кај трговците на мало и

да добие награди за лојалност и парични награди; компјутерски софтвер што се превзема што содржи дигитален паричник што овозможува на корисниците пристап до информации за споредба на цени, рецензии за производи, линкови до малопродажни веб страни на други, и информации за попусти; апликациски софтвер што се користи за поврзување со безконтактни терминали за плаќање со цел за им овозможи на трговците да прифатат безконтактни мобилни трговски трансакции, безkontakтно презентирање на акредитиви за лојалност, и безkontakтно откупување на купони, рабати, попусти, ваучери и специјални понуди; компјутерски софтвер што се превзема за управување и верификација на трансакции со круптовалути користејќи блокчејн технологија; компјутерски софтвер што се превзема за генерирање криптографски клучеви за примање и трошење криптовалут; компјутерски софтвер што се превзема за користење како паричник со криптовалут; компјутерски софтвер што се превзема, за инвентар и управување со добавувачкиот ланец на база на блокчејн технологија; компјутерски софтвер што се превзема за пристапување, читање и следење информации од областа на финансиски трансакции на блокчејн; чипови со интегрални кола за употреба во мобилни телефони и NFC и RFID уреди; магнетни енкодирани картички и картички што содржат чип со интегрално коло (паметни картички); безбедносно енкодирани картички; картички со импрегниран холограм (енкодирани); наплатни картички, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички, чип картички, картички за рати, картички со наснимена вредност, картички за носење електронски

податоци, платежни картички; банкарски картички, имено, магнетски енкодирани банкарски картички и банкарски картички што користат магнетни мемории и мемории со интегрални кола; читачи на платежни картички; читачи на магнетни кодирани картички, читачи на картички кои носат електронски податоци, уреди за електронска енкрипција; компјутерски хардвер и софтвер што се превзема за употреба во финансиските услуги, банкарство и телекомуникациски индустрии; компјутерски софтвер што се превзема дизајниран за да овозможи паметните картички да комуницираат со терминали и читачи; компјутерски чипови вградени во телефони и други комуникациски уреди; телекомуникациска опрема; трансакциски терминали како место за продажба и компјутерски софтвер за пренесување, прикажување и складирање трансакциска, идентификациска и финансиска информација за користење во финансиските услуги, банкарството и телекомуникациските индустрии; радио фреквентни уреди за идентификација (транспондери); апарати за електронска верификација за верифицирање автентикација на наплатни картички, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички и платежни картички; машини што даваат готовина; делови и опрема за сите горенаведени производи кл. 36 финансиски консултации; финансиско информирање; финансиско спонзорирање; финансиски услуги, имено, банкарски услуги, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички, услуги за наплатни картички, услуги за картички за рати; услуги за при-пејд картички понудени преку картички со наснимена вредност, електронски

кредитни и дебитни трансакции, услуги за плаќање сметки и презентација, исплата на готовина, верификација на чекови, уновчување чекови, пристап до депозити и услуги за банкомати, авторизација на трансакции и услуги за порамнување, усогласување на трансакции, управување со готовина, порамнување на консолидирани парични средства, обработка на консолидирани спорови, услуги за преместување на парични средства од областа на платежни картички, услуги за обработка на електронско плаќање, услуги за автентикација и верификација на платежни трансакции; услуги за електронски трансфер на парични средства и размена на валути; услуги за обработка на плаќања со криптовалути; услуги за размена на криптовалути со блокчејн технологија; обезбедување финансиски информации од областа на криптовалути; услуги за финансиска проценка и управување со ризик за други од областа на поторошувачки кредит; распространување финансиски информации преку глобална компјутерска мрежа; финансиски анализи и консултации; услуги за обработка за финансиски трансакции од носители на картички преку банкомати; одржување на финансиски досиеа; услуги за електронски портмонеа со наснимена вредност; електронско банкарство преку глобална компјутерска мрежа; услуги за финансиска клириншка куќа; услуги за недвижен имот; вреднување на недвижен имот; управување со инвестиции за недвижен имот; инвестициски услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижен имот; финансирање на недвижен имот; посредување за недвижен имот; проценка на недвижен имот; агенциски услуги за

недвижен имот; евалуација на недвижен имот; администрација со недвижен имот; администрација со финансиски работи кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на развој на недвижен имот, услуги за финансиско посредување за недвижен имот; капитално инвестирање во недвижен имот; услуги за инвестирање во комерцијален имот; финансиски услуги во врска со стекнување имот; финансиски услуги во врска со продажба на имот; лизинг на недвижен имот; услуги за управување со имот што се однесуваат со трансакции со недвижен имот; вреднување на имот; управување со портфолио на имоти; финансирање на хипотеки и секјуритизација на имот; консултантски услуги што се однесуваат за решенија за плаќање, банкарство, кредитни картички, дебитни картички и платежни картички; информациски, советодавни и консултантски услуги во врска со сите горенаведени услуги

(111) **31142** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1182 (220) 15/11/2021
 (181) 15/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **ПхармаС Лекови дооел Скопје ул. Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 1000, Скопје, МК**
 (540)

PharmaS

(591) црна, розева
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицинска употреба; диететски

супстанции наменети за медицинска употреба, храна за бебиња; гипс, материјали за преврска; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; препарати за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски функции
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и дизајн поврзан со тоа; индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенски и производи за нега и убавина за луѓе и животни; агрикултурни, хортикултурни и шумарски услуги

(111) **31143** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1184 (220) 15/11/2021
 (181) 15/11/2031
 (450) 30/11/2022

(300) 018474977 19/05/2021 ЕМ
 (732) **Intercontinental Great Brands LLC100 Deforest Avenue, East Hannover, New Jersey, 07936, US**
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) бела, сива, сите нијанси на сина, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 пекарски производи и печива; крекери; колачиња; бисквити; напелитанки (wafers); вафли

(111) **31145** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1185 (220) 15/11/2021
 (181) 15/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје (540)

TYGROL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 лекови кои делуваат на крвта и на органите кои формираат крв

(111) **31146** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1186 (220) 15/11/2021
 (181) 15/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Ултра ДОО Скопје**
бул. Партизански одреди бр. 706, ДЦ
Алумина 3-ти кат, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црвена, бела, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и

репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; аудиовизуелни апарати за настава; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер, снимен; акустични спојки; сврзници [опрема за обработка на податоци]; точки на поврзување на компјутери; џбоксии за компјутери; магнетни носачи на податоци; елементи со магнетска лента за компјутери; микропроцесори; модем; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски мемории кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за пакување, кои не се опфатени со другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња; графички цртежи; печатени публикации кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика кои не се опфатени со другите класи; украси за елки; преносливи видео-игри со екран од течен кристал кл. 35 огласување; водење на работење; реклама; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг истражување; раководење со датотеки

(компјутеризирано раководење со датотеки); професионално бизнис консултирање; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; испитување на јавното мислење; компјутерско рекламирање преку интернет; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; обезбедување деловни информации преку вебстраница; дизајнирање рекламен материјал; малопродажба и големопродажба на компјутерски хардвери софтвер, монитори, компјутерски програми, компјутерски програми за играње; апликации за компјутерски софтвери, компјутерски мемории кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; проценување недвижен имот; изнајмување канцеларии [недвижности] кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер) кл. 38 телекомуникации; радио и ТВ станици; услуги за видеоконференција кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражувања во техниката; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; инженерство; истражување во машинството; изработка на компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на

компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; советување во врска со информатичка технологија; умножување компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; советување за компјутерски програми; консултации за безбедност на податоци; советување на полето на компјутерски хардвер; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; софтвер како услуга [SaaS]; научно истражување; советодавни услуги од областа на технологијата

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за заоволување на потребите на поединците; менаџмент со авторски права; издавање лиценци за интелектуална сопственост

(111) **31147** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1187 (220) 16/11/2021
(181) 16/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Златевски Небојша Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) портокалова, светло и темно портокалова, бела, црвена, зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **31148** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1188 (220) 16/11/2021
(181) 16/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Златевски Небојша Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **31149** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1189 (220) 16/11/2021
(181) 16/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Златевски Небојша Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, светло зелена, црвена,
бела, бордо, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

(111) **31150** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1190 (220) 16/11/2021
(181) 16/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Златевски Небојша Долна
Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, МК**

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бордо, жолта, зелена, окер,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

(111) **31151** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1192 (220) 16/11/2021
(181) 16/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

BLORMINA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; лекови за
луѓе; аналгетици; антибиотици; наркотици
за медицинска употреба; диететски
супстанции за медицинска употреба;
хранливи додатоци за медицинска
употреба

(111) **31226** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1193 (220) 16/11/2021
(181) 16/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **J&B LIMITED 3rd floor, yam raj,
Building, Market Square, P.O. Box 3175,
Road TOWN, TORTOLA, VG**
(740) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

UGare

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; пури, филтри (за цигари),
тегли за тутун, пушачи (запалки за), цигари
кои содржат замени за тутун, не за
медицински цели; футроли (цигари),
футроли (пури), хартија за цигари, врвови (за
цигари), тутун, тутунски ќесички, книги
со хартија за цигари

(111) **31152** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1194 (220) 17/11/2021
(181) 17/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Zentiva Group, a.s. U Kabelovny 130/22, CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000,
Скопје
(540)

Xanirva

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за
употреба кај луѓе

(111) **31153** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1195 (220) 17/11/2021
(181) 17/11/2031
(450) 30/11/2022

(300)
(732) **Kalceks, Joint Stock company 53, Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV**
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Ondansetron Kalceks



(591) црна, бела, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати

(111) **31154** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1196 (220) 18/11/2021
(181) 18/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, Гостивар, МК**
(540)

NEOCIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31155** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1197 (220) 18/11/2021
(181) 18/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 хуманитарни услуги, имено,
организирање, развој и управување со
проекти и иницијативи за зголемување на
пристапот до ветеринарна нега на
маргинализирано население,
обезбедување на ургентна нега за
животни во случај на несреќи,
подржување на различност кај

вработените, инклузивност и волонтерство, борба против зоолошки болести, и поддршка на ветеринарните професионалци; промоција и подигање на јавната свест за прашања и иницијативи за одржливост на животната средина и поддршка на одржливи одлуки во врска со здравствената заштита на животните и одгледувањето животни и одговорно користење на антибиотици; обезбедување на веб страница со вести, информации и написи во областа на еколошката одржливост и социјално одговорни деловни практики со производи и услуги поврзани со здравствена заштита на животните и одгледувањето животни

кл. 36 обезбедување стипендии на студенти по ветеринарна медицина; обезбедување грантови на ветеринарните професионалци

(111) **31156** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1198 (220) 19/11/2021
 (181) 19/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ**
бул. Партизански Одреди бр. 135-1/23,
1000, Скопје, МК
 (740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу“
 28 лок.2-8, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, црна, бела
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 3 органски производи за шминкање;
 органски козметички производи
 кл. 5 протеините како диететски
 додаток;казеин како диететски
 додаток;алгинати како диететски
 додатоци;гликоза како диететски
 додаток;лецитин како диететски
 додаток;прополис како диететски
 додаток;полен како диететски
 додаток;белковини како диететски
 додатоци;диететски додатоци за
 животни;ензими како диететски
 додаток;квасец како диететски
 додаток;матичен млеч како диететски
 додаток;ленено семе како диететски
 додаток;пченични никулци како диететски
 додаток;семе од лен како диететски
 додаток;скроб за диететска или
 фармацевтска употреба;диететски
 прехранбени производи за медицинска
 употреба;растителни влакна за јадење,
 нехранливи;витамински
 производи;минерални додатоци на
 храната;храна за бебиња
 кл. 41 услуги на здравствени клубови;
 организирање и водење семинари;
 одржување часови по фитнес; електронско
 издаваштво
 кл. 44 услуги за советување за
 здравјето;услуги на ароматерапија

(111) **31157** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1199 (220) 19/11/2021
 (181) 19/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги**
ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
бул.Партизански Одреди бр.
155/мезанин 3, 1000, Скопје, МК
 (740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

Seacross

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31160** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1201 (220) 19/11/2021

(181) 19/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai****Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SUMMER BREEZE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење;

електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класа 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31161** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1202 (220) 19/11/2021

(181) 19/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Edge Systems LLC 2165 E.Spring****Street Long Beach, CA 90806, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HydraFacial

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински препарати за нега на кожа, имено лосиони и серуми; немедицински препарати за нега на кожа за уреди за микродермоабразија и уреди за хидрадермоабразија

кл. 10 медицински апарати и инструменти за употреба во постапки за обновување на кожа и нега на кожа, имено уреди за изведување на постапки за микродермоабразија и хидродермоабразија

кл. 44 медицински и козметички спа услуги, имено минимални и неинвазивни терапии за кожа, козметички и фитнес терапии; услуги на третман на убавина; медицински услуги на нега и убавина

(111) **31165** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1203 (220) 19/11/2021

(181) 19/11/2031

(450) 30/11/2022

(300)

(732) **Фондација Метаморфозис****ул. Апостол Гусларот 40, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)

METANEWS.MK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; комерцијално-информативни агенции; услуги за информирање и обезбедување вести; објавување и пишување рекламни текстови; рекламирање, огласување (рекламни огласи); обработка на текстови; компјутерско рекламирање преку интернет; обезбедување деловни информации преку веб-страница; раководење со датотеки; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; бизнис информации; изнајмување рекламен простор; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; услуги за следење на печатените вести; договарање претплата на весници; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; односи со јавноста, испитување на јавното мислење; медиумска презентација; медиуми за комуникација; преписи на соопштениа

кл. 38 телекомуникации; обезбедување пристап до бази на податоци; пренос на дигитални датотеки; безжично емитување;

обезбедување услуги за онлајн форуми; проток на податоци

кл. 41 образовни услуги; забава; културни активности; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; организирање и водење работилници [обука]; он-лајн публикување електронски списанија; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; фотографски репортажи; пишување текстови што не се рекламни текстови; обука [тренирање]; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; разонода

(111) **31166** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1204 (220) 19/11/2021

(181) 19/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Фондација Метаморфозис ул.****Апостол Гусларот 40, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; комерцијално-информативни агенции; услуги за информирање и обезбедување вести; објавување и пишување рекламни текстови; рекламирање, огласување (рекламни огласи); обработка на текстови; компјутерско рекламирање преку интернет; обезбедување деловни информации преку веб-страница; раководење со датотеки; организирање изложби за комерцијални или рекламни

цели; бизнис информации; изнајмување
рекламен простор; изнајмување време за
рекламирање преку медиумите; услуги за
следење на печатените вести; договарање
претплата на весници; собирање
информации во компјутерските бази на
податоци; собирање статистички
податоци; односи со јавноста, испитување
на јавното мислење; медиумска
презентација; медиуми за комуникација;
преписи на соопштениа
кл. 38 телекомуникации; обезбедување
пристап до бази на податоци; пренос на
дигитални датотеки; безжично емитување;
обезбедување услуги за онлајн форуми;
проток на податоци
кл. 41 образовни услуги; забава; културни
активности; објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови;
организирање и водење работилници
[обука]; он-лајн публикување електронски
списанија; обезбедување електронски он-
лајн публикации што не можат да се
даунлодираат; фотографски репортажи;
пишување текстови што не се рекламни
текстови; обука [тренирање];
обезбедување користење онлајн видеа,
кои не може да се преземат; разонода

(111) **31167** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1207 (220) 22/11/2021
(181) 22/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Митковски-Три Д Доо – Скопје ул.
Ѓорче Петров број 49а, 1000, Скопје, МК**
(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)




(591) бела, црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28 игри и играчки и предмети за
играње; апарати за видео игри; производи
за гимнастика и спорт; украси за елка
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи, а особено големопродажба и
малопродажба на облека, обувки, капи,
спортска опрема и производи за
гимнастика и спорт
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(111) **31168** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1208 (220) 22/11/2021
(181) 22/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Симона Константиновиќ бул. Јане
Сандански бр. 5/2-15, 1000, Скопје, ZW**
(740) Адвокатско друштво Константиновиќ
и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапун; миризливо дрво; козметички
производи; есенцијални масла; шампони
кл. 25 хеланки; спортски трежер-маици;
облека; шамии; боди [женска долна
облека]
кл. 27 простирки за јога
кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на
основа на чај; цветови или лисја како
замена за чај

кл. 41 услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); обезбедување спортска опрема; практична обука [демонстрирање]; организирање и водење работилници [обука]; он-лајн публикување електронски книги и списанија; обука [тренирање]; услуги на личен тренер (фитнес); одржување часови по фитнес; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат

(111) **31169** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1210 (220) 22/11/2021
(181) 22/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Thermo King Corporation, a Delaware Corporation 314 W. 90th Street, Minneapolis, Minnesota 55420, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 компресори за фрижидер; мотори и пумпи за фрижидери и замрзнувачи; мерач на притисок со повеќекратни вредности за фрижидери; сетови од помошни единици за напојување и генератори

кл. 9 полначи за батерии; компјутерски софтвер, имено, програми за употреба при контрола на работа на мобилните транспортни системи за ладење, програми за употреба при следење на ефикасноста на мобилните транспортни системи за ладење, програми за употреба при

маркетинг на мобилните транспортни системи за ладење
кл. 11 самостојни ладилни единици за контрола на температурата прилагодени за поврзување со индустриски куќишта како што се транспортни возила, шкафчиња што се заклучуваат, и слично; споменатите единици прилагодени да ја контролираат температурата на воздухот во такви куќишта

кл. 12 возила со опрема за климатизација за складирање на лесно расиплива стока
кл. 37 одржување, ремонт и поправка на транспортна опрема за ладење и климатизација; услуги за полнење на системи за ладење; услуги на инсталација и замена на системи за греење, вентилација и климатизација

(111) **31170** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1211 (220) 22/11/2021
(181) 22/11/2031
(450) 30/11/2022

(300)

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, жолта, црвена, зелена, бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 чоколади, млечно чоколадо, какао, напитки врз база на чоколадо, производи на база на житарици од експандиран пченкарен грис

(111) **31171** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1212 (220) 22/11/2021

(181) 22/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Прехранбена индустрија****ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 протеински производи на база на житарици од експандиран пченкарен гриз; снек храна што содржи протеини; производи на база на житарици со високо протеински состав; протеински производи на база на житарици од експандиран пченкарен гриз со грав и вкус на чедар сирење; протеински производи на база на житарици од експандиран пченкарен гриз со леќа, жолт грашок и леблебија, со вкус на лук и маслинки

(111) **31172** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1213 (220) 23/11/2021

(181) 23/11/2031

(450) 30/11/2022

(300) 36677 16/11/2021 AD

(732) Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31173** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1214 (220) 23/11/2021

(181) 23/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) Друштво за хотелиерство,
трговија и услуги ТРОКАДЕРО
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово
Илинденска бр. 350, Тетово, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



FM POWER (во изглед)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; минерални
и сода води; овошни напитки и овошни
сокови; води; газирани пијалоци со
вкусови; безалкохолни пијалоци со вкус на
овошје; лимонади; газирани
сокови; освежителни безалкохолни
пијалоци; изотонични пијалаци; енергетски
пијалаци; сирупи и други безалкохолни
препарати за правење напитки

(111) **31174** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1215 (220) 23/11/2021
(181) 23/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)

ALWAYS INFINITY FLEXPROTECT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи; гакички
за менструација; менструални влошки;
хигиенска долна облека, хигиенски
влошки; санитарни влошки; хигиенски
гакички; хигиенски дневни влошки;
тампони; хигиенски тампони; менструална
долна облека за еднократна употреба;
пелени за инконтиненција; влошки за
инконтиненција, гакички, абсорбентни, за
инконтиненција

(111) **31175** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1216 (220) 23/11/2021
(181) 23/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) Друштво за производство, промет
и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ

Градско ул. Автопат бр. 66, Градско, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, производи од млеко, сирење
(со потекло од подрачјето на Галичник)
кл. 30 рекламирање, водење на
работење, продажба на големо и мало на

млеко, производи од млеко, сирење (со
потекло од подрачјето на Галичник)

(111) **31176** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1219 (220) 23/11/2021
(181) 23/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37
Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ**


(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000,
Скопје
(540)

ZEOKS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за
употреба кај луѓе

(111) **31184** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1220 (220) 23/11/2021
(181) 23/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Маријана Андриќ Марјановиќ;
Marijana Andrić Marijanović**
**ул."6" бр.102, Бардовци; ул."6", br.102,
Bardovci, Скопје; Skorje, 1000, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)




Kontesa M (во изглед)

(591) бела, светло и темно црвена,
розова, светло и темно кафена, сина,
сива, виолетова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **31185** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1221 (220) 23/11/2021
(181) 23/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Маријана Андриќ Марјановиќ;
Marijana Andrić Marijanović ул."6" бр.102,
Бардовци; ул."6", br.102, Bardovci,
Скопје; Skorje, 1000, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно кафена,
светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **31186** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2021/1222 (220) 23/11/2021
(181) 23/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **ДПТУ Матриошка ДОО Скопје ул.
Даме Груев 16/2, лок. 8, 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

Wice
wine ice cream

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед од вино, сладолед, прашоци за сладоледи, средства за спојување смеси за сладоледи, адитиви за сладоледи; замрзнат јогурт [вид сладолед], десерт со мраз, овошен сок и шеќер, замрзнати десерти; сорбет [ладен овошен десерт]; мраз за освежување, коцки мраз; замрзнат десерт во форма на мус [слатки], ароми

кл. 33 вино, пијалоци на база на вино, ледено вино

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; водење дејност; водење на комерцијални работи; рекламирање; ширење на рекламен материјал, проспекти, печатени примероци; рекламни огласи; објавување рекламни текстови; организирање дејности; проучување на пазарот (маркетинг); комерцијална администрација; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: сладолед од вино, сладолед, прашоци за сладоледи, средства за спојување смеси за сладоледи, адитиви за сладоледи; замрзнат јогурт [вид сладолед], десерт со мраз, овошен сок и шеќер, замрзнати десерти; сорбет [ладен овошен десерт]; мраз за освежување, коцки мраз; замрзнат десерт во форма на мус [слатки], ароми, вино, пијалоци на база на вино, ледено вино

(111) **31187** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1223 (220) 24/11/2021

(181) 24/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАЛЧР ТЕХНОЛОГИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. Сутјеска бр. 11, Штип, МК

(540)



(591) бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат

кл. 42 софтвер како услуга (SaaS)

кл. 44 психолози (услуги на психолози)

(111) **31188** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1224 (220) 24/11/2021

(181) 24/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул. Лермонтова бр. 3/6, 1000, Скопје, МК

(740)

(540)



раорао (во изглед)

(591) црна, портокалова, розова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со
 нив; индустриски анализи и истражувачки
 услуги; изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **31189** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1225 (220) 24/11/2021
 (181) 24/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **KT & G CORPORATION of 71,
 Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
 Скопје
 (540)

Fiit SPRING

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари, тутун, супститути на тутун,
 пури, електронски цигари, течни
 никотински раствори за електронски
 цигари, течни раствори за електронски
 цигари, ароми за употреба кај електронски
 цигари различни од есенцијални масла,
 табакери, секачи за пури, пепелници за
 пушачи, патрони за електронски цигари,
 ланци за електронски цигари, атомизери
 за електронски цигари, производи за
 пушачи вклучувајќи и запалки, стапчиња за
 чистење и дезинфекција на електронски
 цигари, четки за чистење електронски
 цигари, влошки за чистење електронски
 цигари, чистачи за електронски цигари,
 средства за чистење електронски цигари,
 апарати за чистење електронски цигари,
 електрични чистачи за електронски
 цигари, USB адаптери за електронски
 цигари, футроли за електронски цигари,
 тутун за цваќање, цевки за испарување на

цигари без чад; држачи за електронски
 уреди заради загревање цигари или тутун,
 производи од тутун и замена за тутун,
 тутунски стапчиња за електронски цигари

(111) **31190** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1227 (220) 24/11/2021
 (181) 24/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **СИЗ - ЛКА Куманово Населено
 место без уличен систем бр. 1-1
 Љубодраг, Куманово, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

Ice Dream

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, замена за
 кафе; производи од тесто и слатки,
 сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
 печење, сол; сосови (како мирудии);
 мирудии; мраз; прашоци за сладоледи;
 замрзнат јогурт [вид сладолед]; мраз за
 освежување; десерт со мраз, овошен сок и
 шеќер
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; услуги на увоз-
 извоз и трговија на големо и мало со кафе,
 чај, какао, шеќер, замена за кафе,
 производи од тесто и слатки, сладолед,
 мед, меласа, квасец, прашок за печење,
 сол, сосови (како мирудии), мирудии, мраз,
 прашоци за сладоледи, замрзнат јогурт
 [вид сладолед], мраз за освежување,
 десерт со мраз, овошен сок и шеќер

(111) **31191** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1229 (220) 24/11/2021
 (181) 24/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **СИЗ - ЛКА Куманово Населено место без уличен систем бр. 1-1 Љубодраг, Куманово, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло зелена, темно зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **31192** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2021/1230 (220) 25/11/2021
 (181) 25/11/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; артикли од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за вткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; кертриџи за електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови на уреди за загревање на тутун; замени на тутун наменети за инхалација; цигари што содржат замени за тутун; табакери за цигари; кутии за цигари; бурмут (snus) со тутун; бурмут за шмркање (snuff) со тутун; бурмут (snuff) без тутун; орални никотински торбички без тутун (не за медицински цели)

(111) **31193** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2021/1231 (220) 25/11/2021

(181) 25/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

PALL MALL SHINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; запалки за пури за пушачи; кибрит; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтри за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **31198** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1233 (220) 24/11/2021

(181) 24/11/2031

(450) 30/11/2022

(300) 36610 27/10/2021 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

ABORA PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машини за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31199** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1235 (220) 24/11/2021

(181) 24/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US**



(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

BEVAFYZE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинска
или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **31200** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1236 (220) 24/11/2021
(181) 24/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street,
New York, New York 10017, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ZIRABEV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинска
или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **31201** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1237 (220) 26/11/2021
(181) 26/11/2031
(450) 30/11/2022

(300) 90746285 01/06/2021 US

(732) **Discovery, Inc. 230 Park Avenue
South, New York, NY 10003, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 дигитални медиуми, имено,
претходно снимени видео клипови што
може да се преземат, претходно снимени
аудио клипови, текст и графика што се
чуваат во електронски персонални
компјутери и рачни безжични уреди, сите
со теми од општ човечки интерес; аудио,
видео и аудиовизуелни содржини што
може да се преземат, обезбедени преку
компјутерски и комуникациски мрежи, со
ТВ емисии, филмови, анимирани филмови
(motion pictures), комедии, драми и видео
снимки, сите со теми од општ човечки
интерес; компјутерски софтвер што може
да се преземе за проток (streaming) на
аудио-визуелни медиумски содржини
преку интернет и на мобилни дигитални
електронски уреди; компјутерски софтвер
што може да се преземе за употреба во
проток (стриминг / streaming) на аудио-
визуелна содржина; компјутерски софтвер
што може да се преземе за контрола на
работата на аудио и видео уреди и за
гледање, пребарување и/или репродукција
(playing) на аудио, видео, телевизија,
филмови, други дигитални слики и други
мултимедијални содржини; компјутерски
софтвер што може да се преземе за

употреба во обработка, пренос, примање, организирање, манипулирање, репродукција (playing), прегледување, репродукција (reproducing) и проток (стриминг / streaming) на аудио, видео и мултимедијални содржини вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки; ДВД-а; мобилни софтверски апликации кои можат да се преземат за употреба во испорака и дистрибуција на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки; филмови (films), филмови (movies) и телевизиски програми кои можат да се преземат од областа на општ човечки интерес обезбедени преку услуга за видео-на-барање (video-on-demand); кинематографски (motion pictures) филмови кои вклучуваат комедија, драма, акција, авантура и/или анимација и кинематографски (motion pictures) филмови за емитување на телевизија кои вклучуваат комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; софтвер што може да се преземе за употреба при играње онлајн компјутерски игри; софтвер и програми за компјутер и видео игри што може да се преземат; касети за видео игри; софтвер за компјутерски игри за машини за игри, имено, автомати за игри на среќа (слот машини / slot machines), што може да се преземе; компјутерски софтвер и фирмвер (вграден софтвер / firmware) што може да се преземе за игри на среќа на која било компјутеризирана платформа, имено, наменски конзоли за игри, автомати за игри на среќа (слот машини) базирани на видео, автомати за игри на среќа (слот машини) базирани на ролни (reel based slot machines) и терминали за видео лотарија; софтвер за

преземање кој им овозможува на корисниците да играат и програмираат аудио, видео, текстуална и мултимедијална содржина поврзана со забава; публикации според својата природа како книги кои можат да се преземат со ликови од анимирани, акциони авантури, комедија и/или драма изданија, стрипови, детски книги, водичи за стратегии за компјутерски игри, списанија со ликови од анимирани, акциони авантури, комедија и/или драма изданија, боенки, книги за детски активности и списанија од областа на забавата

кл. 38 комуникациски услуги, имено, пренос на стримуван звук и аудио-визуелни снимки преку интернет, кабелски мрежи, радио, безжични мрежи, сателитски или интерактивни мултимедијални мрежи; услуги за аудио и видео емитување преку интернет; пренос на информации во рамките на аудио-визуелното поле; услуги за телевизиско емитување; кабелско телевизиско емитување; сателитско телевизиско емитување; мобилни медиумски услуги во вид на електронски пренос, емитување и испорака на забавна медиумска содржина; услуги на подкастинг (podcasting); услуги за пренос на интернет (webcasting); услуги за пренос на видео-на-барање (video-on-demand); обезбедување на он-лајн форуми за пренос на пораки меѓу компјутерските корисници; обезбедување на он-лајн виртуелни простории за разговор и електронски огласни табли за пренос на пораки меѓу корисниците од областа од општ интерес; обезбедување пристап до збирна содржина од областа на општ човечки интерес преку интернет, кабелски мрежи, безжични мрежи, сателитски или интерактивни мултимедијални мрежи;

мобилни медиумски услуги во вид на електронски пренос, емитување и испорака на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни датотеки преку интернет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи; обезбедување на он-лајн можности за интеракција во реално време со други компјутерски корисници за теми од општ интерес; пренос (стриминг / streaming) на аудиовизуелни и мултимедијални аудиовизуелни содржини преку интернет; пренос и испорака на аудиовизуелни и мултимедијални содржини преку интернет; пренос (стриминг / streaming) на аудио и визуелна содржина; обезбедување на он-лајн виртуелни простории за разговор и електронски огласни табли за пренос на пораки меѓу корисниците од областа на телевизиските серии, филмови, книги, стрипови, графички романи, книги за деца, автори и читање

кл. 41 забавни и едукативни услуги, имено, тековни мултимедијални програми од областа од општ интерес, дистрибуирани преку различни платформи низ повеќе форми на преносни медиуми; телевизиски и телевизиски програмски услуги на Интернет Протокол Телевизија (Internet Protocol Television IPTV); обезбедување телевизиски програми и филмови, кои не се преземаат, преку услуга видео на барање (video on demand), плаќање-по-преглед (pay-per-view) и услуги за претплата на телевизија; обезбедување на филмови и тековни телевизиски програми од областа на општ човечки интерес; тековни и лиценцирани серии од областа на општ човечки интерес; обезбедување врвно (over-the-top

OTT) забавно програмирање од областа на општ човечки интерес; продукција на телевизиски програми, мултимедијални програми и филмови; обезбедување забавни информации за филмови и тековни телевизиски програми преку глобална компјутерска мрежа; забавни услуги во вид на обезбедување на забавни и едукативни програми и содржини, имено, телевизиски програми, филмови, клипови, графики и информации во врска со телевизиски програми и филмови од областа на општ човечки интерес преку интернет, електронски комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и безжични комуникациски мрежи; он-лајн списанија, имено, блогови од областа на кинематографски (motion picture) филмови и видео забава преку интернет; обезбедување на веб страна со аудиовизуелни снимки што не може да се преземаат од областите на општ човечки интерес; интерактивна онлајн забава во вид на веб страна која содржи фотографски, видео, аудио и прозни презентации, видео клипови поврзани со филмови и телевизиски програми од областите општ човечки интерес кои не можат да се преземаат; издавање книги, списанија; он-лајн објавување текстуални и графички дела на други со статии, романи, сценарија, стрипови, водичи за стратегии, фотографии и визуелни материјали; публикации кои не се преземаат во вид на книги со ликови од анимирани, акциони авантури, комедија и/или драма содржини, стрипови, книги за деца, водичи за стратегии, списанија со ликови од анимирани, акциони авантури, комедија и/или драма содржини, боенки, книги за детски активности и списанија од областа на забавата; услуги за електронска игра обезбедени преку



глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн компјутерски, електронски и видео игри; обезбедување на привремена употреба на интерактивни игри што не се преземаат; услуги за забава во вид на обезбедување мултиплекс (multiplex) кино објекти; услуги за забава во вид на развој, создавање, продукција, театарски продукции; филмска изложба, филмска дистрибуција; услуги на забава, имено, обезбедување на продолжени филмови, емисии и сегменти со содржина на комедија, драма, акција, авантура и/или анимација доставени преку интернет; обезбедување веб страна со информации, прегледи и препораки за телевизиски емисии, филмови и мултимедијални забавни содржини; услуги на забава во вид на развој, создавање, продукција, дистрибуција и постпродукција на кинематографски (motion picture) филмови, телевизиски емисии, специјални настани за цели на социјална забава, и мултимедијални забавни содржини; услуги на забава во вид на жива театарска, музичка или комична изведба; презентација на живи или претходно снимени емисии и/или филмови; обезбедување информации за забава и рекреација; образовни и забавни услуги, имено, организирање и спроведување на конвенции од областа на забавата, анимацијата, стриповите и популарната уметност; услуги на забава, имено, обезбедување виртуелни средини во кои корисниците можат да комуницираат за рекреативни, опуштени или забавни цели; услуги на забава во вид на акција во живо (live action), комедија, драма, анимација и реални телевизиски серии (reality television series); продукција, дистрибуција и прикажување на акција во живо (live action), комедија, драма,

анимација и реални телевизиски серии (reality television series) и кинематографски театарски филмови (motion picture theatrical films); театарски претстави анимирани и акција во живо (live action); обезбедување вести за актуелни настани и забава, и информации поврзани со образованието и културните настани, преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување на казино и објекти за игри; услуги за забава, имено, казино игри; услуги на електронски казино игри

(111) **31202** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1239 (220) 26/11/2021
(181) 26/11/2031
(450) 30/11/2022

(300)

(732) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје
(540)

LORCLAST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31203** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1240 (220) 26/11/2021
(181) 26/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје
(540)

GLIVON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31204** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1241 (220) 26/11/2021
(181) 26/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ВИА ГРУП ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб,
Тетово, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје
(540)

WIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки,
слатки, сладолед, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
/како мирудии;/ мирудии, мраз

(111) **31205** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1242 (220) 26/11/2021
(181) 26/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ВИА ГРУП ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб,
Тетово, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки,
слатки, сладолед, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
/како мирудии;/ мирудии, мраз

(111) **31206** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1243 (220) 29/11/2021
(181) 29/11/2031
(450) 30/11/2022

(300)
(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo
mesto, SI**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

CO-ROSWERA

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31207** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1244 (220) 29/11/2021
(181) 29/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Елена Радевска бул. Партизански
Одреди бр. 666 1/18, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) розева, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и замена за текстил;

ткаенини за домаќинство; завеси од текстил или пластика

кл. 25 облека, обувки, капи, а особено трикотажа и конфекциска облека

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено големопродажба и малопродажба на производи како предено и конец за текстил, текстил и замена за текстил, ткаенини за домаќинство, завеси од текстил или пластика, облека, обувки, капи, а особено трикотажа и конфекциска облека

(111) **31208**

(151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1245 (220) 29/11/2021

(181) 29/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР ул. Жил Верн бр. 17 а 2/4, 1000, Скопје, МК**

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 бањарки, баретки, боди (женска долна облека), брич-пантолони, велови

(облека), влечки, влечки за капење, водоотпорна облека, водоотпорни костуми за скијање на вода, вратоврски, врвки за чевли, врвови на обувки, габардин (облека), гамаши, гаќи, гаќички за капење, горна облека (наметки), горни делови на обувки, готова облека (конфекциска облека), готови постави, градници, додатоци против лизгање на обувки, долги палта, долна облека, дрвени чевли, дресови, ѓонови за обувки, елеци, елеци (рибарски елеци), жартели за чорапи, женски гаќички, женски крзнени шалови, женски маички (поткошули), женски околувратници од перја или крзно, заштитни јаки, здолништа, јаки, јакни, калоши, капи, капи за капење, капи за туширање, качкети, качулки, килоти, килоти за капење, кожа (облека од имитација на кожа), кожа (облека од кожа), комбинезон (облека), корселети (градник со мидер), корсети (женска долна облека), костум за капење, костуми, кошули, кошули (спојници за кошули), крзнени грејачи за нозе што не се на струја, крзнени наметки (капути), крзно (облека), ленти за обувки што се зашиваат меѓу долниот и горниот дел за зацврстување, ливреи (покривки), маици, манжетни, манипули (украсни ленти на свештеничка облека), маски за спиење, метални додатоци за чевли и чизми, митри (бискупски капи), монтила (куса шпанска наметка), муфови (облека), облека за велосипедисти, облека за на плажа, облека од имитација на кожа, облека од кожа, облека, обувки, обувки за фудбал, околувратник со широки краеве што се носи како официјална вратоврска, околувратници на облека, округли капи, палта, панделки за коса, панталони, парка (ескимска кратка кожена јакна), пелерини, петици за чорапи, пиџами, платнени

широки појаси, појаси, полнети јакни, получизми (кратки чизми), штитници од пот, долна облека против потење, потпетици, предни делови од кошули, прерамки за облека (трегери), престилки, пуловери, работнички комбинезони, ракавици, ремени, ремени за носење пари, сандали, сандали за капење, сари, скијачки чизми, обувки за спорт, спортски дресови, средновековни женски шамии за на глава, тоги, трикотажа, турбани, униформи, фустани, хеланки, хулахопки, цилиндри (капи), чевли и чизми од еспарто, чевли, чизми, чорапи, чорапи против потење, џебни шамичиња, џемпери, шалови, шамии, шемизет, штитници за сонце, штитници за уши од студ

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: бањарки, баретки, боди (женска долна облека), брич-панталони, велови (облека), влечки, влечки за капење, водоотпорна облека, водоотпорни костуми за скијање на вода, вратоврски, врвки за чевли, врвови на обувки, габардин (облека), гамаши, гаџи, гаџички за капење, горна облека (наметки), горни делови на обувки, готова облека (конфекциска облека), готови постави, градници, додатоци против лизгање на обувки, долги палта, долна облека, дрвени чевли, дресови, ђонови за обувки, елеци, елеци (рибарски елеци), жартели за чорапи, женски гаџички, женски крзнени шалови, женски маички (поткошули), женски околувратници од перја или крзно, заштитни јаки, здолништа, јаки, јакни, калоши, капи, капи за капење, капи за туширање, качкети, качулки, килоти, килоти за капење, кожа (облека од имитација на кожа), кожа (облека од кожа), комбинезон (облека), корселети (градник со мидер), корсети (женска долна облека),

костум за капење, костуми, кошули, кошули (спојници за кошули), крзнени грејачи за нозе што не се на струја, крзнени наметки (капути), крзно (облека), ленти за обувки што се зашиваат меѓу долниот и горниот дел за зацврстување, ливреи (покривки), маици, манжетни, манипули (украсни ленти на свештеничка облека), маски за спиење, метални додатоци за чевли и чизми, митри (бискупски капи), монтила (куса шпанска наметка), муфови (облека), облека за велосипедисти, облека за на плажа, облека од имитација на кожа, облека од кожа, облека, обувки, обувки за фудбал, околувратник со широки краеве што се носи како официјална вратоврска, околувратници на облека, округли капи, палта, панделки за коса, панталони, парка (ескимска кратка кожена јакна), пелерини, петици за чорапи, пиџами, платнени широки појаси, појаси, полнети јакни, получизми (кратки чизми), штитници од пот, долна облека против потење, потпетици, предни делови од кошули, прерамки за облека (трегери), престилки, пуловери, работнички комбинезони, ракавици, ремени, ремени за носење пари, сандали, сандали за капење, сари, скијачки чизми, обувки за спорт, спортски дресови, средновековни женски шамии за на глава, тоги, трикотажа, турбани, униформи, фустани, хеланки, хулахопки, цилиндри (капи), чевли и чизми од еспарто, чевли, чизми, чорапи, чорапи против потење, џебни шамичиња, џемпери, шалови, шамии, шемизет, штитници за сонце, штитници за уши од студ

(111) **31209** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1246 (220) 29/11/2021
(181) 29/11/2031



(450) 30/11/2022

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

LAGUNA WAVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(111) **31227** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1247 (220) 29/11/2021
(181) 29/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **ТДППУ Нова Перспектива доо
експорт-импорт Скопје ул. Христо
Татарчев 916/1-3, 1000, Скопје, МК**
(540)

GLAMM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички прибор; козметички
производи; козметички производи за веѓи;
козметички производи за трепки;
моливчиња за веѓи; моливчиња
(козметички моливчиња); нега на кожата
(козметички производи за нега на кожата);
препарати за бањање, не за медицинска
употреба; производи за нега на ноктите;
производи за отстранување шминка;
производи за шминкање; спрејови за коса;
стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; шампони за суво
миење; капење (козметички производи за
капење)

(111) **31210** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1248 (220) 29/11/2021
(181) 29/11/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Македонско Библиско Здружение
Скопје бул. Партизански Одреди бр. 12,
1000, Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО бул."Кочо Рацин" 14,
1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **31211** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1249 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(300)

(732) **Друштво за проиаводство, трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје**
ул. 8-ма ударна бригада бр. 20 А, 1000, Скопје, МК
 (740)

(540)



(591) црна, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обезбедување спортска опрема, обука (тренирање), одржување часови по фитнес, услуги на личен тренер (фитнес)

(111) **31212** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1250 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **TP-LINK CORPORATION LIMITED**
Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје
 (540)

Таро

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски апликациски софтвер за мобилни телефони, таблети; десктоп компјутери кои контролираат и автоматизираат паметни сензори и уреди за домот; камери; приклучоци за адаптер; компјутерски мрежни адаптери, прекинувачи, рутери и хабови (hubs); компјутерски мрежни хабови (hubs), прекинувачи и рутери; системи за дневно и ноќно гледање кои првенствено се состојат од дневни и ноќни сензори; дневни и ноќни камери, извори на струја, средства за комуникација, монитори и оперативен софтвер; електрични приклучоци; електрични штекери; електрични уреди за приклучување кои овозможуваат конектирање и дисконектирање на струја и/или контролни кабли; електрични приклучоци и штекери; рутер за електрична енергија за управување и оптимизирање на енергетските оптоварувања во зграда; порти рутери (gateway routers) во вид на компјутерски контролен хардвер; мрежни рутери; далечни системи за видео надзор кои се состојат првенствено од камери и видео надзор за снимање и пренесување на слики до

далечна локација;телекомуникациска опрема, имено, примопредаватели со оптички влакна, репетитори со оптички влакна, конвертори и оптимизатори, мултиплексери за поделба на бранови (wave division multiplexers), системи за пренос на оптика во слободен простор, прекинувачи кои вклучуваат етернет прекинувачи и рутери, агрегатори, терминатори и репетитори за пристап на оптички влакна до домот (fiber-to-the-home) и етернет преку vdsl (ethernet-over-vcsl),и производи за управување со далечинско присуство, имено, прекинувачи, и конзоли, уреди за управување со аларми, сензори и електрична енергија;рутер за телефонски повици, за домашни и канцелариски телефони со тонови на допир, за интернационални и повици на далечина направени од различни телефонски платформи вклучително и voip платформа без потреба од пристап до интернет;рутери за телефонски повици;рутери за телефонски повици за повици на далечина направени преку pstn и voip платформи од кој било телефон со тонови на допир без потреба од пристап до интернет;ваги за мерење;рутери за широка мрежна област (wan);безжични рутери;безжични електронски ваги;хардверски системи за камера за ip (интернет протокол) видео надзор;контроли за лед осветлување за управување со енергија, осветлување на компјутерска околина, енергија на бои, и распоред на осветлување;адаптери за приклучоци;конектори за приклучоци;системи за пренос на оптика во слободен простор, етернет прекинувачи и рутери, и софтвери продавани и како негова компонента и одделно, имено, софтвер адаптиран и направен за работење, инсталирање, тестирање,

дијагнозирање и уредување на горенаведената телекомуникациска опрема;појачувачи за безжична комуникација;ваги;ваги со анализатори на телесна маса;пенкала за екрани на допир;екрани на допир;сензори за аларм;ваги за во бања;системи за дневно и ноќно гледање кои првенствено се состојат од дневни и ноќни сензори, дневни и ноќни камери, извори на струја, комуникациски средства, монитори и оперативен софтвер;дигитални ваги за во бања;електрични сензори;електронски сензорни апарати за препознавање на присуство или отсуство на поединци или објекти со контакт или притисок;електронски ваги за мерење за употреба во кујна;интерактивни терминали со екран на допир;диоди кои емитуваат светло (leds);пенкала со кондуктивни точки за уреди со екран на допир;сензори за притисок;сензори за близина;сензори за топлина;сензори за екрани на допир;безжични комуникациски уреди за пренос на слики направени со камера;компјутерски апликациски софтвер за мобилни телефони, таблети и декстоп компјутери кои контролираат и автоматизираат паметни сензори и уреди за домот;приклучоци;електрични свончиња;електрични штекери;компјутерски камери;камери за контролна табла;дигитални камери;дигитални видео камери;ip (интернет протокол) камери;камери кои се активираат на движење;фотографски камери;видео камери;системи за домашна и канцелариска автоматизација на електрична енергија кои се состојат од безжични и жичени контролери, контролирани уреди, и софтвер за апарати, осветлување, климатизација (hvac), безбедност и други апликации за

следење и контрола на електрична енергија во домот и канцеларијата; прекинувачи за светло; електронски снабдувачи на енергија; електрични инсталации; сензор за контакт, сензор за прозори и врати, сензор за температура и влажност, сензор за протекување на вода, сензор за дим, сензор за јаглероден моноксид (CO), термостат (HVAC), термостат радијаторски вентил, паметен IR контролер, свонче за врата со видео, видео камера со шпионка; Sub-G систем, Li-батерија, панел за соларно полнење

кл. 11 LED системи за осветлување, имено, LED модули; LED светилки; електрични светилки; електрични сијалици; флуоресцентни електрични сијалици; халогенски сијалици; LED сијалици; сијалици; минијатурни сијалици; LED (диоди кои емитуваат светлина) уреди за осветлување; LED (диоди кои емитуваат светлина) уреди за осветлување за употреба во приказни, комерцијални, индустриски, станбени и за нагласено архитектонско апликациско осветлување; LED уреди за осветлување за внатрешно и надворешно апликациско осветлување; приклучоци за електрични светла; светлечка лента, декоративни сијалички, рефлектори, светла/ламби за на биро, сијалици, прекинувачи за светло

(111) **31213** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1251 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **TP-LINK CORPORATION LIMITED**
Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9
Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, HK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје
(540)



HomeCare

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 модеми; прекинувачи за компјутерска мрежа; модули за прекинувачи за компјутерска мрежа; проширувачи на опсегот на безжична мрежа; интеркомуникациски апарати; мрежни рутери; компјутерски програми кои може да се преземат за контролирање на горенаведените уреди; апликации за паметни преносни уреди кои може да се преземат за контролирање на горенаведените уреди; компјутерски софтвер и фирмвер за поставување и обезбедување на сигурна, безбедна и брза домашна мрежа за корисници; компјутерски програми за поставување и обезбедување на сигурна, безбедна и брза домашна мрежа за корисници; компјутерски оперативни системи; компјутерски оперативни програми

(111) **31214** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1252 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **TP-LINK CORPORATION LIMITED**
Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9
Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, HK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 проширувачи на опсегот на безжична мрежа; рутери; уреди за точка на безжичен пристап; компјутерски програми [софтвер што може да се превземе], сите за употреба со гореспоменатите производи

(111) **31215**

(151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1253 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **TP-LINK CORPORATION LIMITED**
Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9
Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, HK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мрежни рутери; етернет прекинувачи; точки на безжичен пристап; компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за планирање, конфигурирање, распоредување, работење, управување и следење на комуникациски уреди; апарати за складирање податоци; VOIP телефони; видео камери; видео рекордери; електрични прекинувачи; електрични приклучоци

(111) **31216**

(151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1254 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **HAPPY Group Sh.p.k. Autostrada**
Tirane-Durres, Rruga Ardeno, Km. 2,
Ndertesa nr. 13, Fushe Mezes Kashar,
Tirana, AL

(740) Адвокат Владимир Стојановски ул. Петричка бр. 6/1-3, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за перење алишта; течен детергент за перење алишта; течен сапун за перење алишта

(111) **31217**

(151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1256 (220) 30/11/2021

(181) 30/11/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai**
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

LAGUNA FUSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31218** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1257 (220) 01/12/2021
(181) 01/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

ЗИРАБЕВ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **31219** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1258 (220) 01/12/2021
(181) 01/12/2031
(450) 30/11/2022

(300)

(732) **YAMABIKO CORPORATION**

7-2, Suehirocho 1-chome, Ohme, Tokyo, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 моторни пили; косилки со моторен погон и со електричен погон; тримери за трева со моторен погон и со електричен погон; ножици за жива ограда со моторен погон и со електричен погон; ножици за кроење (машини и алати за машини); дувалки за ѓубре од тревници со моторен погон и со електричен погон; распрскувачи со моторен погон и со електричен погон; машини за распрскување; дувалки за прашина (машини); култиватор (машини); бушач за земја; косилки; дупчалки (машини); стабилен отсекувач; циркуларна

пила; машини и алати за машини за распрскување на средства за контрола на штетници; земјоделски, градинарски и шумарски машини, алати за машини и алати и апарати со електричен погон; машини и апарати за сечење, дупчење, триење, острење и третман на површини, сите за употреба во земјоделство, шумарство и хортикултура
кл. 9 батерии; полначи за батерии; апарати и инструменти за акумулирање и складирање електрична енергија

(111) **31102** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2021/1260 (220) 02/12/2021
(181) 02/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Златевски Небојша Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, сива, портокалова-жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **31104** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1261 (220) 02/12/2021
(181) 02/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Златевски Небојша Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, сива, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **31105** (151) 31/10/2022
(210) ТМ 2021/1262 (220) 02/12/2021
(181) 02/12/2031
(450) 30/11/2022

(300)

(732) **Златевски Небојша Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, сива, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **31220** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1267 (220) 03/12/2021

(181) 03/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SELFLEKS FLUKOSEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31221** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1268 (220) 03/12/2021

(181) 03/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšić ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, јако црно пиво, зрело пиво, црно пиво и јако пиво; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци

кл. 35 услуги на малопродажба, услуги на продавници за малопродажба; услуги на

малопродажба за нарачки преку пошта и електронски или on-line услуги на малопродажба поврзани со продажба на алкохолни пијалоци, пиво, јако црно пиво, зрело пиво, црно пиво и јако пиво; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци; услуги на рекламирање; маркетиншки и промотивни услуги; организирање, делување и надзор на продажни и промотивно поттикнувачки проекти и проекти-шеми за лојалност на купувачи; информативни, советодавни и консултативни услуги се во врска со погоре наведените услуги

(111) **31222** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1272 (220) 03/12/2021

(181) 03/12/2031

(450) 30/11/2022

(300) TO/M/2021/04191 16/11/2021 TO

(732) **Riot games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SONG OF NUNU: A LEAGUE OF LEGENDS STORY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер за игри со проширена реалност кој може да се преземе; електронски публикации кои може да се преземаат, имено, стрипови, графички романи, списанија, прирачници и билтени на поле на забава и видео игри; музички датотеки кои може да се преземаат; софтвер за видео игри што може да се

преземе; виртуелни производи кои може да се преземаат, имено, компјутерски софтверски програми кои содржат ресурси во игра, токени и виртуелна валута за употреба во видео игри и виртуелни светови на мрежа; софтвер за преземање кој содржи виртуелна валута, имено, компјутерски програми кои содржат жетони во игра и валута за употреба на веб онлајн и мобилни видео игри; софтвер за игри за виртуелна реалност кој може да се преземе; слушалки-бубици; слушалки за употреба со компјутери; интерактивни програми за мултимедиски видео игри; магнетно кодирани картички за подарок; снимен софтвер за игри со проширена реалност; снимен софтвер за видео игри; снимен софтвер за игри со виртуелна реалност; звучници; касети за видео игри; дискови за видео игри

кл. 18 повеќеенаменски торби; спортски торби; ранци; торбици за носење на појас; торби за книги; актовки; кутии за визит картички; торби за носење; торбици за ковани пари; ланчиња за животни; козметички торбици кои се продаваат празни; костими за животни; торби за носење преку едно рамо; торбици со врвки (за тренинг); цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови; рачни торби; футроли за клучеви; торби за опрема; поводници за животни; багаж; ознаки за багаж; курирски торби; чадори за сонце; џебни паричници; женски ташни; торби со една прерамка; несесери кои се продаваат празни; торби за пазарење (тоте торби); сандачи (багаж); чадори за дожд; торбици за околу појас; синцирчиња за паричник; паричници; торбици за носење околу зглоб

кл. 25 бандана марами; ремени (облека); капи за бејзбол; плетени капи; чизми; облека; капути; костими за употреба во

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; костими за ноќ на вештерките; капи, шешири; покривала за глава; спортски маици со качулка; облека за мали деца; јакни (облека); удобна облека за носење по дома; панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марами, шалови; блузи, кошули; кондури; кратки панталони (шорцеви); сукњи; облека за спиење; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; костими за капење; маици со кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици (облека); тренерки; долна облека
кл. 28 акциони фигурички; додатоци за акциони фигурички; кукли полнети со топчиња; играчки кои се свиткуваат; друштвени игри; кукли со подвижна глава; игри со карти; игри со шах; украси за божиќни дрвца (освен слатки и електрични божиќни сијалички); фигурички за собирање; конзоли за компјутерски игри за рекреативно играње на игри; играчки за составување; костими за маскирање; украсни ветрокази (играчки); украсни спинери кои се движат на ветер (играчки); игри со коцки; кукли; додатоци за кукли; електрични акциони играчки; играчки во облик на ликови од фантазија; слушалки посебно прилагодени за користење при играње на видео игри; тастатури за играње на игри; глумчиња за играње игри; салонски игри; пињати; карти за играње; плишани играчки; играчки со играње на замислени улоги; игри за на маса; фигурички за игра; играчки возила; оружје за игра; карти-сликички за размена; машини за видео игри

кл. 41 забава во вид на возење во забавни паркови; услуги на забавни паркови; услуги на разонода во вид на продукција и изведување на настапи во живо; обезбедување на онлајн игри со

виртуелна реалност кои не може да се преземат; обезбедување на информации за разонода кои не можат да се преземат; обезбедување онлајн информации за видео игри кои не можат да се преземат; обезбедување на онлајн стрипови, кратки приказни и романи во слики кои не можат да се преземат; обезбедување на видео снимки и други мултимедијани дигитални содржини кои не може да се преземат; обезбедување на видео игри кои не може да се преземат; обезбедување на игри со виртуелна реалност кои не може да се преземат

(111) **31223** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1273 (220) 06/12/2021

(181) 06/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ Бул. Јане Сандански бр.76/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масти за јадење; путер од кикиритки; путер; крем-путер; белки од јајца; бистри супи [бујони]; бујон (состојки за правење бујон); овошје, конзервирано; подготвени производи од месо; чипс од компири; кисела зелка [расол]; концентрати за супи [бујони]; џемови; замрзнато овошје; супи; суво грозје; корнишони; зеленчук, конзервиран; зеленчук, варен; зеленчук, сушен; павлака [млечни производи]; сирење; крокети;

млеко; овошје, варено; овошни каши; месо; риби што не се живи; соја, конзервирана, за исхрана; масни супстанции за производство на масти за исхрана; смеси со маст за мачкање на леб; масло од сусам за јадење; шунка; жолчки од јајца; јогурт; состојки за правење супа од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; млечни пијалаци во кои преовладува млеко; сурутка; производи од млеко; сланина; леќа, конзервирана; маргарин; мармалад; јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; јајца; јајца во прав; паштета од џигер; кромид, конзервиран; туршија; грашок, конзервиран; колбаси; состојки за правење супа; доматино пире; салати од зеленчук; овошни салати; лосос; лој за исхрана; туна; доматиен сок за готвење; масло од сончоглед за исхрана; живина што не е жива; кори од овошје; алгинати за храна [соли на органска киселина]; бадеми, мелени; кикиритки, преработени; печурки, конзервирани; маст од кокосов орев; масло од кокос за јадење; грав, конзервиран; џигер; производи за исхрана направени од риба; чипс од овошје; риби, конзервирани; месо, конзервирано; тофу [сирење од соја]; шлаг крем; риби во конзерви; овошје во конзерви; месо во конзерви; мекици од компири; зеленчук во конзерви; колбаси во тесто; пире од јаболка; тахини [тесто од сусамово семе]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; мали парчиња храна од овошје; урда; млеко од соја; ајвар [конзервирана пиперка]; мус од зеленчук; семки, подготвени; конзервиран лук; протеинско млеко; нискокалоричен чипс од компир; млечни ферменти за кулинарска употреба; компоти; кондензирано млеко; сметана [кисела павлака]; раженка [ферментирано печено млеко];

ферментирано млеко [потквасено]; доматно пире; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; гвакамоле [пире од авокадо]; пржени прстени од кромид; фалафел; овесно млеко; растителна павлака; намази на база на јаткасти плодови; кнедли на база на компир; виршли; виршли во пченкарно тесто на стапче; соино масло за исхрана; замени за млеко; бадемово млеко; млеко од кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко за употреба во кулинарството; пијалаци на база на бадемово млеко; пијалаци на база на млеко од кикирики

(111) **31224** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1274 (220) 06/12/2021

(181) 06/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ Бул. Јане Сандански бр.76/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масти за јадење; путер од кикиритки; путер; крем-путер; белки од јајца; бистри супи [бујони]; бујон (состојки за правење бујон); овошје, конзервирано; подготвени производи од месо; чипс од компири; кисела зелка [расол]; концентрати за супи [бујони]; џемови; замрзнато овошје; супи; суво грозје; корнишони; зеленчук, конзервиран; зеленчук, варен; зеленчук, сушен; павлака [млечни производи]; сирење; крокети; млеко; овошје, варено; овошни каши;

месо; риби што не се живи; соја, конзервирана, за исхрана; масни супстанции за производство на масти за исхрана; смеси со маст за мачкање на леб; масло од сусам за јадење; шунка; жолчки од јајца; јогурт; состојки за правење супа од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; млечни пијалаци во кои преовладува млеко; сурутка; производи од млеко; сланина; леќа, конзервирана; маргарин; мармалад; јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; јајца; јајца во прав; паштета од џигер; кромид, конзервиран; туршија; грашок, конзервиран; колбаси; состојки за правење супа; доматно пире; салати од зеленчук; овошни салати; лосос; лој за исхрана; туна; доматен сок за готвење; масло од сончоглед за исхрана; живина што не е жива; кори од овошје; алгинати за храна [соли на органска киселина]; бадеми, мелени; кикиритки, преработени; печурки, конзервирани; маст од кокосов орев; масло од кокос за јадење; грав, конзервиран; џигер; производи за исхрана направени од риба; чипс од овошје; риби, конзервирани; месо, конзервирано; тофу [сирење од соја]; шлаг крем; риби во конзерви; овошје во конзерви; месо во конзерви; мекици од компири; зеленчук во конзерви; колбаси во тесто; пире од јаболка; тахини [тесто од сусамово семе]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; мали парчиња храна од овошје; урда; млеко од соја; ајвар [конзервирана пиперка]; мус од зеленчук; семки, подготвени; конзервиран лук; протеинско млеко; нискокалоричен чипс од компир; млечни ферменти за кулинарска употреба; компоти; кондензирано млеко; сметана [кисела павлака]; раженка [ферментирано печено млеко]; ферментирано млеко [потквасено];



доматно пире; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; гвакамоле [пире од авокадо]; пржени прстени од кромид; фалафел; овесно млеко; растителна павлака; намази на база на јаткасти плодови; кнедли на база на компир; виршли; виршли во пченкарно тесто на стапче; соино масло за исхрана; замени за млеко; бадемово млеко; млеко од кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко за употреба во кулинарството; пијалаци на база на бадемово млеко; пијалаци на база на млеко од кикирики

(111) **31225** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1275 (220) 06/12/2021
(181) 06/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000,
Скопје
(540)

ZESUVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за употреба кај луѓе

(111) **31228** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1282 (220) 07/12/2021
(181) 07/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

TINGORA

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31229** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1283 (220) 07/12/2021
(181) 07/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(740)

(540)

ZILFENAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31230** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1284 (220) 09/12/2021
(181) 09/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **MANICA S.p.A. Via all'Adige 4 38068 ROVERETO (TN), IT**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MANAMID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат во индустријата и науката, како и во земјоделството, хортикултура и шумарството, ѓубрива за почва и земјоделство; бакарен сулфат (витрол); супстрати за хидропонско култивирање (обработка) во земјоделството
кл. 5 ветеринарни препарати, санитарни

препарати за медицинска и ветеринарна употреба; средства за дезинфекција за употреба во земјоделството и ветеринарни цели; препарати за уништување на штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31231** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1285 (220) 09/12/2021

(181) 09/12/2031

(450) 30/11/2022

(300) No.018579595 18/10/2021 ЕМ

(732) **Diamond Quest Limited OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 испарувачи за електронски цигари и електронски уреди за пушење; орални испарувачи за пушачи; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање на сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, цигари со или без филтери; замени за тутун (не за медицински намени); цигари кои содржат замени за тутун (не за медицински намени); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и кутии (не од скапоцени метали) и пепелници, лулиња, џебни апарати за виткање цигари, врвови/филтри за цигари (cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски

стапчиња (tobacco sticks), производи од тутун со намена да бидат загревани, електронски уреди и нивни делови со намена за загревање на цигари или тутун; ароми (различити од есенцијални масла) за тутун; ароми (различити од есенцијални масла) за употреба во електронски цигари; течни раствори за употреба во електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалацијата на аеросоли кои содржат никотин; орални испарувачки уреди за употреба од пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и приклучоци за гореспоменатите производи вклучени во оваа класа; изгаснувачи за загревани цигари и пури како и за загревани тутунски стапчиња (tobacco sticks); кутии за електронски цигари кои може повторно да се напојуваат/наполнуваат; џебни машини за виткање цигари; сите вклучени во класа 34

(111) **31232** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1286 (220) 09/12/2021

(181) 09/12/2031

(450) 30/11/2022

(300) No.018579596 18/10/2021 ЕМ

(732) **Diamond Quest Limited OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари; батерии за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун, полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; УСБ (USB) полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; автомобилски полначи за електронски цигари; автомобилски полначи за уреди кои се користат за загревање на тутун; батериски полначи за електронски цигари; докови (бази) за полнење и станици за полнење за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; докови (бази) за полнење и станици за полнење за електронски цигари; преносливи (портабл) енергетски напојувачи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; преносливи (портабл) енергетски напојувачи за електронски цигари; сите вклучени во класа 9 кл. 34 испарувачи за електронски цигари и електронски уреди за пушење; орални испарувачи за пушачи; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање на сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, цигари со или без филтери; замени за тутун (не за медицински намени); цигари кои содржат замени за тутун (не за медицински намени); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и кутии (не од скапоцени метали) и пепелници, лулиња, џебни апарати за виткање цигари, врвови/филтри за цигари (cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски стапчиња (tobacco sticks), производи од тутун со намена да бидат загревани, електронски уреди и нивни делови со

намена за загревање на цигари или тутун; ароми (различити од есенцијални масла) за тутун; ароми (различити од есенцијални масла) за употреба во електронски цигари; течни раствори за употреба во електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалацијата на аеросоли кои содржат никотин; орални испарувачки уреди за употреба од пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и приклучоци за гореспоменатите производи вклучени во оваа класа; изгаснувачи за загревани цигари и пури како и за загревани тутунски стапчиња (tobacco sticks); кутии за електронски цигари кои може повторно да се напојуваат/наполнуваат; џебни машини за виткање цигари; сите вклучени во класа 34

(111) **31233** (151) 21/11/2022
 (210) ТМ 2021/1287 (220) 09/12/2021
 (181) 09/12/2031
 (450) 30/11/2022

(300) No.018579593 18/10/2021 EM
 (732) **Diamond Quest Limited OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768, 1000,
 Скопје
 (540)

CYO
Craft Your Own

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари; батерии за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун, полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; УСБ (USB) полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; автомобилски полначи за електронски цигари; автомобилски полначи за уреди кои се користат за загревање на тутун; батериски полначи за електронски цигари; докови (бази) за полнење и станици за полнење за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; докови (бази) за полнење и станици за полнење за електронски цигари; преносливи (портабл) енергетски напојувачи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; преносливи (портабл) енергетски напојувачи за електронски цигари; сите вклучени во класа 9

кл. 34 испарувачи за електронски цигари и електронски уреди за пушење; орални испарувачи за пушачи; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање на сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, цигари со или без филтери; замени за тутун (не за медицински намени); цигари кои содржат замени за тутун (не за медицински намени); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и кутии (не од скапоцени метали) и пепелници, лулиња, џебни апарати за виткање цигари, врвови/филтри за цигари (cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски стапчиња (tobacco sticks), производи од тутун со намена да бидат загревани, електронски уреди и нивни делови со намена за загревање на цигари или тутун;

ароми (различити од есенцијални масла) за тутун; ароми (различити од есенцијални масла) за употреба во електронски цигари; течни раствори за употреба во електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалацијата на аеросоли кои содржат никотин; орални испарувачки уреди за употреба од пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и приклучоци за гореспоменатите производи вклучени во оваа класа; изгаснувачи за загревани цигари и пури како и за загревани тутунски стапчиња (tobacco sticks); кутии за електронски цигари кои може повторно да се напојуваат/наполнуваат; џебни машини за виткање цигари; сите вклучени во класа 34

(111) **31234** (151) 21/11/2022
 (210) ТМ 2021/1288 (220) 09/12/2021
 (181) 09/12/2031
 (450) 30/11/2022

(300) 018501958 28/06/2021 ЕМ
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво Поповски и
 Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други
 материи за перење облека; препарати за
 чистење, полирање, рибање и абразивни
 препарати; адитиви за перење облека;



препарати за перење облека; детергенти за перење облека; течности за перење облека; препарати за натопување облека за перење; супстанции за перење облека; средства за плакнење на облека за перење; етерични масла како мириси за перење облека; мирисни препарати за перење облека; сапуни и гелови; производи за плакнење и препарати за омекнување; омекнувачи за ткаенини кл. 5 препарати за перење за уништување на штетници; фунгициди, хербициди; гермициди; средства за дезинфекција за домаќинство; средства за дезинфекција за перење облека; средства за дезинфекција за плакнење; гермицидни детергенти; сапуни за дезинфекција и детергенти; средства за дезинфекција за домашна употреба

кл. 16 садови направени од картон или појачана хартија; материјали за пакување направени од хартија или картон или пластика или регенерирана целулоза; кутии направени од картон и/или хартија и/или пластика и/или регенерирана целулоза; склопливи кутии за пакување направени од хартија или картон; садови изработен од картон за пакување; кутии од хартија или картон или појачана хартија или пластика; кутии од хартија или картон или појачана хартија за индустриско пакување; садови направени од хартиен материјал или од хартиен материјал покриен со филм од пластичен материјал обезбедени на начин што не може да ги отворат деца; печатени пакувања од хартиен материјал обезбедени на начин што деца не може да ги отворат; пакувања направени од хартија или појачана хартија или картон или хартиен материјал покриени со филм од пластичен материјал обезбедени на начин што не може да ги отворат деца; садови отпорни на

манипулации направени од картон; садови отпорни на манипулации направени од хартија; садови отпорни на манипулации направени од хартија и пластика; садови отпорни на манипулации за пакување направени од картон; садови отпорни на манипулации направени од хартија; печатени пакувања направени од хартија или картон или појачана хартија обезбедени на начин што деца не може да ги отворат; садови отпорни на манипулации направени од хартија и/или картон и/или пластика и/или регенерирана целулоза; сите горенаведени стоки за држење препарати за белење и други материји за употреба за перење облека, препарати за перење облека, детергенти за перење облека, течности за перење облека, средства за плакнење на облека за перење, средства за дезинфекција на облека за перење, ароматични препарати за употреба за перење, сапуни и гелови, средства за плакнење и препарати за омекнување, омекнувачи за ткаенини, чистење, полирање, рибане и абразивни препарати, миризлива вода за употреба во домаќинството и за употреба на ткаенини, козметика, тоалетни производи

(111) **31235** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1289 (220) 09/12/2021

(181) 09/12/2031

(450) 30/11/2022

**(732) Друштво за градежништво,
производство и трговија ФИ - БАУ
Ибраим и други ДОО, експорт-импорт с.
Палатица с. Палатица, Желино, 1228
Шемшево, МК**

(540)

FI-BAU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на железарија и градежни материјали

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. 39 пакување и складирање стока; транспорт

(111) **31236** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1290 (220) 09/12/2021
(181) 09/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) United States Polo Association 1400 Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, FL 33401, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална (510, 511)

кл. 14 инструменти за мерење на време; сидни, столни и рачни часовници;

презентациони кутии за часовници

кл. 18 рачни чанти; чанти; чанти за на

рамо; женски чанти без рачка; мали

чантчки; чанти за монети; паричници;

футроли за кредитни картички; футроли за

бизнис картички; торби за пазарување (tote

bags); ранци; спортски чанти; чанти за

книги; торби за плажа; торби за

пазарување (tote bags); торби за пелени;

козметички торби (несесери) кои се

продаваат празни; патни куфери; торби за

патување (багаж); чадори

(111) **31237** (151) 21/11/2022

(210) ТМ 2021/1291 (220) 09/12/2021

(181) 09/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) United States Polo Association 1400 Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, FL 33401, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

U.S. POLO ASSN.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 рачни чанти; чанти; чанти за на

рамо; женски чанти без рачка; мали

чантчки; чанти за монети; паричници;

футроли за кредитни картички; футроли за

бизнис картички; торби за пазарување (tote

bags); ранци; спортски чанти; чанти за

книги; торби за плажа; торби за

пазарување (tote bags); торби за пелени;

козметички торби (несесери) кои се

продаваат празни; патни куфери; торби за

патување (багаж); чадори

кл. 25 облека; облека за бебиња; марами

(бандани); бањарки; машки гаџи за

капење; костими за капење; облека за на

плажа; ремени; лигавчиња; градници;

женски маички/поткошули; облека од

имитација на кожа; облека од кожа; палта;

наметки; фустани; пењоари; штитници за

уши од студ; шалови; ракавици; траки за

глава; трикотажа; јакни; фармерки;

дресови; плетенина; костими; ракавици

без прсти; вратоврски; облека за надвор;

долги палта (overcoats); долги палта

(topcoats); панталони; парки (јакни /

parkas); пончо; пуловери; џемпери;

марами/шалови (sarongs); појаси (sashes);

шалови/марами (scarves/scarfs); шалови

(shawls); маици; маици со кратки ракави;

спортски дресови; поло маици; рагби

маици; здолништа; сукња панталони (skorts); шорцеви; маски за спиење; влечки; чорапи; костими; трегери; долна облека; боди (женска долна облека/ teddies); маици; хеланки; панталони; униформи; велови; елеци; водоотпорна облека; облека (додатоци) за глава: плетени капи (beanies); капчиња (ball caps); шапки; капи (skull caps); шешири (top hats); визири; беретки; обувки: сандали; влечки; чизми; атлетски чевли; официјални (свечени) чевли; потпетици; ѓонови; врвки; метални додатоци за чевли

(111) **31238** (151) 21/11/2022
(210) ТМ 2021/1292 (220) 09/12/2021
(181) 09/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **United States Polo Association 1400 Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, FL 33401, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 рачни чанти; чанти; чанти за на рамо; женски чанти без рачка; мали чантички; чанти за монети; паричници; футроли за кредитни картички; футроли за бизни картички; торби за пазарување (tote bags); ранци; спортски чанти; чанти за книги; торби за плажа; торби за пазарување (tote bags); торби за пелени;

козметички торби (несесери) кои се продаваат празни; патни куфери; торби за патување (багаж); чадори
кл. 25 облека: облека за бебиња; марами (бандани); бањарки; машки гаќи за капење; костими за капење; облека за на плажа; ремени; лигавчиња; градници; женски маички/поткошули; облека од имитација на кожа; облека од кожа; палта; наметки; фустани; пењоари; штитници за уши од студ; шалови; ракавици; траки за глава; трикотажа; јакни; фармерки; дресови; плетенина; костими; ракавици без прсти; вратоврски; облека за надвор; долги палта (overcoats); долги палта (topcoats); панталони; парки (јакни / parkas); пончо; пуловери; џемпери; марами/шалови (sarongs); појаси (sashes); шалови/марами (scarves/scarfs); шалови (shawls); маици; маици со кратки ракави; спортски дресови; поло маици; раѓби маици; здолништа; сукња панталони (skorts); шорцеви; маски за спиење; влечки; чорапи; костими; трегери; долна облека; боди(женска долна облека/ teddies); маици; хеланки; панталони; униформи; велови; елеци; водоотпорна облека, облека (додатоци) за глава: плетени капи (beanies); капчиња (ball caps); шапки;капи (skull caps); шешири (top hats); визири; беретки, обувки; сандали; влечки; чизми; атлетски чевли; официјални (свечени) чевли; потпетици; ѓонови; врвки; метални додатоци за чевли

(111) **31239** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1293 (220) 07/12/2021
(181) 07/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

540)

LIRTONEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31240** (151) 24/11/2022

(210) ТМ 2021/1295 (220) 14/12/2021

(181) 14/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) Rembrandtin Coatings GmbH Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)



(591) црна, портокалова, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 индустриски хемиски производи;

хемиски производи за употреба во обработка на метал; хемиски производи за употреба на обработување на метални површини; индустриски хемиски производи за употреба во произведување на лакови; хемиски производи за употреба на произведување на премази отпорни на пламен; хемиски производи за употреба во произведување на премази за потиснување на чад; хемиски производи отпорни на оган за произведување на премази отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во произведување на бои отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во произведување на смоли отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во произведување на бои отпорни на оган;

хемиски производи отпорни на оган за употреба во производството на смоли отпорни на оган

кл. 2 бои, лакови, за индустриска намена, освен за фотографска и уметничка намена; облоги за метали, пластики и хартија; помошни агенци за лакирање, особено емулгаторски агенци, дисперзанти, агенци за навлажнување, агенци за контрола на проток, агенци за сврзување и згуснување; премази отпорни на корозија; лакови во вид на премази; бои за отпорност на топлина; премази отпорни на топлина во вид на боја; бои отпорни на оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на оган; горни премази отпорни на оган во форма на боја кл. 17 течни електрични заштитни материјали; жичен емајл за заштитна намена; заштитни бои

(111) **31241** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1296 (220) 14/12/2021

(181) 14/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) Rembrandtin Coatings GmbH Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)

Thermodur

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 индустриски хемиски производи;

хемиски производи за употреба во обработка на метал; хемиски производи за употреба на обработување на метални површини; индустриски хемиски производи за употреба во произведување на лакови; хемиски производи за употреба на произведување на премази отпорни на

пламен; хемиски производи за употреба во произведување на премази за потиснување на чад; хемиски производи отпорни на оган за произведување на премази отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во произведување на бои отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во произведување на смоли отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во произведување на бои отпорни на оган; хемиски производи отпорни на оган за употреба во производството на смоли отпорни на оган

кл. 2 бои, лакови, за индустриска намена, освен за фотографска и уметничка намена; облоги за метали, пластики и хартија; помошни агенсии за лакирање, особено емулгаторски агенсии, дисперзанти, агенсии за навлажнување, агенсии за контрола на проток, агенсии за сврзување и згуснување; премази отпорни на корозија; лакови во вид на премази; бои за отпорност на топлина; премази отпорни на топлина во вид на боја; бои отпорни на оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на оган; горни премази отпорни на оган во форма на боја
кл. 17 течни електрични заштитни материјали; жичен емајл за заштитна намена; заштитни бои

(111) **31242** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1297 (220) 14/12/2021
(181) 14/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Zongshen Industrial Group Co., Ltd. Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни автомобили; мотоцикли; електрични трицикли; електрични возила; моторизирани трицикли; бензински мотори за копнени возила; дизел мотори за копнени возила; мотори за копнени возила; возила за движење по земја, воздух, вода или шини

(111) **31243** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1298 (220) 14/12/2021
(181) 14/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Swiss Pharma International AG Lindenstrasse 22, 8008 - Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина, сива, розова
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 аналгетски, антипиретик и антиинфламаторен фармацевтски препарат

(111) **31244** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1299 (220) 14/12/2021
(181) 14/12/2031

(450) 30/11/2022

**(732) Маре Трајковска ул. Аминта трети
бр. 17, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; завеси знамиња, материјали (текстилни материјали), мебел (неврзани навлаки за мебел), мебел (прекривки за мебел) од текстил, навлаки (неврзани) за мебел, навлаки за перници, перници, прекривки за перници, платна, постелнина, чаршафи, шатори

кл. 25 облека, обувки, капи, моден дизајн и областа на модниот дизајн, изработка на модели по мерка, костими за капење, венчаници, коктел фустани и тоалети, тетарарски костими

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; он-лајн услуги на продавници за малопродажба, промотивен маркетинг, промовирање на производи и услуги преку подготвување и поставување на реклами во електронски медиуми на кои се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен

материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; телевизиското рекламирање пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички, услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; завеси знамиња, материјали (текстилни материјали), мебел (неврзани навлаки за мебел), мебел (прекривки за мебел) од текстил, навлаки (неврзани) за мебел, навлаки за перници, перници, прекривки за перници, платна, постелнина, чаршафи, шатори; облека, обувки, капи, моден дизајн и областа на модниот дизајн, изработка на модели по мерка, костими за капење, венчаници, коктел фустани и тоалети, тетарарски костими

кл. 42 ентериерно уредување и декорирање, ентериерен дизајн, дизајнирање на внатрешно уредување, услуги на ентериерно уредување, ентериерно уредување на детски соби, елементи на ентериерно уредување, консултации во врска со внатрешно уредување

(111) **31245**

(151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1300

(220) 14/12/2021

(181) 14/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул.11**

Октомври бр.33А, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло, темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори (централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; инженеринг, инженерски нацрти, изнајмување софтвери, изработка (концепирање) на софтвери, консултации во врска со сметачи, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоците) и трговија

(111) **31246**

(151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1301

(220) 14/12/2021

(181) 14/12/2031

(732) **Министерство за транспорт и врски ул. „Плоштад Црвена Скопска Општина бр. 4, 1000, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; развивање и имплементација на проекти; развивање и имплементација на маркетинг стратегии за други; управување со проекти, планирање,

координација, набавки, мониторинг, евалуација, известување, фидуцијарни функции и заштитни марки при имплементирање на проекти; аутсорсинг услуги [поддршка на проекти), бизнис проекти (помош во водењето бизнис и имплементирање на проекти), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис проценки, експерти за ефикасност, компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци) на електронски речници, литературен корпус и правопис и бази на податоци за преведување; компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци) на електронски речници, консултирање (професионално бизнис консултирање), маркетинг истражување, маркетинг студии, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), семинари и обуки од областа на бизнисот; помош во водењето бизнис, бизнис консалтинг, медијација за започнување бизнис и имплементација на проекти локално и меѓународно; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки), систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци на

електронски речници и бази на податоци за преведување, советување за бизнис работење, советување за бизнис работење и организација, услуги за преместување на бизнисите кл. 36 финансиски работи; монетарни работи; услуги на финансиски консултации поврзани со инфраструктурни инвестиции; консултантски услуги поврзани со финансирање на градежни работи и инфраструктурни проекти; анализирање (финансиско анализирање), организирање на монетарни трансфери, услуги за префрлање на парични средства кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; инженерство; услуги на архитектонски и урбанистички проектирања; услуги на архитектонски проектирања во областа на транспортот и сообраќајот; тестирање, автентификација и контрола на квалитет; услуги на дизајн; издавање на софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, консултации во врска со сметачи; интегриран софтвер дизајниран и развиен за управување со лабораториски информации и податоци и управување со работните процеси, автоматско преземање на податоците директно од инструментите, следење и управување на работните активности и гаранција на квалитетот на извршената задача, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности; софтверски решенија и развивање на апликации за он-лајн бизниси; компјутерски бази на податоци

(обновување компјутерски бази на податоци), компјутерски системи, компјутерско програмирање; дизајн на веб страни

(111) **31247** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1302 (220) 14/12/2021
(181) 14/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

KARDIR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31248** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1303 (220) 14/12/2021
(181) 14/12/2031
(450) 30/11/2022

(300)
(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

KARDIM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31249** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1304 (220) 15/12/2021
(181) 15/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО Скопје**

ул. Христос Татарчев 1 бр. 21А, 1000, Скопје, МК

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, црвена, жолта, зелена, светло сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење, климатизација, прочистувачи на воздух, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, фрижидери, замрзнувачи

кл. 35 маркетинг, огласување, услуги при продажба на големо и мало со:

климатизери, грејни тела, бела техника, акустика, ситни апарати за домаќинство, тв и аудио опрема; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортирање; транспортирање стоки; складирање; складирање стоки; пакување

(111) **31251** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1306 (220) 15/12/2021
(181) 15/12/2031
(450) 30/11/2022

(300)

(732) **Boehringer Ingelheim International GmbH 55218 Ingelheim, DE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31252** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1307 (220) 15/12/2021

(181) 15/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Boehringer Ingelheim International GmbH 55218 Ingelheim, DE**(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)**FYRLISS**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31253** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1308 (220) 15/12/2021

(181) 15/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Boehringer Ingelheim International GmbH 55218 Ingelheim, DE**(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)**FULBRYT**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31254** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1309 (220) 15/12/2021

(181) 15/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Boehringer Ingelheim International GmbH 55218 Ingelheim, DE**(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)**SPEVIGO**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31256** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1310 (220) 15/12/2021

(181) 15/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **ГАЛЕНИКА АД Београд ул.Батајнички друм бб, Београд, RS**(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)**SALTAPSA**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни;
фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **31258** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1311 (220) 17/12/2021

(181) 17/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **JOHNSON & JOHNSON**

**ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US**

(740) БИНПРО доел Скопје

ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

HEALTHY WHITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 забен конец, дршки со забен конец,
полнење за дршки со забен конец

(111) **31259** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1312 (220) 15/12/2021

(181) 15/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Елсид Сејфулахи с. Пирок б.б.**

101, Боговиње, МК

(740)

(540)

CASA MIA

(591) бела, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, високи столици, сламки за
пијалаци, неметални носачи за шишиња

кл. 30 пици, производи од тесто

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување

(111) **31158** (151) 15/11/2022

(210) ТМ 2021/1313 (220) 17/12/2021

(181) 17/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за приредување игри на
среќа Државна видеолотарија на**

Република Македонија -Касинос

**Аустриа ДОО Скопје бул. Киро Глигоров
бр. 2, Општина Гази Баба, 1000, Скопје,
МК**

(540)



**Државна Видеолотарија на Македонија
& Casinos Austria**

(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 приредување игри на среќа и
забавни игри

(111) **31159** (151) 15/11/2022

(210) ТМ 2021/1314 (220) 17/12/2021

(181) 17/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за приредување игри на
среќа Државна видеолотарија на**

Република Македонија -Касинос

**Аустриа ДОО Скопјебул. Киро Глигоров
бр. 2, Општина Гази Баба, 1000, Скопје,
МК**

(540)

2Win.mk

(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 приредување игри на среќа и
забавни игри

(111) **31262** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1315 (220) 17/12/2021

(181) 17/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Acer Incorporated 7F-5, No. 369,
Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TW 10541
TAIPEI CITY, R.O.C., TW**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје
(540)

packard bell

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, инструменти за
премер, фотографски, кинематографски,
оптички апарати и инструменти, апарати и
инструменти за мерење тежина, за
мерење, за сигнализирање, за контрола
(надзор), живото спасувачки и за држење
настава; апарати и инструменти за
спроведување, префрлување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
електрична енергија; апарати за снимање,
трансмисија или репродукција на звук или
слики; магнети преносници на податоци,
дискови за снимање; компактни дискови,
ДВД-ија и други дигитални снимачи на
медиа; механизми за апарати кои работат
со паричка; регистар-каси, машини за
сметање, опрема за процесирање на
податоци; апарати за гаснење на пожар;
компјутери; компјутерски хардвер; рачни
компјутери; таблет компјутери;
компјутерски софтвер; компјутерски
периферни уреди; принтери; компјутерски
сервери; лап топ компјутери; компјутерски
бележници; десктоп компјутери; мобилни
телефони; уреди за складирање на
податоци; електронски игри; машини за

видео игри; компјутерски терминали;
ресивери (set top boxes); видео проектори;
радија; звучници; микрофони; слушалки
што се носат на глава; слушалки за во
уши; приемници; автоматски автомати за
продажба и механизми за апарати кои
работат со паричка; компјутерски
фирмвер; компјутерски помошен софтвер;
скенери; монитори; екрани на допир;
модеми; тастатури; мауси; топчиња
(trackballs); подлога за допир (trackpads);
светлечки пенкала; џојстици; контролори
за играње; графички таблети; графички
табли (digitizers); адаптери; адаптер
картички; кабли и конектори; мегнетно-
оптички драјвери; хард диск драјвери;
флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери;
кертриџи и драјвери за касети; CDROM
драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-
R); драјвери за повеќекратно снимање на
CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери
за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R);
цврсти уреди за складирање; RAID низи;
масивни уреди за складирање; мрежни
интерфејси; кабелски модеми; рутери,
мостови, порти, и хабови; електронски
уреди за потрошувачи; телефони;
персонални дигитални асистенти (PDAs);
дигитални видео рекордери; рекордери за
видеокасети; телевизија, дигитална
телевизија; стерео ресивери; DVD плеери;
CD плеери; MP3 плеери; дигитални аудио
плеери и рекордери; аудио појачувачи;
гласовни и говорни синтетизатори; видео
генератори за специјални ефекти;
фотоапарати (sti;cameras); видео камери;
дигитални камери; видео декоди; видео
конвертери; баркод читачи; читачи на
магнетни ленти; телекомуникациска
опрема; телекомуникациски апарати и
инструменти; мобилни телефони; паметни
телефони; комуникациски безжични уреди
за пренос на глас, податоци, слики, аудио,

видео и мултимедијална содржина; апарати за мрежна комуникација; рачни дигитални електронски уреди за обезбедување на пристап до интернет и за праќање, примање, и зачувување на телефонски повици, електронска пошта, и други дигитални податоци; пренослив компјутерски хардвер; преносни дигитални електронски уреди за обезбедување на пристап до интернет и за праќање, примање, и зачувување на телефонски повици, електронска пошта, и други дигитални податоци; паметни часовници; паметни очила; паметни прстени; тракери за активност за носење; поврзани алки [инструменти за мерење]; електронски читачи за книги; компјутерски софтвер за поставување, конфигурирање, оперирање и контролирање на компјутери, компјутерни периферни уреди, мобилни уреди, мобилни телефони, паметни телефони, паметни очила, преносни уреди, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes), аудио и видео плеери и рекордери, системи за домашно кино, и системи за забава; софтвер за развој на апликации; софтвер за компјутерски игри; претходно снимено аудио, видео и мултимедијална содржина што може да се симнува; компјутерни периферни уреди; периферни уреди за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes) и аудио и видео плеери и рекордери; преносни периферни уреди за употреба со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, паметни прстени, слушалки за уши, слушалки што се носат

на глава, телевизија, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; биометриски идентификациски апарати и апарати за автентификација; акцелерометри; висиномери; апарати за мерење на растојание; апарати за снимање на растојание; педометри; апарати за мерење на притисок; индикатори за притисок; монитори, дисплеј екрани, дисплеи што се ставаат на глава (head mounted displays), и слушалки за на глава за употреба со компјутери, паметни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, телевизија, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи со проширена реалност, наочари, контролери, и слушалки за на глава; 3D наочари; очила; очила за сонце; стакла за очила; оптичко стакло; оптичка стока; оптички апарати и инструменти; камери; блицови за камери; тастатури, мауси, подлоги за мауси, принтери, диск драјвери, и хард драјвери; апарати за снимање и репродукција на звук; дигитални аудио и видео плеери и рекордери; аудио звучници; аудио засилувачи и приемници; аудио апарати за моторни возила; снимачи на гласови и апарати за препознавање на гласови; телевизија; телевизиски приемници и монитори; радио трансмитери и приемници; кориснички интерфејсови за борд компјутери за моторни возила и електронски уреди, имено електронски контролни панели, монитори, екрани на допир, далечински управувачи, приклучни станици, конектори, приклучоци, и контроли на гласовно активирање; глобално позиционирачки системи (GPS уреди); навигациски инструменти; навигациски апарати за возила [борд


компјутери]; далечински управувачи за контролирање на компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија, ресивери (set top boxes), звучници, појачувачи, системи за домашно кино, и системи за забава; преносни уреди за контролирање на компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија, ресивери (set top boxes), звучници, појачувачи, системи за домашно кино, и системи за забава; апарати за складирање на податоци; компјутерски чипови; батерии; полначи за батерии; електрични и електронски конектори, спојници, жици, кабли, полначи, порти, приклучни станици, и адаптери за употреба со компјутери, мобилни телефони, рачни компјутери, компјутерни периферни уреди, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија и ресивери (set top boxes); интерактивни екрани на допир; интерфејсови за компјутери, компјутерски екрани, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, телевизија, ресивери (set top boxes) и аудио и видео плеери и рекордери; заштитни филмови адаптирани за компјутерски екрани, екрани на мобилни телефони, и екрани на паметни часовници; навлаки, торби, кутии, ракави, ремени и ленти за компјутери,

таблет компјутери, тастатури за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; преносни резервни батерии (power banks); селфи стап (selfie stick); полначи за електронски цигари; полначи за автомобили; безжични полначи; информативна технологија и аудиовизуелна опрема; магнети, магнетизери и демагнетизери; научни и лабораториски уреди за третман со употреба на електрична енергија; апарати, инструменти и кабли за електрична енергија; оптички уреди, појачувачи и коректори; уреди за сигурност, безбедност, заштита и сигнализирање; уреди за навигација, водење, следење, таргетирање и изработување на мапи; инструменти, индикатори и контролери за мерење, детектирање и набљудување; апарати, едукативни апарати и симулатори за научни истражувања и лаборатории

(111) **31263** (151) 23/11/2022
 (210) ТМ 2021/1316 (220) 17/12/2021
 (181) 17/12/2031
 (450) 30/11/2022

(732) **Acer Incorporated 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TW 10541 TAIPEI CITY, R.O.C., TW**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, инструменти за премер, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, апарати и инструменти за мерење тежина, за мерење, за сигнализирање, за контрола (надзор), живото спасувачки и за држење настава; апарати и инструменти за спроведување, префрлување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слики; магнети преносници на податоци, дискови за снимање; компактни дискови, ДВД-ија и други дигитални снимачи на медиа; механизми за апарати кои работат со паричка; регистар-каси, машини за сметање, опрема за процесирање на податоци; апарати за гаснење на пожар; компјутери; компјутерски хардвер; рачни компјутери; таблет компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски периферни уреди; принтери; компјутерски сервери; лап топ компјутери; компјутерски бележници; десктоп компјутери; мобилни телефони; уреди за складирање на податоци; електронски игри; машини за видео игри; компјутерски терминали; ресивери (set top boxes); видео проектори; радија; звучници; микрофони; слушалки што се носат на глава; слушалки за во уши; приемници; автоматски автомати за продажба и механизми за апарати кои работат со паричка; компјутерски фирмвер; компјутерски помошен софтвер; скенери; монитори; екрани на допир;

модеми; тастатури; мауси; топчиња (trackballs); подлога за допир (trackpads); светлечки пенкала; џојстици; контролори за играње; графички таблети; графички табли (digitizers); адаптери; адаптер картички; кабли и конектори; магнетно-оптички драјвери; хард диск драјвери; флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; кертриџи и драјвери за касети; CDROM драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-R); драјвери за повеќекратно снимање на CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); цврсти уреди за складирање; RAID низи; масивни уреди за складирање; мрежни интерфејси; кабелски модеми; рутери, мостови, порти, и хабови; електронски уреди за потрошувачи; телефони; персонални дигитални асистенти (PDAs); дигитални видео рекордери; рекордери за видеокасети; телевизија, дигитална телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; CD плеери; MP3 плеери; дигитални аудио плеери и рекордери; аудио појачувачи; гласовни и говорни синтетизатори; видео генератори за специјални ефекти; фотоапарати (sti; cameras); видео камери; дигитални камери; видео декоди; видео конвертери; баркод читачи; читачи на магнетни ленти; телекомуникациска опрема; телекомуникациски апарати и инструменти; мобилни телефони; паметни телефони; комуникациски безжични уреди за пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео и мултимедијална содржина; апарати за мрежна комуникација; рачни дигитални електронски уреди за обезбедување на пристап до интернет и за праќање, примање, и зачувување на телефонски повици, електронска пошта, и други дигитални податоци; пренослив компјутерски хардвер; преносни дигитални електронски уреди за обезбедување на

пристап до интернет и за праќање, примање, и зачувување на телефонски повици, електронска пошта, и други дигитални податоци; паметни часовници; паметни очила; паметни прстени; тракери за активност за носење; поврзани алки [инструменти за мерење]; електронски читачи за книги; компјутерски софтвер за поставување, конфигурирање, оперирање и контролирање на компјутери, компјутерни периферни уреди, мобилни уреди, мобилни телефони, паметни телефони, паметни очила, преносни уреди, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes), аудио и видео плеери и рекордери, системи за домашно кино, и системи за забава; софтвер за развој на апликации; софтвер за компјутерски игри; претходно снимено аудио, видео и мултимедијална содржина што може да се симнува; компјутерни периферни уреди; периферни уреди за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes) и аудио и видео плеери и рекордери; преносни периферни уреди за употреба со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, паметни прстени, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; биометриски идентификациски апарати и апарати за автентификација; акцелерометри; висиномери; апарати за мерење на растојание; апарати за снимање на растојание; педометри; апарати за мерење на притисок; индикатори за притисок; монитори, дисплеј

екрани, дисплеи што се ставаат на глава (head mounted displays), и слушалки за на глава за употреба со компјутери, паметни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, телевизија, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи со проширена реалност, наочари, контролери, и слушалки за на глава; 3D наочари; очила; очила за сонце; стакла за очила; оптичко стакло; оптичка стока; оптички апарати и инструменти; камери; блицови за камери; тастатури, мауси, подлоги за мауси, принтери, диск драјвери, и хард драјвери; апарати за снимање и репродукција на звук; дигитални аудио и видео плеери и рекордери; аудио звучници; аудио засилувачи и приемници; аудио апарати за моторни возила; снимачи на гласови и апарати за препознавање на гласови; телевизија; телевизиски приемници и монитори; радио трансмитери и приемници; кориснички интерфејсови за борд компјутери за моторни возила и електронски уреди, имено електронски контролни панели, монитори, екрани на допир, далечински управувачи, приклучни станици, конектори, приклучоци, и контроли на гласовно активирање; глобално позиционирачки системи (GPS уреди); навигациски инструменти; навигациски апарати за возила [борд компјутери]; далечински управувачи за контролирање на компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија, ресивери (set top boxes), звучници, појачувачи, ситеми за домашно

кино, и системи за забава; преносни уреди за контролирање на компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија, ресивери (set top boxes), звучници, појачувачи, системи за домашно кино, и системи за забава; апарати за складирање на податоци; компјутерски чипови; батерии; полначи за батерии; електрични и електронски конектори, спојници, жици, кабли, полначи, порти, приклучни станици, и адаптери за употреба со компјутери, мобилни телефони, рачни компјутери, компјутерни периферни уреди, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија и ресивери (set top boxes); интерактивни екрани на допир; интерфејсови за компјутери, компјутерски екрани, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, телевизија, ресивери (set top boxes) и аудио и видео плеери и рекордери; заштитни филмови адаптирани за компјутерски екрани, екрани на мобилни телефони, и екрани на паметни часовници; навлаки, торби, кутии, ракави, ремени и ленти за компјутери, таблет компјутери, тастатури за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; преносни резервни батерии (power banks); селфи стап (selfie stick); полначи за електронски

цигари; полначи за автомобили; безжични полначи; информативна технологија и аудиовизуелна опрема; магнети, магнетизери и демагнетизери; научни и лабораториски уреди за третман со употреба на електрична енергија; апарати, инструменти и кабли за електрична енергија; оптички уреди, појачувачи и коректори; уреди за сигурност, безбедност, заштита и сигнализирање; уреди за навигација, водење, следење, таргетирање и изработување на мапи; инструменти, индикатори и контролери за мерење, детектирање и набљудување; апарати, едукативни апарати и симулатори за научни истражувања и лаборатории

(111) **31264** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1317 (220) 17/12/2021

(181) 17/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **ELI LILLY and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

TRULICITY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **31265**

(151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1318 (220) 20/12/2021

(181) 20/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **CANSINO BIOLOGICS INC. 401-420, 4/F, Biomedical Park of West Zone, 185 South Avenue, TEDA West District, Tianjin, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за луѓе; биолошки препарати за медицински цели; фармацевтски производи; вакцини

(111) **31266** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1319 (220) 21/12/2021

(181) 21/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Ана Александровска and Даниела Цветановска-Стојчевска бул.**

Партизански Одреди бр. 171 Б/1-26, 1000, Скопје, МК and ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48-4/12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје

ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-локал 10, 1000, Скопје

(540)



(591) тиркизна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 моделирачки восок за стоматолози; материјал за пополнување на заби; забен цемент; забен лак; забен кит; забни амалгами; порцелан за забни протези; материјали за забни отпечатоци; абразивни средства за забарството; никнување на заби (производи за олеснување на никнувањето на заби)

кл. 10 вештачки заби; вештачки заби (комплети вештачки заби); прстени за олеснување на растењето на заби; вештачки вилицы

кл. 43 забарство; ортодонски услуги;

естетска и реконструктивна стоматологија со имплантологија

(111) **31267** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1321 (220) 22/12/2021

(181) 22/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Агенција за електронски комуникации ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.21, 1000, Скопје, МК**

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс

пораки, пренос на телеграми,
радиофонски емисии, радиофонски врски,
радиотехнички служби, сметач (пренос на
пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми
(праќање телеграми), телекс служби,
телевизиски емисии, упатства за
телекомуникации

кл. 41 организирање и водење
конференции, организирање и водење
конгреси, организирање и водење
семинари, организирање и водење
симпозиуми

(111) **31268** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1322 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Адвокат Маја Лазаревиќ ул.
Прашка бр. 15/1-23, 1000, Скопје, МК**
(740) Маја Лазаревиќ ул.Букурешка бр.
53/1-2, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги
за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите
на поединците

(111) **31269** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1323 (220) 22/12/2021

(181) 22/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури;
цигарилоси; запалки за цигари; запалки за
пури; кибрит; артикли за пушачи; хартија
за цигари; туби за цигари; филтри за
цигари; џебни апарати за виткање цигари;
рачни машини за вбригување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

(111) **31270** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1324 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, нијанси на розева, нијанси на сина, нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи; креми (козметички креми); лосиони за козметичка употреба; масла за козметичка употреба; масла за тоалетна употреба; млеко за чистење за тоалетна употреба; нега на кожата (козметички производи за нега на кожата); парфеми; растителни екстракти за козметичка употреба; сапун; тоалетни производи; шамивчиња натопени со козметички лосиони; шампони; влажни марамчиња; хидратантно млеко; есенцијални масла; масло за капење
кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **31271** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1325 (220) 22/12/2021

(181) 22/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Алколоид АД Скопје бул.**

Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК



(591) бела, нијанси на сина, нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи; креми (козметички креми); лосиони за козметичка употреба; масла за козметичка употреба; масла за тоалетна употреба; млеко за чистење за тоалетна употреба; нега на кожата (козметички производи за нега на кожата); парфеми; растителни екстракти за козметичка употреба; сапун; тоалетни производи; шамивчиња натопени со козметички лосиони; шампони; влажни марамчиња; хидратантно млеко; есенцијални масла; масло за капење
кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **31272** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1326 (220) 22/12/2021

(181) 22/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Алколоид АД Скопје бул.**

Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, нијанси на зелена, нијанси на сина, нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи; креми (козметички креми); лосиони за козметичка употреба; масла за козметичка употреба; масла за тоалетна употреба; млеко за чистење за тоалетна употреба; нега на кожата (козметички производи за нега на кожата); парфеми; растителни екстракти за козметичка употреба; сапун; тоалетни производи; шамивчиња натопени со козметички лосиони; шампони; влажни марамчиња; хидратантно млеко; есенцијални масла; масло за капење
кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **31273** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1327 (220) 22/12/2021


(181) 22/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**

Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, нијанси на жолта, нијанси на сина, нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи; креми (козметички креми); лосиони за козметичка употреба; масла за козметичка употреба; масла за тоалетна употреба; млеко за чистење за тоалетна употреба; нега на кожата (козметички производи за нега на кожата); парфеми; растителни екстракти за козметичка употреба; сапун; тоалетни производи; шамивчиња натопени со козметички лосиони; шампони; влажни марамчиња; хидратантно млеко; есенцијални масла; масло за капење
кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **31274** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1328 (220) 22/12/2021

(181) 22/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје**

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, нијанси на виолетова, нијанси на сина, нијанси на сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички производи; креми (козметички креми); лосиони за козметичка употреба; масла за козметичка употреба; масла за тоалетна употреба; млеко за чистење за тоалетна употреба; нега на кожата (козметички производи за нега на кожата); парфеми; растителни екстракти за козметичка употреба; сапун; тоалетни производи; шамивчиња натопени со козметички лосиони; шампони; влажни марамчиња; хидратантно млеко; есенцијални масла; масло за капење
кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **31275** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1329 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, нијанси на сина, нијанси на виолетова, нијанси на портокалова, нијанси на розова, нијанси на жолта, нијанси на сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба; додатоци во исхраната; додатоци во исхраната кои содржат витамини; минерални додатоци на храната; витамински и минерални додатоци на исхраната; витамински производи; витамински и минерални производи; мултивитамини; додатоци во исхраната во форма на прашок; хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **31276** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1330 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, нијанси на виолетова, нијанси на портокалова, нијанси на розова, нијанси на жолта, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба; додатоци во исхраната; додатоци во исхраната кои содржат витамини; минерални додатоци на храната; витамински и минерални додатоци на исхраната; витамински производи; витамински и минерални производи; мултивитами; додатоци во исхраната во форма на прашок; хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **31277** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1331 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

NELDION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; аналгетици; антибиотици; наркотици за медицинска употреба; лекови за луѓе; диететски супстанции за медицинска употреба; хранливи додатоци за медицинска употреба; додатоци во исхраната; минерални додатоци на храната; витамински производи

(111) **31279** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1332 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

PreDaddy Duo

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететски супстанции за медицинска употреба; додатоци во исхраната; витамини; витамински производи; хранливи додатоци за медицинска употреба; минерални додатоци на храната; мултивитами; витамински и минерални производи; витамински и минерални додатоци на исхраната

(111) **31282** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1333 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

Ferozomal

(591) црна, нијани на црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба; додатоци во исхраната; додатоци во исхраната кои содржат витамини; минерални додатоци на храната; витамински и минерални додатоци на исхраната; витамински производи; витамински и минерални производи; мултивитами; додатоци во исхраната во форма на прашок; додатоци во исхраната кои воглавно се состојат од железо
кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг;

водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламни услуги во врска со фармацевтски производи

(111) **31283** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1334 (220) 22/12/2021
(181) 22/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) црна, нијани на црвена, нијанси на крем, розова, бела, нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба; додатоци во исхраната; додатоци во исхраната кои содржат витамини; минерални додатоци на храната; витамински и минерални додатоци на исхраната; витамински производи; витамински и минерални производи; мултивитами; додатоци во исхраната во форма на прашок; додатоци во исхраната кои воглавно се состојат од железо

(111) **31284** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1335 (220) 23/12/2021
(181) 23/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, , JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SHARP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 електрично управувани возила; електрично управувани скутери; скутери; копнени возила и превозни средства; делови и опрема за возила; делови и опрема за електрично управувани возила, електрично управувани скутери, скутери

(111) **31285** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1337 (220) 23/12/2021
(181) 23/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерски производи, козметички производи, тоалетни производи

кл. 5 лекови за човечка употреба; лекови;
додатоци во исхраната и диететски
препарати; диететски и хранливи
додатоци; диететски прехранбени
производи за медицинска употреба;
диететски производи за пациенти;
диететски производи за медицинска
употреба; фармацевтски препарати за
човечка употреба; хемиско-фармацевтски
производи; фармацевтски препарати;
медицински тоалетни препарати;
медицински препарати

(111) **31286** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1338 (220) 23/12/2021
(181) 23/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Jadran - Galenski Laboratorij d.d.**
Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерски производи, козметички
производи, тоалетни производи
кл. 5 лекови за човечка употреба; лекови;
додатоци во исхраната и диететски
препарати; диететски и хранливи
додатоци; диететски прехранбени
производи за медицинска употреба;
диететски производи за пациенти;
диететски производи за медицинска
употреба; фармацевтски препарати за

човечка употреба; хемиско-фармацевтски
производи; фармацевтски препарати;
медицински тоалетни препарати;
медицински препарати

(111) **31287** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1339 (220) 23/12/2021
(181) 23/12/2031
(450) 30/11/2022
(732) **Jadran - Galenski Laboratorij d.d.**
Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно сина, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерски производи, козметички
производи, тоалетни производи
кл. 5 лекови за човечка употреба; лекови;
додатоци во исхраната и диететски
препарати; диететски и хранливи
додатоци; диететски прехранбени
производи за медицинска употреба;
диететски производи за пациенти;
диететски производи за медицинска
употреба; фармацевтски препарати за
човечка употреба; хемиско-фармацевтски
производи; фармацевтски препарати;
медицински тоалетни препарати;
медицински препарати

(111) **31288** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1340 (220) 23/12/2021

(181) 23/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Jadran - Galenski Laboratorij d.d.****Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, бела, розова, црвена, кремава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерски производи, козметички производи, тоалетни производи

кл. 5 лекови за човечка употреба; лекови;

додатоци во исхраната и диететски

препарати; диететски и хранливи

додатоци; диететски прехранбени

производи за медицинска употреба;

диететски производи за пациенти;

диететски производи за медицинска

употреба; фармацевтски препарати за

човечка употреба; хемиско-фармацевтски

производи; фармацевтски препарати;

медицински тоалетни препарати;

медицински препарати

(111) **31289**

(151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1341 (220) 24/12/2021

(181) 24/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги****„ПРО-ФИТ“ доо – Скопје ул.„Дане****Крапчев“ бр. 28, 1000, Скопје, МК**

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово

(540)



(591) зелена, бела, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; оцет, сосови [како мирудии]; мраз [замрзната вода]

(111) **31290**

(151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1342 (220) 24/12/2021

(181) 24/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ Uluabat Köyü Karacabey, Bursa, TR**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000

(540)



(591) синозелена, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 риба; пилешко месо; кефир [пијалок од млеко]; пијалок базиран на јогурт „ајран“; млеко во прав; млечни производи кои содржат овошје; масла за јадење и масти; бадеми, мелени; артичока, конзервирана; бадемово млеко; белки од јајца; белтачини за исхрана; бистри супи [бујони]; бујон (состојки за правење бујон); грав, конзервиран; грашок, конзервиран; доматиен сок за готвење; доматино пире; екстра девствено маслиново масло; екстракти од месо; желатин за исхрана; желеа за исхрана; желеа од месо; жолчки од јајца; замрзнат-сушен зеленчук; замрзнато овошје; замрзнато-сушено месо; зеленчук, варен; зеленчук во конзерви; зеленчук, конзервиран; зеленчук, сушен; кандирано овошје; кикиритки, преработени; кисела зелка [расол]; кнедли на база на компир; компот од боровинки; компоти; концентрати за супи [бујони]; кондензирано млеко; кори од овошје; краби, што не се живи; корнишони; крем-путер; крокети; кумис [пијалок од млеко]; лоосос; мали парчиња храна од

овошје; маргарин; мармалад; масла за јадење; маслинки, конзервирани; масло од сончоглед за исхрана; масло од сусам за јадење; месо; месо во конзерви; месо, конзервирано; милк-шејк; млеко; млеко од бадем за кулинарска употреба; млеко од кикирики; млеко од кикирики за кулинарска употреба; млеко од соја; млечни пијалаци во кои преовладува млеко; млеко од ориз; млечни ферменти за кулинарска употреба; морски ракови [шримп] што не се живи; морски ракови што не се живи; морски јастози што не се живи; мус од зеленчук; намази на база на јаткасти плодови; нискокалоричен чипс од компир; овесно млеко; овошни желеа; овошни каша; овошни салати; овошје, варено; овошје во конзерви; овошје, конзервирано; оризово млеко за употреба во кулинарството; остриги, што не се живи; павлака [млечни производи]; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; пире од јаболка; пијалаци на база на бадемово млеко; пијалаци на база на кокосово млеко; пијалаци на база на млеко од кикирики; подготвени производи од месо; посолени риби; посолено месо; производи за исхрана направени од риба; производи од млеко; протеинско млеко; путер; путер од какао; путер од кикиритки; путер од кокосов орех; пченка шеќерец, преработена; раженка [ферментирано печено млеко]; растителна павлака; риби во конзерви; рибино масло за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; сардини; семки, подготвени; сирење; сириште; сметана [кисела павлака]; снегулки од компири; соино масло за исхрана; сокови од зеленчук за готвење; сончогледово семе, подготвено; состојки за правење супа; состојки за правење супа од зеленчук; соја, конзервирана, за исхрана; суво грозје; супи; сурутка; тартуфи, конзервирани; тахини [тесто од

сусамово семе]; тофу [сирење од соја]; урда; урми; ферментирана зеленчукова храна [кимши]; ферментирано млеко [потквасено]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; чипс од компири; чипс од овошје; школки и ракови што не се живи; школки [што не се живи]; шлаг крем; јастози, што не се живи; јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; јајца; јајца во прав; јогурт; печени кикирики, ф'стаци, лешници, ореви и други јаткасти плодови; џемови; полен, подготвен за исхрана; протеини за употреба како адитиви за исхрана кл. 30 кафе (непржено кафе); кафе; замена за кафе; ароми на кафе [ароми]; цикорија [замена за кафе]; пијалаци од кафе со млеко; растителни подготовки како замени за кафе; пијалаци што се на основа на кафе; какао; пијалаци од какао со млеко; пијалаци што се на основа на какао; чоколадо; пијалаци што се на основа на чоколадо; тапиока; тесто; тесто за колач; квасец за тесто; тесто за слатки печива; макарони; агава сируп [природни засладувачи]; бадемови слатки [тестенини]; бибер; бисквити; бисквити петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; брашно од тапиока за исхрана; брашно од компири за исхрана; брашно од синап; брашно од јачмен; вафли; високопротеински плочки од житарки; гриз; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; двопек; десерт во форма на мус [слатки]; десерт со мраз, овошен сок и шеќер; додатоци на јадења; доматиен сос; екстракти од слад за исхрана; замрзнат јогурт [вид сладолед]; замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е тестенина; зачини; излупено жито за исхрана; карамели [бонбони]; кари [мирудија]; кечап [сос]; колач; колачиња од слад; коцки мраз; крекери; крем пудинг; кристализиран

шеќер за исхрана; куркума [азиско тропско растение што се користи за мирудија и бојосување]; леб; лебни трошки [презла]; леден чај; мали кифли [печива]; мали парчиња храна од жита; мали парчиња храна од ориз; марципан; мајонез; мед; меласа за исхрана; мирудии: мраз за освежување; мраз, природен и вештачки; мусли; намази на база на чоколада; нане за слаткарски производи; овесни снегулки; овес (дробен овес); овесно брашно; овошни желеа [слаткарски производи]; овошни преливи [сосови]; оцет; пастили [слаткарски производи]; пити; пици; пијалаци што се на основа на чај; плочки од житарки; подготовки од жита; прашок за колач; прашок за печење; прашоци за сладоледи; преливи за салати; преработено семе кое се користи како зачин; пудинзи; пуканки; пченично брашно; пченка, мелена; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; саго [нишесте од сагова палма]; сендвичи; сенф; слад за човечка исхрана; сладолед; слаткарски производи; слаткарски производи од кикиритки; слатки; слатки за украсување божикни елки; слатки од бадем; сол за готвење; сос за тестенини; сосови [додатоци на храна]; стаклести глазури [стаклести преливи]; стапчиња од ликорис [слаткарски производи]; сутлијаш; табуле [вид ориентално јадење од пченица]; тестенини за исхрана; торти; украсни бонбони за торта; фондани [слаткарски производи]; храна од овес; цимет [мирудија]; чаеви, немедицински; чај; чајни колачиња; чипс [производи од житарици]; чоколаден мус; чоколадни намази што содржат јаткасти плодови; чоколадни пијалаци со млеко; чоколадни украси за торта; шеќер; шпaгeти; ѓумбир [мирудија]; јаткасто овошје во прав; јаткасто овошје со чоколаден прелив; јачмен (дробен јачмен);

тартови; прополис за исхрана на луѓето;
квасец; шеќер во прав
кл. 32 пиво; хмел (екстракти од хмел) за
правење пиво; пиво од слад; шира од
пиво; минерална вода; минерална вода
[пијалаци]; газирана вода; екстракти за
правење пијалаци; безалкохолни овошни
екстракти; сода вода; безалкохолни
овошни пијалаци; овошни сокови; овошни
сирупи, безалкохолни; сок од јаболка,
безалкохолен; сок од зеленчук [пијалаци];
сок од домати [пијалаци]; смути (кашести
пијалаци од овошје и зеленчук); шира од
слад; шира; шира, непревриена; сируп за
пијалаци; традиционален турски пијалок
„салеп“; сируп за лимонади; безалкохолни
пијалаци; шербет [пијалаци]; пијалаци од
сурутка; води за пиење [пијалаци];
безалкохолни пијалаци на база на мед;
води за маса; квас [безалкохолни
пијалаци]; освежителен пијалак од корен
на сапарина [безалкохолен пијалак];
лимонади; средства за правење пијалаци;
прашок за пенливи пијалаци; пиво од
ѓумбир; аперитиви, безалкохолни

(111) **31291** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1343 (220) 24/12/2021

(181) 24/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM
ŞİRKETİ Uluabat Köyü Karacabey, Bursa,
TR**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат , 1000, 1000
(540)



(591) синозелена, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 риба; пилешко месо; кефир [пијалок
од млеко]; пијалок базиран на јогурт
„ајран“; млеко во прав; млечни производи
кои содржат овошје; масла за јадење и
масти; бадеми, мелени; артичока,
конзервирана; бадемово млеко; белки од
јајца; белтачини за исхрана; бистри супи
[бујони]; бујон (состојки за правење бујон);
грав, конзервиран; грашок, конзервиран;
доматен сок за готвење; доматино пире;
екстра девствено маслиново масло;
екстракти од месо; желатин за исхрана;
желеа за исхрана; желеа од месо; жолчки
од јајца; замрзнат-сушен зеленчук;
замрзнато овошје; замрзнато-сушено
месо; зеленчук, варен; зеленчук во
конзерви; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, сушен; кандирано овошје;
кикиритки, преработени; кисела зелка
[расол]; кнедли на база на компир; компот
од боровинки; компоти; концентрати за
супи [бујони]; кондензирано млеко; кори од
овошје; краби, што не се живи; корнишони;
крем-путер; крокети; кумис [пијалок од
млеко]; лоосос; мали парчиња храна од
овошје; маргарин; мармалад; масла за
јадење; маслинки, конзервирани; масло од
сончоглед за исхрана; масло од сусам за
јадење; месо; месо во конзерви; месо,
конзервирано; милк-шејк; млеко; млеко од
бадем за кулинарска употреба; млеко од
кикирики; млеко од кикирики за кулинарска
употреба; млеко од соја; млечни пијалаци

во кои преовладува млеко; млеко од ориз; млечни ферменти за кулинарска употреба; морски ракови [шримп] што не се живи; морски ракови што не се живи; морски јастози што не се живи; мус од зеленчук; намази на база на јаткасти плодови; нискокалоричен чипс од компир; овесно млеко; овошни желеа; овошни кашии; овошни салати; овошје, варено; овошје во конзерви; овошје, конзервирано; оризово млеко за употреба во кулинарството; остриги, што не се живи; павлака [млечни производи]; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; пире од јаболка; пијалаци на база на бадемово млеко; пијалаци на база на кокосово млеко; пијалаци на база на млеко од кикирики; подготвени производи од месо; посолени риби; посолено месо; производи за исхрана направени од риба; производи од млеко; протеинско млеко; путер; путер од какао; путер од кикиритки; путер од кокосов орев; пченка шеќерец, преработена; раженка [ферментирано печено млеко]; растителна павлака; риби во конзерви; рибино масло за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; сардини; семки, подготвени; сирење; сириште; сметана [кисела павлака]; снегулки од компири; соино масло за исхрана; сокови од зеленчук за готвење; сончогледово семе, подготвено; состојки за правење супа; состојки за правење супа од зеленчук; соја, конзервирана, за исхрана; суво грозје; супи; сурутка; тартуфи, конзервирани; тахини [тесто од сусамово семе]; тофу [сирење од соја]; урда; урми; ферментирана зеленчукова храна [кимши]; ферментирано млеко [потквасено]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; чипс од компири; чипс од овошје; школки и ракови што не се живи; школки [што не се живи]; шлаг крем; јастози, што не се живи;

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; јајца; јајца во прав; јогурт; печени кикирики, ф'стаци, лешници, ореви и други јаткасти плодови; џемови; полен, подготвен за исхрана; протеини за употреба како адитиви за исхрана кл. 30 кафе (непржено кафе); кафе; замена за кафе; ароми на кафе [ароми]; цикорија [замена за кафе]; пијалаци од кафе со млеко; растителни подготовки како замени за кафе; пијалаци што се на основа на кафе; какао; пијалаци од какао со млеко; пијалаци што се на основа на какао; чоколадо; пијалаци што се на основа на чоколадо; тапиока; тесто; тесто за колач; квасец за тесто; тесто за слатки печива; макарони; агава сируп [природни засладувачи]; бадемови слатки [тестенини]; бибер; бисквити; бисквити петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; брашно од тапиока за исхрана; брашно од компири за исхрана; брашно од синап; брашно од јачмен; вафли; високопротеински плочки од житарки; гриз; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; двопек; десерт во форма на мус [слатки]; десерт со мраз, овошен сок и шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; екстракти од слад за исхрана; замрзнат јогурт [вид сладолед]; замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е тестенина; зачини; излупено жито за исхрана; карамели [бонбони]; кари [мирудија]; кечап [сос]; колач; колачиња од слад; коцки мраз; крекери; крем пудинг; кристализиран шеќер за исхрана; куркума [азиско тропско растение што се користи за мирудија и бојосување]; леб; лебни трошки [презла]; леден чај; мали кифли [печива]; мали парчиња храна од жита; мали парчиња храна од ориз; марципан; мајонез; мед; меласа за исхрана; мирудии: мраз за освежување; мраз, природен и вештачки;

мусли; намази на база на чоколада; нане за слаткарски производи; овесни снегулки; овес (дробен овес); овесно брашно; овошни желеа [слаткарски производи]; овошни преливи [сосови]; оцет; пастили [слаткарски производи]; пити; пици; пијалаци што се на основа на чај; плочки од житарки; подготовки од жита; прашок за колач; прашок за печење; прашоци за сладоледи; преливи за салати; преработено семе кое се користи како зачин; пудинзи; пуканки; пченично брашно; пченка, мелена; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; саго [нишесте од сагова палма]; сендвичи; сенф; слад за човечка исхрана; сладолед; слаткарски производи; слаткарски производи од кикиритки; слатки; слатки за украсување божикни елки; слатки од бадем; сол за готвење; сос за тестенини; сосови [додатоци на храна]; стаклести глазури [стаклести преливи]; стапчиња од ликорис [слаткарски производи]; сутлијаш; табуле [вид ориентално јадење од пченица]; тестенини за исхрана; торти; украсни бонбони за торта; фондани [слаткарски производи]; храна од овес; цимет [мирудија]; чаеви, немедицински; чај; чајни колациња; чипс [производи од житарици]; чоколаден мус; чоколадни намази што содржат јаткасти плодови; чоколадни пијалаци со млеко; чоколадни украси за торта; шеќер; шпaгeти; ѓумбир [мирудија]; јаткасто овошје во прав; јаткасто овошје со чоколаден прелив; јачмен (дробен јачмен); тартови; прополис за исхрана на луѓето; квасец; шеќер во прав
кл. 32 пиво; хмел (екстракти од хмел) за правење пиво; пиво од слад; шира од пиво; минерална вода; минерална вода [пијалаци]; газирана вода; екстракти за правење пијалаци; безалкохолни овошни екстракти; сода вода; безалкохолни

овошни пијалаци; овошни сокови; овошни сирупи, безалкохолни; сок од јаболка, безалкохолен; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; смути (кашести пијалаци од овошје и зеленчук); шира од слад; шира; шира, непревриена; сируп за пијалаци; традиционален турски пијалок „салеп“; сируп за лимонади; безалкохолни пијалаци; шербет [пијалаци]; пијалаци од сурутка; води за пиење [пијалаци]; безалкохолни пијалаци на база на мед; води за маса; квас [безалкохолни пијалаци]; освежителен пијалак од корен на сапарина [безалкохолен пијалак]; лимонади; средства за правење пијалаци; прашок за пенливи пијалаци; пиво од ѓумбир; аперитиви, безалкохолни

(111) **31292** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2021/1344 (220) 24/12/2021

(181) 24/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Acer Incorporated 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)

packard bell

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; столчиња; мебел за седење; гејминг столици; столови со тркалца; подвижни столици [мебел]; канцелариски столици со наслон за рацете; контурни столици; конвертибилни столици; столици лежалки; столици што можат да се вртат; перничиња за седишта на столици; ногарки за столици; столици на една ногарка; конференциски столици; високи

столици [мебел]; столци што се придвижуваат нагоре-надолу; преносна поддршка за грбот за употреба на столци; столци што се дел од канцелариски мебел; столци со наслони за рацете; лежалки со наслони за рацете; лежалки [мебел]; лежалки [столци]; столци за клацкање; седишта од метал; перничина за седење; носачи на седиштата што можат да се прилагодат; маси; маси за компјутери; маси за канцеларија; бироа и маси; работни маси; преносни дисплеј табли; креденци; клупи [мебел]; огради за бебиња; детски креветчиња/колевки; библиотекарски полица; рамки за кревет од дрво; полица за шишиња; комоди; маси; канцелариски мебел; закачалки за костуми; индекс шкафчиња [мебел]; шкафчиња за документи; заштитни мрежи за камини [мебел]; седишта / столци [седишта]; долги фотелји/долги фотелји; потпирачи за глава [мебел]; закачалки за капи; штандови за изложување на роба; полица за шкафчиња за документи; комоди со фиоки; работни површини [маси]; душеци; работни маси за графичко цртање; дивани; столарија; училишен мебел; маси за пишување / полица за машини за дактилографско пишување; кревети; работни клупи; рафтови [мебел]; штандови за цвеќиња [мебел]; држачи за саксии за цвеќиња; мебел од метал; штандови за изложување на весници; рафтови за списанија; мијалници [мебел]; закачалки; дрвени прегради за мебел / прегради од дрво за мебел; работни маси за стоење; држачи за чадори; прегради [мебел]; шанкови; врати за мебел; полица за мебел; маси за пишување; каучи; двоседи (settees); основи за кревет; маси од метал; тоалетни маси; полица за складирање; шкафчиња [мебел]; лежалки; ногарки за маси [мебел]; рафтови за

тањире [мебел]; витрини [мебел]; душеци на дување, не за медицинска намена; држачи за сметачки машини; колички на тркалца за послужување [мебел]; маси за масажи; кревети на вода, не за медицинска намена; столци; колички [мебел]; сандачи за играчки; детски столчиња со масичка за јадење; дубачиња за деца; маси со тркалца за компјутери [мебел] / колички за компјутери [мебел]; држачи за книги [мебел]; држачи за крпи [мебел]; платформи монтирани на сид за пресоблекување на бебиња; подвижни прегради [мебел]; мебел на дување; организери за изложување на накит / организери за накит за изложување; единици за полица; маси за конзоли; полица за книги; валет закачалки (valet stands); креветчиња за бебиња / кревети за бебиња; плетени корпи за бебиња (Moses baskets); гардеробери; табуретки; воздушни кревети, не за медицински цели; душеци за кампување; столци за туширање; седишта за капење за бебиња; подлоги за лап топ; преносни маси; мебел за во бања [мебел]; фиоки за мебел; шкавчиња за багаж; столци за бања; кујнски комоди; [мебел]; организери за фиоки; висечки организери за плакари; штитници за кивање (sneeze guards); перничина; перници; воздушни перници, не за медицински цели; долгнавести перници (bolsters); воздушни перничина, не за медицински цели; подлоги за огради за новороденчиња; подлоги за пресоблекување за бебиња за повеќекратна употреба; простирки за спиење / подлоги за спиење; перничина за потпирање на глава за бебиња; перничина против превртување за бебиња (anti-roll cushions for babies); перници за позиционирање на глава за бебиња; вентилатори за лична употреба,

не електрични; контејнери, не од метал [складирање, транспорт]; буриња (vats), не од метал; диспензери за крпи, прицврстени, не од метал / диспензери за крпи не од метал прицврстени; контејнери за пакување од пластика; бочви, не од метал; држачи за бочви, не од метал; навлаки за облека [гардеробер]; кошници [корпи] за транспорт на предмети; пекарски кошници за леб; резервоари, не од метал ни од масонерија / цистерни, не од метал ни од масонерија; буриња, не од метал; дрвени футроли за шишиња; корпи, не од метал; навлаки за облека [складирање]; кутии од дрво или пластика; контејнери за отпад, не од метал, освен за медицинска употреба; канти за рециклирање, не од метал; посребрено стакло [огледала]; огледала [огледала]; стаклени плочи за огледала; рачни огледала [тоалетни огледала]; закачалки за палта / закачалки за облека; скали од дрво или пластика; скали [скали], не од метал; скалички, не од метал; кревети за домашни миленици; кутии за гнездење за домашни миленици; куќички за домашни миленици; куќички за кучиња; полици за сточна храна; столбови за острење на нокти на мачки; перничкиња за миленици; куќички за птици; перничкиња за обложување на кафези за миленици; огласни табли; плакати од дрво или пластика; таблици со броеви, не од метал / регистерски таблици, не од метал; плочки за имиња, не од метал / идентификациони плочки, не од метал; куќни броеви, не од метал, несветлечки; знаци од дрво или пластика; предмети на надувување за рекламирање; етикети од пластика; ознаки од пластика или гума кои можат да се зашијат за облека; идентификациони алки, не од метал; кутии за алати, не од метал, празни; сандаци за алати, не од метал,

празни; канти, не од метал / сандаци, не од метал

(111) **31293** (151) 23/11/2022
(210) ТМ 2021/1345 (220) 24/12/2021
(181) 24/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Acer Incorporated 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел; столчиња; мебел за седење; гејминг столици; столови со тркалца; подвижни столици [мебел]; канцелариски столици со наслон за рацете; контурни столици; конвертибилни столици; столици лежалки; столици што можат да се вртат; перничкиња за седишта на столици; ногарки за столици; столици на една ногарка; конференциски столици; високи столици [мебел]; столици што се придвижуваат нагоре-надолу; преносна поддршка за грбот за употреба на столици; столици што се дел од канцелариски мебел; столици со наслони за рацете; лежалки со наслони за рацете; лежалки [мебел]; лежалки [столици]; столици за клацкање; седишта од метал; перничкиња за седење; носачи на седиштата што можат да се прилагодат; маси; маси за компјутери; маси за канцеларија; бироа и

маси; работни маси; преносни дисплеј
табли; креденци; клупи [мебел]; огради за
бебиња; детски креветчиња/колевки;
библиотекарски полици; рамки за кревет
од дрво; полици за шишиња; комоди;
маси; канцелариски мебел; закачалки за
костуми; индекс шкафчиња [мебел];
шкафчиња за документи; заштитни мрежи
за камини [мебел]; седишта / столици
[седишта]; долги фотелји/долги фотелји;
потпирачи за глава [мебел]; закачалки за
капи; штандови за изложување на роба;
полици за шкафчиња за документи;
комоди со фиоки; работни површини
[маси]; душеци; работни маси за графичко
цртање; дивани; столарија; училишен
мебел; маси за пишување / полици за
машини за дактилографско пишување;
кревети; работни клупи; рафтови [мебел];
штандови за цвеќиња [мебел]; држачи за
саксии за цвеќиња; мебел од метал;
штандови за изложување на весници;
рафтови за списанија; мијалници [мебел];
закачалки; дрвени прегради за мебел /
прегради од дрво за мебел; работни маси
за стоење; држачи за чадори; прегради
[мебел]; шанкови; врати за мебел; полици
за мебел; маси за пишување; каучи;
двоседи (settees); основи за кревет; маси
од метал; тоалетни маси; полици за
складирање; шкафчиња [мебел]; лежалки;
ногарки за маси [мебел]; рафтови за
тањири [мебел]; витрини [мебел]; душеци
на дување, не за медицинска намена;
држачи за сметачки машини; колички на
тркалца за послужување [мебел]; маси за
масажи; кревети на вода, не за
медицинска намена; столици; колички
[мебел]; сандаци за играчки; детски
столчиња со масичка за јадење; дубачиња
за деца; маси со тркалца за компјутери
[мебел] / колички за компјутери [мебел];
држачи за книги [мебел]; држачи за крпи

[мебел]; платформи монтирани на сид за
пресоблекување на бебиња; подвижни
прегради [мебел]; мебел на дување;
организери за изложување на накит /
организери за накит за изложување;
единици за полици; маси за конзоли;
полици за книги; валет закачалки (valet
stands); креветчиња за бебиња / кревети
за бебиња; плетени корпи за бебиња
(Moses baskets); гардеробери; табуретки;
воздушни кревети, не за медицински цели;
душеци за кампување; столици за
туширање; седишта за капење за бебиња;
подлоги за лап топ; преносни маси; мебел
за во бања [мебел]; фиоки за мебел;
шкавчиња за багаж; столици за бања;
кујнски комоди; [мебел]; организери за
фиоки; висечки организери за плакари;
штитници за кивање (sneeze guards);
перничкиња; перници; воздушни перници,
не за медицински цели; долгнавести
перници (bolsters); воздушни перничкиња,
не за медицински цели; подлоги за огради
за новороденчиња; подлоги за
пресоблекување за бебиња за
повеќекратна употреба; простирки за
спиене / подлоги за спиене; перничкиња за
потпирање на глава за бебиња;
перничкиња против превртување за
бебиња (anti-roll cushions for babies);
перници за позиционирање на глава за
бебиња; вентилатори за лична употреба,
не електрични; контејнери, не од метал
[складирање, транспорт]; буриња (vats), не
од метал; диспензери за крпи,
прицврстени, не од метал / диспензери за
крпи не од метал прицврстени; контејнери
за пакување од пластика; бочви, не од
метал; држачи за бочви, не од метал;
навлаки за облека [гардеробер]; кошници
[корпи] за транспорт на предмети;
пекарски кошници за леб; резервоари, не
од метал ни од масонерија / цистерни, не

од метал ни од масонерија; буриња, не од метал; дрвени футроли за шишиња; корпи, не од метал; навлаки за облека [складирање]; кутии од дрво или пластика; контејнери за отпад, не од метал, освен за медицинска употреба; канти за рециклирање, не од метал; посребрено стакло [огледала]; огледала [огледала]; стаклени плочи за огледала; рачни огледала [тоалетни огледала]; закачалки за палта / закачалки за облека; скали од дрво или пластика; скали [скали], не од метал; скалички, не од метал; кревети за домашни миленици; кутии за гнездење за домашни миленици; куќички за домашни миленици; куќички за кучиња; полици за сточна храна; столбови за острење на нокти на мачки; перничкиња за миленици; куќички за птици; перничкиња за обложување на кафези за миленици; огласни табли; плакати од дрво или пластика; таблици со броеви, не од метал / регистерски таблици, не од метал; плочки за имиња, не од метал / идентификациони плочки, не од метал; куќни броеви, не од метал, несветлечки; знаци од дрво или пластика; предмети на надувување за рекламирање; етикети од пластика; ознаки од пластика или гума кои можат да се зашијат за облека; идентификациони алки, не од метал; кутии за алати, не од метал, празни; сандаци за алати, не од метал, празни; канти, не од метал / сандаци, не од метал

(111) **31294** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1350 (220) 24/12/2021
(181) 24/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-

извоз Битола ул. Александар
Турунчиев бр. 59, Битола, МК

(740) Адвокатско друштво Димитровски
ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000,
Битола
(540)



(591) црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 гасови во цврста состојба за индустриска употреба; средства за разложување на бензинот; хемиски додатоци на моторните горива
кл. 4 бензин; бензин во сурова состојба или рафиниран; бензински етер; бензинско гориво; бензинско желе за индустриска употреба; гас во цврста состојба [гориво]; гас за осветлување; гасно гориво; гориво; гориво за палење; гориво со алкохолна база; дизел гориво; мазут; моторни горива; моторно масло; нафта; нафта за домаќинство

кл. 37 бензински станици за возила
[полнење гориво и одржување]

(111) **31295** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1351 (220) 24/12/2021
(181) 24/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) GreenCycle Umweltmanagement
GmbH Stiftsbergstraße 1 74172
Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)



(591) зелена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални палети
кл. 16 кеси од хартија или пластика за
ѓубре; пластична фолија за завиткување;
хартија, хартија за копирање
(канцелариски материјали); картон,
картонски контејнери, материјали за
пакување направени од картон
кл. 20 палети, неметални
кл. 22 торби од текстил и вреќи за
пакување, складирање и транспорт; вреќи
за транспортирање на отпад
кл. 37 поправка на пластични палети
кл. 39 собирање, складирање и транспорт
на секундарни сирови материјали, отпад и
транспортни материјали, особено
пластични палети; обезбедување на
информации во област на собирање,
складирање и транспорт на секундарни
сирови материјали, отпад и транспортни
материјали, особено пластични палети
кл. 40 сортирање, рециклирање, палење и
уништување на секундарни сирови
материјали и отпад; обезбедување на
информации во врска со сортирање,
рециклирање, палење и уништување на
секундарни сирови материјали и отпад

(111) **31296** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1352 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi
11. Cadde, Eskisehir, TR

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколади; колачи;
крекери; напелитанки; торти; тартови;
десерти, имено, пекарски десерти,
десерти базирани на брашно и чоколадо;
леб; експандирани житарки; овесни каша;
житарки за појадок; сладолед; мраз што се
јаде

(111) **31297** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1355 (220) 29/12/2021
(181) 29/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Перфектос Принтинг Инк Гроуп**
Лтд, Перфектос Миллс Нормантон
Лане, Боттесфорд, Ноттингхам НГ13
0ЕЛ, GB

(740) Martin Boskoski, Attorney at law Str.
Makedonija No. 11/1-5, 1000, Skopje
(540)

PERFECTOS

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 мастила; мастила за печатење за
текстил; мастила за печатење на екран за
текстил; пигменти; флуоресцентни

мастила; металик мастила; мастила за металик; паста; лакови; офсет мастила за текстил со храна со листови; мастила за печатење за употреба во процеси на литографско/офсет печатење за ткаенини; термохромни мастила за печатење за ткаенини; мастила за правење отпечатоци за пренос на суво во повеќе бои; пигменти и пигментни препарати; лакови; мастило за екран за печатење на ткаенини; мастило за екран за печатење на пластика; мастила за печатење на база на вода, пигменти и бои; пасти за специјални ефекти за печатачи; сврзувачки агенци; разредувачи за сите горенаведени стоки; сите горенаведени стоки за употреба со текстил

(111) **31298** (151) 24/11/2022

(210) ТМ 2021/1358 (220) 30/12/2021

(181) 30/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
1000, Скопје

(540)

Kuljanka

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички препарати; препарати за чистење и мирис; памучна волна за козметичка употреба; стапчиња обложени со памук за козметичка употреба

кл. 4 горива и осветлување; свеќи и фитили за осветлување; парфемирани свеќи; склопови на свеќи; ноќни светла [свеќи]; свеќи; свеќи за апсорпција на чад; потпалки; прашина од јаглен [гориво]; синтетички лубриканти; средства за подмачкување, различни од оние за

медицинска употреба; лубриканти; лубриканти, индустриски масла и масти, восоци и течности за подмачкување
кл. 6 метални фолии за завиткување и пакување; метална роба; метални фолии за готвење; алуминиумска фолија; необработени и полуобработени материјали од метал

кл. 8 прибор за подготовка на храна, имено, рачни прибори за сечкање и мелење храна; прибор за еднократна употреба [прибор за јадење] направен од пластика

кл. 11 осветлување и рефлектори за осветлување; жици со светла, само-осветлувачки извори на светлина, машини со лед светло, запалки

кл. 16 хартија и картон; кеси и производи за пакување, пакување и складирање на хартија, картон или пластика; декорација и уметнички материјали и медиуми; печатени материјали; вреќи за отпадоци од хартија [за употреба во домаќинството]; кеси направени од хартија за

отстранување на измет од домашни миленици; хартиени бебешки лигавчиња; банери од хартија; подлоги за чаши за пиво; хартиени коктел чадори; хартија за полица; знамиња од хартија; хигиенски пешкири за раце од хартија; ткаенини за лице направени од хартија; груба хартија [за употреба во тоалети]; хартиени филтри за кафе; хартиени ролни; кеси за готвење во микробранова печка; кујнски ролни [хартија]; хартиени марамчиња; хартиени крпи за раце; навлаки од хартија за саксии; хартиени подлоги за кафези за домашни миленици; хартиени подлоги за менување пелени, декоративни хартиени украси за маса; хартиени салфетки за маса; шамишиња од хартија, украси од картон за прехранбени производи; облоги за фиоки од хартија, парфемирани или не;

пергамент хартија; плакати од хартија или картон; украсни подметки од хартија; апсорбирачки листови хартија или пластика за пакување на прехранбени производи; украси за маса од хартија; чаршави од хартија за маса; тоалетна хартија; хартиени марамчиња за козметичка употреба; подметки од хартија за маса; материјали за филтрирање од хартија; апсорбирачки подлоги за домашни миленици за една употреба; салфетки за еднократна употреба; целулозни марамчиња; филтрирани материјали од хартија; гумени лепила за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата; уметнички дела и фигурини од хартија и картон, и архитектонски модели; пластична фолија за завиткување; фолија за пакување подароци; листови од преработена целулоза за амбалажа, филтер хартија; кеси направени од пластика за пакување; кеси направени од хартија за пакување; хартиени торби за пакување

кл. 17 листови од полипропилен за печатење, пластични материјали во форма на листови [полупроизводи]; фолии од пластика [полупроизводи]; листови од обложен полиетилен за печатење; полиестерски листови [освен за пакување или пакување]; фолии од целулоза [различно од оние за превиткување или пакување]; лепливи обложени фолии за употреба во производство

кл. 21 прибор за јадење, кујнски прибор и садови; чинии за еднократна употреба; чаши хартија или пластика

кл. 22 материјали за полнење, влакна за полнење, вата за полнење и фатирање, вреќи, кеси и вреќи за пакување, складирање и транспорт

кл. 29 риба, морска храна и мекотели; млечни производи и млечни замени;

преработено овошје, габи и зеленчук (вклучувајќи јаткасти плодови и мешунки); јајца од птици и производи од јајца; масла и масти; месо; супи; подготвени оброци кои содржат [главно] јајца; подготвени јадења кои главно се состојат од месо; подготвени оброци кои главно се состојат од дивеч; подготвени оброци кои се состојат првенствено од замени на месо; подготвени оброци кои содржат [главно] пилешко; подготвени оброци кои содржат [главно] сланина; подготвени оброци кои се состојат главно од морска храна; замрзнати подготвени оброци кои главно се состојат од зеленчук; подготвени оброци направени од живина [преовладува живината]; супа; десерти направени од млечни производи; млечни пудинзи; закуски од сусам

кл. 30 пекарски производи; колачи; чоколадо; немедицински кондиторски бонбони; пецива, торти, тартови и бисквити (колачиња); млечни кондиторски производи; кондиторски производи обложени со слатки; кондиторски производи обложени со чоколадо; кондиторски производи од брашно; тартуфи [кондиторски производи]; подготвени десерти [кондиторски производи]; чоколадни слатки; грицки кои се состојат главно од кондиторски производи; чоколадни слатки кои содржат пралини; немедицински кондиторски производи во форма на желе; состојки на база на какао за кондиторски производи; десертни суфлеа; подготвени десерти [пецива]; десерт пудинг на база на ориз; варени слатки; мус конфекции; пудинзи; инстант десертни пудинзи; слатки (бонбони), слатки барови и гуми за џвакање; барови од житарки и енергетски барови; мраз, сладоледи, замрзнати јогурти и шербети; кафе, чаеви и какао и

нивни замени; соли, зачини, ароматизирачи и додатоци на јадења, преработени зрна, скроб и производи направени од нив, препарати за печење и квасци; шеќери, природни засладувачи, слатки облоги и филови, пчелни производи; готови јадења кои содржат тестенини; подготвени оброци на база на ориз; подготвени оброци во форма на пици; суви и течни оброци подготвени за сервирање, главно составени од ориз; суви и течни оброци подготвени за сервирање, главно составени од тестенини; грицки направени од житни скроб; грицки од интегрална пченица; грицки направени од пченкарно брашно; грицки направени од брашно од компир; грицки на база на ориз; грицки направени од брашно од двопек; грицки базирани на житарки; грицки произведени од мусли; грицки кои главно се состојат од леб; закуски од тортиља

кл. 32 пиво и варено пиво; препарати за правење пијалоци; безалкохолни пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); препарати за правење алкохолни пијалоци; овошни екстракти, алкохолни; алкохолни есенции; алкохолни екстракти

(111) **31299** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1359 (220) 30/12/2021
(181) 30/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје
(540)

TASTINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 леб; производи од леб; земички; багети; тост; двопек; крцкав леб; крекери; кроасани; бели печива и слатки; колачи; тартови; лиснати теста; бисквити; вафли; колачиња маделини (madeleines); бриош; плочки од снегулки; мусли плочки; закуски од сусам; плочки од бадем; сите горанаведени производи, обложени со чоколадо

(111) **31300** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1360 (220) 30/12/2021
(181) 30/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје
(540)

ARGUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива; мешани пијалоци кои содржат пиво; пијалоци на основа на пиво; безалкохолни пијалоци со вкус на пиво, мешани пијалоци кои содржат пиво

(111) **31301** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1361 (220) 30/12/2021
(181) 30/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје
(540)

Culineia

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 готови јадења кои претежно се состојат од месо, риба, живина, дивеч, школки, овошје, зеленчук и/или млечни производи; месо; подготвено месо; сувомеснати производи; живина; преработки од живина; производи од живина; сите наведени производи и во замрзната форма

кл. 30 готови јадења кои претежно се состојат од препарати од житарици, прехранбени пасти на база на брашно, тестенина, ориз, леб, печива и/или слатки; сите наведени производи и во замрзната форма

(111) **31302** (151) 24/11/2022

(210) ТМ 2021/1362 (220) 30/12/2021

(181) 30/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
1000, Скопје

(540)

Bellarom

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 мелници за кафе, освен рачно управувани; електрични уреди за правење пена од млеко

кл. 11 електрични апарати за правење кафе, пијалочи на база на кафе, пијалочи на база на какао, пијалочи на база на чај и чај; електрични машини за правење кафе и апарати за правење кафе; електрични грејачи за пијалочи - за загревање млеко; филтри за кафе кои не се од хартија кои се дел од електрични апарати за кафе; електрични апарати за печење кафе;

електрични машини за еспресо

кл. 16 хартиени филтри за кафе; хартија за филтрирање

кл. 21 филтри за кафе кои не се од хартија кои се дел од неелектрични апарати за кафе; цедилки за употреба во домаќинството; чаши; шољи; чинии; лични диспензери и кутии за капсули за домашна употреба; бокалчиња; канистри за кафе; кутивчиња за чај; не-електрични мелници за кафе; лажички за кафе; ѓезвиња за кафе, неелектрични; неелектрични уреди за правење пена од млеко; ѓезвиња за кафе; рачно управуван неелектричен апарат за правење пена од млеко, имено, неелектрични уреди за правење пена од млеко

кл. 30 кафе; пијалочи на база на кафе; замена за кафе; чај; пијалочи на база на чај; какао; пијалочи на база на какао; пијалочи на база на чоколадо; препарати за правење пијалочи на база на кафе, пијалочи на база на чај, пијалочи на база на какао и пијалочи на база на чоколадо; чоколадо; чоколадни производи, имено, јаткасти плодови обложени со чоколадо, чоколадо, чоколадни барови, чоколадни колачи, чоколадни колачиња, бадеми обложени со чоколадо, чоколадо во форма на снегулки, чоколадо во форма на листови, гранулирано чоколадо, чоколадни тартуфи, чоколадни бомбони, чоколадо во облик на јајца; капсули со кафе; капсули за кафе што содржат кафе за варење; капсули со чај; еспресо; капучино

(111) **31303** (151) 24/11/2022

(210) ТМ 2021/1363 (220) 30/12/2021


(181) 30/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за издавачка дејност**
промет, трговија и услуги на големо и
мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-

**импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сина, жолта, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; печатени
материјали; материјал за врзување книги;
фотографии; наставни и наставни
материјали; брошури; книги; картички;
боенки; стрипови; плакати од хартија или
картон

кл. 25 облека, обувки, облека за глави;
пижами; маици; фронтони на маици;
чорапи; спортски дресови

кл. 28 игри, играчки; украси за
новогодишни елки; карти за бинго; кукли;
балони за забави; салонски игри; карти за
играње; кадифен играчки; кукли; играчки;
конзоли за видео игри; модели на играчки

кл. 38 телекомуникациски услуги;
проследување на податоци; телевизиско
емитување; пренос на дигитални датотеки;
пренос на честитки преку интернет; пренос
на видео по барање

кл. 41 образование; обезбедување обука;
забава; спортски и културни активности;
академии [образование]; образовни услуги
обезбедени од училишта; услуги во
областа на индустрија за забава; филмска
продукција, освен рекламни филмови;

онлајн објавување на електронски книги и
списанија; градинки; планирање на забави;
производство на радио и телевизиски
програми; производство на музика;
презентација на различни емисии;
обезбедување информации од областа на
образованието; обезбедување видеа на
интернет, што не може да се преземат;
обезбедување телевизиски програми, кои
не може да се преземат, преку услуги на
видео по барање; објавување на книги;
објавување на текстови, освен рекламни
текстови; пишување сценарија, освен за
рекламни цели; пишување сценарио;
титлување; настава; телевизиска забава;
театарски продукции; изнајмување
играчки; пишување на текстови; тусторство

(111) 31304

(151) 24/11/2022

(210) ТМ 2021/1364

(220) 30/12/2021

(181) 30/12/2031

(450) 30/11/2022

**(732) Друштво за издавачка дејност
промет, трговија и услуги на големо и
мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-
импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, кафена, зелена, сива,
сина, крем

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; печатени материјали; материјал за врзување книги; фотографии; наставни и наставни материјали; брошури; книги; картички; боенки; стрипови; плакати од хартија или картон

кл. 25 облека, обувки, облека за глави; пижами; маици; фронтони на маици; чорапи; спортски дресови

кл. 28 игри, играчки; украси за новогодишни елки; карти за бинго; кукли; балони за забави; салонски игри; карти за играње; кадифен играчки; кукли; играчки; конзоли за видео игри; модели на играчки

кл. 38 телекомуникациски услуги; проследување на податоци; телевизиско емитување; пренос на дигитални датотеки; пренос на честитки преку интернет; пренос на видео по барање

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; академии [образование]; образовни услуги обезбедени од училишта; услуги во областа на индустрија за забава; филмска продукција, освен рекламни филмови; онлајн објавување на електронски книги и списанија; градинки; планирање на забави; производство на радио и телевизиски програми; производство на музика; презентација на различни емисии; обезбедување информации од областа на образованието; обезбедување видеа на интернет, што не може да се преземат; обезбедување телевизиски програми, кои не може да се преземат, преку услуги на видео по барање; објавување на книги; објавување на текстови, освен рекламни текстови; пишување сценарија, освен за рекламни цели; пишување сценарио; титлување; настава; телевизиска забава; театарски продукции; изнајмување играчки; пишување на текстови; туторство

(111) **31305** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1365 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, бела, нијанси на сина, нијанси на жолта, нијани на розева, нијанси на виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететски супстанции за медицинска употреба; додатоци во исхраната; витамински производи; хранливи додатоци за медицинска употреба; минерални додатоци на храната; мултивитами; витамински и минерални производи; витамински и минерални додатоци на исхраната; витамини за трудници

(111) **31306** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1366 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

FLONSENO



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31307** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1368 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК
(540)

FOKLEROS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи;
фармацевтски производи за лекување на
рак; фармацевтски производи за употреба
во онкологијата

(111) **31308** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1369 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК
(540)

BOLDENO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31309** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1370 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК
(540)

FASINDOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31310** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1371 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК

NODRIGA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31311** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1372 (220) 27/12/2021
(181) 27/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК

SYRLENO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31312** (151) 24/11/2022
(210) ТМ 2021/1376 (220) 30/12/2021
(181) 30/12/2031
(450) 30/11/2022

(732) **NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.**
N0.1166 MINGGUANG NORTH ROAD,
JIANGSHAN TOWN, YINZHOU DISTRICT,
NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за климатизација; инсталации за климатизација; вентилатори (клима уреди); апарат за чистење на гас; филтри за климатизација; апарати и инсталации за осветлување; апарати и инсталации за готвење; фрижидери; фен за коса (сушачи за коса); бојлери; инсталации за греење со топла вода; апарати за лице со пареа (сауни); инсталации за прочистување на водата; радијатори, електрични; електрични вентилатори за лична употреба; апарати и инсталации за сушење; климатизери за возила; воздушни стерилизатори; апарати и машини за прочистување на воздухот; бојлери (апарати); радијатори (греење); греалки за бањи; апарати за дезинфекција; инсталации за дистрибуција на вода; регулациски и безбедносен прибор за апарати за вода; навлажнувачи за радијатори за централно греење; аспиратори за вентилација; апарат за ладење на воздухот; грејачи на воздух; инсталации и апарати за вентилација (клима уреди)

(111) **31313** (151) 24/11/2022

(210) ТМ 2021/1377 (220) 30/12/2021

(181) 30/12/2031

(450) 30/11/2022

(732) **Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

INDER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, руди; метални материјали за градење и

конструирање; преносни конструкции од метал; неелектрични кабли и жици од обични метали; мали делови од железарија; метални садови за складирање или транспорт; сефови; котви; метални сплавови за усидрување на бродови; поморски котви; легури од обични метали; плочи за закотвување; метални значки за возила; свона; метални кабли, неелектрични; метални синцири; метални штипки за кабли и цевки; метални садови; метални табли за скокање во вода; метални јарболи за знамиња; метални скали; метални брави за возила; железарија, имено, метални карабинери; преносни метални скалила за качување на патници; метални столбови; метални чекреци, освен за машини; метални јажиња; метални држачи за монтажа кл. 7 погонски машини за бродови; електрични погонски машини за бродови; мотори за бродови; генератори за струја кои може да се користат и како електрични мотори за возила; погонски машини за возила и за поморски возила; мотори за возила за поморски возила; автоматски куки за поморска употреба; машини за израмнување на тела и рамки на возила и заменски структурни делови за нив; филтри за воздух за мотори и погонски машини за возила; цилиндри за мотори за возила; генератори за поморски и копнени возила; направи за палење за мотори од копнени и поморски возила; пневматски и хидраулични компресори за возила; пумпи за гориво за копнени и поморски возила; глави како делови од издувен систем на возила; пумпи за вода за копнени и поморски возила; делови за возила, имено, куќишта за мотор; делови за возила, имено, разладувачи за масло; делови за возила, имено, затварачи и капаци за резервоар за гориво; делови за

возила, имено, резервоари за гориво; механички делови за мотори за копнени и поморски возила; стапчиња за мерење длабочина за користење во возила; ребрасти ремени за мотори за копнени и поморски возила; компресори за воздух за возила; мотори за брисачи за ветробрани за копнени и поморски возила; жици за палење за мотори за возила; направи за електронско палење за возила; метални дихтунзи за мотори за возила

кл. 9 бродови за спасување; поморски компаси; пронаоѓачи на морски длабочини; бови за спасување, означување и сигнализација; елеци за спасување

кл. 12 копнени и поморски возила и делови и опрема за нив; структурни делови и погонски компоненти во вид на електрични мотори за копнени и поморски возила; тела на поморски возила; прекривки за поморски возила правени по мерка; кожени ентериери за возила правени по мерка; тапацир за возила; електрични копнени и поморски возила; делови за електрични возила, имено, мотори; брисачи за ветробрани; целосно електрични батерии, поморски возила со високи перформанси; седишта за возила; мотори за копнени и поморски возила; држачи за мотори за возила; знаци за возила; пернички за седишта за возила; огледала за возила; куки специјално дизајнирани за користење во возила за држење на додатоци за возила; ветробрани за возила; направи против кражби за возила; заштитници за седишта за возила; структурни делови за поправка за копнени и поморски возила; тела за копнени и поморски возила; гумички за брисачи за ветробрани за возила; стаклени прозорци за возила; против-провални аларми за возила; појаси за седишта за користење во возила;

додатоци за возила кои се продаваат после првата продажба, имено организер торби за возила, мрежи и послужавници специјално адаптирани за сместување во возила; безбедносни појаси за седишта за возила; електрични возила, имено автомобили, камиони, бродови; велосипеди; електрични брави за моторни возила; алармни системи за моторни возила; приколки за поморски возила

кл. 16 хартија и картон; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски прибор, освен мебел; лепила за канцелариска или употреба во домаќинството; материјали за цртање и материјали за уметници; четки за сликање; материјали за обука и настава; пластични листови, фолии и ќеси за завиткување и пакување; печатарски букви; печатарски клишиња; печатени прирачници во областа на одржување и поправки; пенкала; хартија; прибор за пишување; налепници

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животинска кожа и парчиња животинска кожа; куфери и торби; чадори и сонцобрани; стапови за одење; камшици; узди и сарачки производи; ремени, поводници и облека за животни; торби за книги; училишни торби; кофчежи и торби за патување; чадори; платнени торби за патување; несесери кои се продаваат празни; несесери за шминка кои се продаваат празни; кожени торби

кл. 21 домашни или кујнски апарати и садови; садови за готвење и садови за на маса, освен вилушки, ножеви и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен четки за цртање; материјали за правење четки; прибор за чистење; сурово или полуобработено стакло, освен стакло што се користи во градежништвото; производи

од стакло, порцелан и керамика; чаши и шолји; шишиња кои се продаваат празни; кутии за ручек; полуобработено стакло за прозорци за возила; стакло за сигнални светла или за фарови за возила
 кл. 24 текстил и замени за текстил; прекривки за домаќинство; завеси од текстил или пластика; пешкири; пешкири за плажа; кебиња; завеси за прозорци
 кл. 25 облека, обувки, капи; делови од облека, имено, маици, тренерки, блузи, шорцеви, панталони, кошули, јакни, палта, шешири, чевли; покривала за глава, имено, спортски шапки, капи со стреа, сончеви визир; шешири за новороденчиња, бебиња, многу мали деца, и деца; едноделна облека за новороденчиња и многу мали деца; облека за новороденчиња
 кл. 26 тантели, ширити и везови, и позамантерија, траки и панделки; копчиња, закачки и окца, шпенадли и игли; вештачко цвеќе; декорации за коса, вештачка коса; текстилни закрпи за облека; декоративни закрпи за облека
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; управување со електрични батериски системи кои се составени од безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер кој може далечински да се освежува и фирмвер и софтвер за поддршка за складирање и испуштање на складиран електрицитет за други, за деловни цели и услуги на деловно советување поврзани со тоа; застапништво во областа на поморски возила и возила; малопродажни објекти, пазари (аутлети) и штандови во областа на поморски возила и возила; услуги на деловно советување, имено, обезбедување помош во развој на деловни стратегии; советување во

областа на енергетска ефикасност која се однесува на соларна и обновлива енергија; обезбедување потрошувачки советодавни и консултантски услуги за потрошувачите за купување на поморски возила и возила; обезбедување услуги на онлајн именици со информации за возила и станици за полнење
 кл. 40 обработка на материјали; рециклирање на ѓубре и отпад; прочистување на воздухот и третман на води; печатарски услуги; конзервирање на храна и пијалоци; производство на возила кроени по мерка; изнајмување на безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер кој може далечински да се освежува и фирмвер за складирање и ослободување на складиран електрицитет за стабилизирање и одговарање на потребите за струја и потрошувачките цели; прекривање на возила со акрил

(111) **31314** (151) 24/11/2022
 (210) ТМ 2021/1378 (220) 30/12/2021
 (181) 30/12/2031
 (450) 30/11/2022

(300) 083697 02/07/2021 JM
 (732) **Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

INDER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 машини, машински алати, машини на струја; мотори и погонски машини, освен за копнени возила; машински елементи за спојување и пренос, освен за копнени возила; земјоделски направи, кои не се

рачни; инкубатори за јајца; автоматски вендинг машини; погонски машини за бродови; електрични погонски машини за бродови; мотори за бродови; генератори за струја кои може да се користат и како електрични мотори за возила
 кл. 9 научни, истражувачки, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализирање, детектирање, тестирање и проверка, и апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на дистрибуцијата или користењето на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звуци, слики или податоци; снимени и медиумски содржини кои може да се преземаат, компјутерски софтвер, празни дигитални или аналогни медиуми за снимање или складирање; механизми за апарати што се активираат со жетони; регистарски каси; направи за сметање; компјутери и компјутерски периферни направи; костими за нуркање, маски за нуркачи, тампони за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гасење пожар; навигациски апарати за бродови; интерфејси за компјутери; компјутерски програми за дизајнирање на интерфејс од страна на корисниците; безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер кој може далечински да се освежува и фирмвер за складирање и ослободување на складиран електрицитет; безжично поврзани електрични батерии со

вграден софтвер кој може далечински да се освежува и фирмвер за складирање и ослободување на складиран електрицитет снабден од или со електрична мрежа или друг извор за генерирање струја за стабилизирање и одговарање на побарувачката за струја и потрошувачките цели; компјутерски софтвер за набљудување, оптимизација, и регулирање на складирањето и исфрлањето на складирана енергија до и од такви безжично поврзани електрични батерии; батерии за обезбедување струја на мотори за електрични возила; сидни конектори за струја за полнење електрични возила; преносни приклучоци за струја за полнење електрични возила; софтвер кој може да се симнува во вид на мобилна апликација за набљудување електрично полнење и статус на возила и далечинска контрола на возила; софтвер кој може да се симнува во вид на софтвер за оперативен систем за возила; навигациски апарати за возила [компјутери на табла]; локатор за возила и направи за помош програмирани да користат глобален систем за позиционирање (ГПС) и целуларни телекомуникации; радија за возила; провални аларми; полначи за батерии за користење за батерии за возила; безжични трансивери со технологија за собирање и прикажување на статус и следење на секакви типови возила во локални средини; батерии, електрични, за возила; опрема за безбедност на возила, имено, електронски монитори на притисок во гумите; полначи за батерии за целуларни телефони за користење во возила; делови за мотори за возила, имено, термостати; аудио опрема за возила, имено, стерео, звучници, засилувачи, стабилизатори, вкрстувачи и куќишта за звучници; безжични звучници;

аудио звучници; стереа; компјутерски софтвер кој може да се симнува за контрола на аудио направи; УСБ влезови за полнење за користење во возила; безжични управувачи за далечинско набљудување и контрола на функционирањето и статусот на други електрични, електронски и механички направи или системи, имено, батерии, безбедност, осветлување, следење и безбедносни системи; лоцирање возила, следење и безбедносни системи составени од антена и радио предавател кој се сместува во возилото; аудио опрема за возила, имено, звучници за автомобилски аудио системи; навигациски инструменти за возила [компјутери на табла]; батерии за возила; електрични апарати, имено, станици за полнење, за полнење електрични возила; компјутеризирани анализатори за мотори за возила; продолжни кабли за користење со возила; адаптери за струја за користење со возила; електрични кабли за користење со возила; електрични адаптери; покривачи за електрични адаптери кои се отпорни на атмосферски влијанија

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; бродови; структурни делови за бродови; бродски приколки; трупови од брод; оски за пропелери за бродови; кормила за бродови; клинови за бродови; покривачи кроени по мерка за бродови и поморски возила; кутии за складирање специјално адаптирани за бродови; лостови за бродови; клинесте забци за бродови; браници за бродови; куки за браници за бродови; греди за спуштање чамци за спасување за бродови; клинови за бродови; бродски куки; бродови во форма на кајак; елипсовидни пропелери за

бродови; лостови на кормило за брод; штитници против разлабавување на бродови; одбојници за бродови

кл. 37 градежни услуги; услуги за инсталирање и поправки; екстракција на руда, дупчење на нафта и гас; инсталирање, одржување и поправка, и надоградување на безжично поврзани електрични батерии, и советување поврзано со тоа, за складирање и ослободување на складиран електрицитет за стабилизирање и одговарање на побарувачката за струја и потрошувачките цели; обезбедување услуги за одржување и поправки на возила; консултации за поправки на возила; консултации за одржување на возила; полнење батерии за возила; услуги за приспособување на возила, имено, правење возила по мерка; услуги на станици за полнење возила; поправки на возила и одржување; украсување на возила; сервисни станици за возила; боење на возила; услуги на станици за полнење за електрични возила; услуги на управување со возен парк во вид на одржување на возен парк; инсталатерски услуги; дизајн, развој, и производство на специјализирани електрични возила; одржување, сервис, и поправки на специјализирани електрични возила; услуги на обвивање со пластика за обезбедување и заштита на бродови; советодавни услуги во областа на преправање, реновирање, монтирање и поправка на јахти и бродови; преправки, реновирање, монтирање и поправка на јахти и бродови

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзан со нив; индустриски анализи, индустриски истражувања и услуги на индустриски дизајн; услуги на контрола на квалитет и автентификација; дизајн и развој на

компјутерски хардвер и софтвер; набљудување возила за да се осигура правилно функционирање; далечинско набљудување на функционирањето, перформансите и ефикасноста на електрични возила; обезбедување на софтвер кој не може да се симнува за користење во предикативна анализа на полнење и одржување на електрични возила, и предикативна анализа на потребите на потрошувачите; инженерски дизајнерски услуги; советување за развој на производи; советодавни услуги во областа на дизајнирање на возила за други; советување во областа на инженерството; набљудување на безжично поврзани електрични батерии со вграден фирмвер и софтвер за складирање и обезбедување струја за да се осигура правилно функционирање и програмирање за одговор на побарувачката за струја и потрошувачките цели; дизајн на системи на електрични батерии составени од безжично поврзани електрични батерии и софтвер за поддршка, сите за складирање и ослободување на складиран електрицитет, со цел да се оптимизира ефикасноста на дизајнот, програмирање и конфигурација на тие системи, и советодавни услуги поврзани со тоа; услуги на софтвер како услуга (СААС) со софтвер за набљудување, оптимизација и регулирање на складирањето и исфрлањето на складирана енергија до и од безжично поврзани електрични батерии; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за набљудување, оптимизација, и регулирање на складирањето и исфрлањето на складирана енергија до и од безжично поврзани електрични батерии; управување на софтвер и фирмвер вметнати во

безжично поврзани електрични батерии за складирање и исфрлање на складиран електрицитет преку програмирање и конфигурирање на софтвер за електрични батерии; инсталација, одржување и поправање и надоградување на компјутерски софтвер и фирмвер кои може далечински да се освежуваат вметнати во безжично поврзани електрични батерии и советување поврзано со тоа, за складирање и исфрлање на складиран електрицитет за стабилизирање и одговарање на потребите за струја и потрошувачките цели; услуги на инспекција на возила за нови и користени возила за личности кои купуваат или ги продаваат нивните возила; услуги на инспекција на штета на возила; инспекција на возила; услуги на дизајн на делови за возила; услуги за набљудување возни паркови за безбедносни цели; услуги на враќање на украдени возила; софтвер кој не може да се симнува во вид на управување со возни паркови; софтвер кој не може да се симнува за управување со купување, финасии, кредитирање, осигурување од штети, безбедност, осигурување и дијагностика за возила


(111) **31101** (151) 14/11/2022

(210) ТМ 2022/4 (220) 10/01/2022

(181) 10/01/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз, с. Аргулица, Карбинци населено место без уличен систем бр. 19, с. Аргулица, 2207 Карбинци, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, светло црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 аромати (есенцијални масла), амбра (парфем), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, балсам за коса, бои за коса, бои (козметички бои), брилијантин за козметичка употреба, вештачки нокти, вештачки трепки, восок за депилација, гелови за белење на забите, дезодоранси за лична употреба, дезодорантни сапуни, екстракти од цвеќе (парфеми), есенцијални масла, етерични екстракти, кармини, козметички препарати за слабеење, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, креми за белење на кожата, креми (козметички креми), лавандова вода, лак за нокти, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, лосиони што се користат по бричење, марамчиња натопени со препарати за вадење шминка, маскара, маски за разубавување, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од лаванда, масло од роза, масло од јасмин, масти за козметичка употреба, миризлива водичка, млеко за чистење за тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, моливчиња (козметички моливчиња), мошус, нане за парфимерија, нафтно желе за козметичка употреба, нега на кожата (козметички производи за нега на кожата), отстранувачи на лак за нокти, памук за козметичка употреба, парфеми, парфимерија, препарати за сончање,

препарати од алое вера за козметичка намена, производи за шминкање, пудра за шминкање, сапун, сјај за усни, фитокозметички препарати, шампони, шминка

кл. 14 накит, обетки, прстени, ѓердани, амајлии (накит), белезгии (накит), бецови од благородни метали, бижутерија, бисери, бразлетни изработени од везен текстил, брошеви (накит), игли за вратоврски, копчиња за накит, кутии за накит, кутии за рачни часовници, медали, медалјони, накит од жолт килибар, оливин, приврзоци за клучеви, синцирчиња (накит), синцирчиња за часовници, сребрени нишки (накит), статуетки од благородни метали, слонова коска (накит), торбички за накит

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: аромати (есенцијални масла), амбра (парфем), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, балсам за коса, бои за коса, бои (козметички бои), брилијантин за козметичка употреба, вештачки нокти, вештачки трепки, восок за депилација, гелови за белење на забите, дезодоранси за лична употреба, дезодорантни сапуни, екстракти од цвеќе (парфеми), есенцијални масла, етерични екстракти, кармини, козметички препарати за слабеење, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, креми за белење на кожата, креми (козметички креми), лавандова вода, лак за нокти, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, лосиони што се користат по бричење, марамчиња натопени со препарати за вадење шминка, маскара, маски за разубавување, масла за козметичка употреба, масла за парфеми и мириси, масла за тоалетна употреба,



масло од лаванда, масло од роза, масло од јасмин, масти за козметичка употреба, миризлива водичка, млеко за чистење за тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, моливчиња (козметички моливчиња), мошус, нане за парфимерија, нафтеносте за козметичка употреба, нега на кожата (козметички производи за нега на кожата), отстранувачи на лак за нокти, памук за козметичка употреба, парфеми, парфимерија, препарати за сончање, препарати од алое вера за козметичка намена, производи за шминкање, пудра за шминкање, сапун, сјај за усни, фитокозметички препарати, шампони, шминка, накит, обетки, прстени, ѓердани, амајлии (накит), белезгии (накит), беџови од благородни метали, бижутерија, бисери, бразлетни изработени од везен текстил, брошеви (накит), игли за вратоврски, копчиња за накит, кутии за накит, кутии за рачни часовници, медали, медалјони, накит од жолт килибар, оловин, приврзаци за клучеви, синџирчиња (накит), синџирчиња за часовници, сребрени нишки (накит), статуетки од благородни метали, слонова коска (накит), торбички за накит, часовници

(111) **31107** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/5 (220) 10/01/2022
(181) 10/01/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК
(540)

MAZENID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31109** (151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/6 (220) 10/01/2022
(181) 10/01/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Алкалоид АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК
(540)

ADEGRON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи;
аналгетици; антибиотици; наркотици за медицинска употреба; лекови за луѓе;
диететски супстанции за медицинска употреба; хранливи додатоци за медицинска употреба; додатоци во исхраната; минерални додатоци на храната; витамински производи

(111) **31112** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/7 (220) 05/01/2022
(181) 05/01/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha**
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7,
1300, Куманово
(540)

LEAF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила за движење по земја,
воздух, вода или шини; автомобили;
електрични возила; вагони; камиони;
комбиња [возила]; спортски теренски
возила; автобуси на моторен погон;
рекреативни возила (RV); спортски коли;
тркачки коли; велосипеди; моторни

теретни возила; колички со дигалки;
трактори вклучувајќи трактори за влечење;
плочки за кочење за копнени возила;
браници за возила; воздушни перничина
[сигурносни уреди за копнени возила];
калници за копнени возила; делови за
копнени, воздушни и возила кои се движат
по вода; додатоци за возила; се вклучено
во класа 12

(111) **31114** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/8 (220) 10/01/2022
(181) 10/01/2032
(450) 30/11/2022

(732) Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

Wild Rift EMEA Championship

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 бандана марами; ремени (облека);
капи за бејзбол; плетени капи; чизми;
облека; капути; костими за употреба во
игри со улоги; фустан; обувки; ракавици
(облека); костими за Ноќ на вештерките;
капи, шешири; покривала за глава;
спортски маици со качулка; облека за
мали деца; јакни (облека); удобна облека
за носење по дома; панталони; пуловери;
облека за дожд; сандали; марами, шалови;
блузи, кошули; кондури; кратки панталони
(шорцеви); сукњи; облека за спиење;
чорапи; долни делови на тренерки;
џемпери; горни делови на тренерки;
костими за капење; маици со кратки
ракави; хулахопки и хеланки; маици
(облека); тренерки; долна облека

кл. 38 телекомуникациски и услуги на
емитување; услуги на емитување и пренос
(стриминг) на натпреварувања и турнири
во играње на компјутерски и видео игри по
пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи; услуги на
видео, аудио и телевизиски пренос
(стриминг); услуги на интернетско
емитување преку глобални и локални
компјутерски мрежи; безжичен
електронски пренос на податоци, слики и
информации

кл. 41 услуги на разонода; услуги на
разонода, имено, организирање и водење
на натпревари и турнири во живо на
компјутерски и видео игри;
воспоставување правила и регулативи во
врска со компјутерски и видео гејминг
натпревари и турнири; обезбедување на
аудио и видео презентации кои што не
може да се преземат во областа на
натпревари и турнири во компјутерски и
видео игри по пат на веб-страница;
обезбедување информации за разонода
кои што не може да се преземат за
натпревари и турнири во компјутерски и
видео игри по пат на веб-страница; услуги
на разонода, имено, организирање
состаноци и конференции на обожаватели
(фанови) во живо со интерактивна игра
помеѓу учесниците во областа на
компјутерски и видео игри

(111) **31110** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/9 (220) 10/01/2022
(181) 10/01/2032
(450) 30/11/2022

(300) V0124243 07/01/2022 IS

(732) Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7,
1300, Куманово
(540)

INTERCONTINENTAL RIFT RUMBLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 бандана марами; ремени (облека);
капи за бејзбол; плетени капи; чизми;
облека; капути; костими за употреба во
игри со улоги; фустан; обувки; ракавици
(облека); костими за Ноќ на вештерките;
капи, шешири; покривала за глава;
спортски маици со качулка; облека за
мали деца; јакни (облека); удобна облека
за носење по дома; панталони; пуловери;
облека за дожд; сандали; марами, шалови;
блузи, кошули; кондури; кратки панталони
(шорцеви); сукњи; облека за спиење;
чорапи; долни делови на тренерки;
џемperi; горни делови на тренерки;
костими за капење; маици со кратки
ракави; хулахопки и хеланки; маици
(облека); тренерки; долна облека
кл. 38 телекомуникациски и услуги на
емитување; услуги на емитување и пренос
(стриминг) на натпреварувања и турнири
во играње на компјутерски и видео игри по
пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи; услуги на
видео, аудио и телевизиски пренос
(стриминг); услуги на интернетско
емитување преку глобални и локални
компјутерски мрежи; безжичен
електронски пренос на податоци, слики и
информации
кл. 41 услуги на разонода; услуги на
разонода, имено, организирање и водење
на натпревари и турнири во живо на
компјутерски и видео игри;
воспоставување правила и регулативи во

врска со компјутерски и видео гејминг
натпревари и турнири; обезбедување на
аудио и видео презентации кои што не
може да се преземат во областа на
натпревари и турнири во компјутерски и
видео игри по пат на веб-страница;
обезбедување информации за разонода
кои што не може да се преземат за
натпревари и турнири во компјутерски и
видео игри по пат на веб-страница; услуги
на разонода, имено, организирање
состаноци и конференции на обожаватели
(фанови) во живо со интерактивна игра
помеѓу учесниците во областа на
компјутерски и видео игри

(111) **31111** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/10 (220) 11/01/2022
(181) 11/01/2032
(450) 30/11/2022

(732) **SIDELA SA Juncal 1363, 11000**
Montevideo, UY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

POXIPOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за користење во
индустријата, науката и фотографијата,
како и за земјоделството, градинарството
и шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
смеси за гаснење и превенција од пожар;
производи за калење и заварување;
материи за штавење животински кожи и
крзна; лепливи материи што се користат
во индустријата; китови и други
пополнувачи во вид на паста; компост,
природни ѓубрива, вештачки ѓубрива;
биолошки препарати за користење во
индустријата и науката

(111) **31162** (151) 14/11/2022

(210) ТМ 2022/12 (220) 13/01/2022

(181) 13/01/2032

(450) 30/11/2022

(732) REMEDINA S.A. 23 Gounari & Areos Str, Kamatero, Attiki, 13451, GR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

AZATYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31118** (151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/13 (220) 13/01/2022

(181) 13/01/2032

(450) 30/11/2022

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha, QA

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)

HAYYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтверски апликации, за преземање; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми, за преземање; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; компјутерски софтверски платформи, снимени или за преземање; интегрирани кола [паметни картички] / паметни картички [картички за интегрирано коло]; компјутерски софтверски апликации што може да се преземаат кои се однесуваат на спортски и културни активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; компјутерски софтверски апликации за

преземање кои се однесуваат на патување, транспорт и туризам; компјутерски софтверски апликации за преземање кои се однесуваат на информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; компјутерски софтверски апликации што може да се преземат и содржат информации за лична идентификација; компјутерски софтверски апликации за преземање во врска со визи и други документи за патување; компјутерски софтверски апликации за преземање кои се однесуваат на привремено сместување вклучувајќи го и нивното резервирање; снимени компјутерски оперативни програми од областа на спортски и културни активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; снимени компјутерски оперативни програми од областа на патувањето, транспортот и туризмот; снимени компјутерски оперативни програми од областа на информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; снимени компјутерски оперативни програми од областа на личната идентификација; снимени компјутерски оперативни програми во врска со визи и други документи за патување; снимени компјутерски оперативни програми кои се однесуваат на привремено сместување вклучувајќи го и нивното резервирање; компјутерски програми и софтвер за преземање или снимени кои се однесуваат на спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; компјутерски програми и софтвер за преземање или снимени кои се однесуваат на патување, транспорт и туризам; компјутерски програми и софтвер за преземање или снимени кои се однесуваат

на информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; компјутерски програми и софтвер за преземање или снимени во врска со лична идентификација; компјутерски програми и софтвер за преземање или снимени во врска со визи и други документи за патување; компјутерски програми и софтвер за преземање или снимени, кои се однесуваат на привремено сместување, вклучително и нивно резервирање; снимени или за преземање компјутерски софтверски платформи кои се однесуваат на спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; снимени или за преземање компјутерски софтверски платформи кои се однесуваат на патување, транспорт и туризам; снимени или за преземање компјутерски софтверски платформи кои се однесуваат на информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; снимени или за преземање компјутерски софтверски платформи кои се однесуваат на визи и други документи за патување; снимен или за преземање компјутерски софтверски платформи кои се однесуваат на лична идентификација; снимени или за преземање компјутерски софтверски платформи кои се однесуваат на привремено сместување вклучувајќи го и нивното резервирање; апликации за мобилни телефони во областа на спортски активности и настани, спортски турнири, мечеви и мечеви; апликации за мобилни телефони во областите на патување, транспорт и туризам; апликации за мобилни телефони во областа на информации за финансиски кредитни и дебитни картички, управување со финансиска база на податоци и финансиски плаќања; апликации за

мобилни телефони од областа на лична идентификација; апликации за мобилни телефони од областа на визи и други документи за патување; апликации за мобилни телефони кои се однесуваат на привремено сместување вклучувајќи го и нивното резервирање; паметни картички; носачи на податоци; електронски билети за преземање; електронски билети достапни и складирани на паметни картички; електронски билети за преземање и паметни картички за пристап до спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; електронски билети за преземање и паметни картички за патување и превоз; електронски билети за преземање и паметни картички кои дозволуваат влез на спортски стадиони и туристички атракции; електронски билети за преземање и паметни картички кои содржат финансиски информации; електронски билети за преземање и паметни картички за вршење финансиски плаќања; електронски и магнетни платежни картички; електронски и магнетни лични карти; кодирани припејд платежни картички; кредитни картички; дебитни картички; електронски билети и паметни картички кои содржат информации за лична идентификација; електронски билети и паметни картички кои содржат визи и други документи за патување; електронски билети и паметни картички кои се однесуваат на привремено сместување вклучувајќи го и нивното резервирање; уреди и опрема за електронски продажни места; читачи на оптички кодови
кп. 16 хартија, картон и стоки направени од овие материјали, кои не се вклучени во други кпаси; печатени материјали; фотографии; канцелариски материјал;

материјал со инструкции и наставен материјал (освен апарат); печатен материјал; билети; брошури; картички; графикони; флаери; библиотечни регистри (канцелариски материјали); билтени; печатени публикации; неелектрични направи за отпечатоци на кредитни картички; честитки; азгледници; постери; печатени материјали кои се однесуваат на спортски и културни активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; печатени материјали кои се однесуваат на патување, транспорт и туризам; печатени материјали кои се однесуваат на финансиски плаќања; печатени документи за лична идентификација; печатени визи и други документи за патување; печатени материјали кои се однесуваат на привремено сместување; печатени членски картички; печатени билети и картички за пристап до спортски и културни настани и активности, спортски турнир, натпреварувања и мечеви; печатени билети и картички за патување и превоз; печатени билети и картички кои дозволуваат влез на спортски стадиони и туристички атракции; печатени лични карти; печатени припејд платежни картички и ваучери; печатени билети и картички кои се однесуваат на привремено сместување

кл. 35 рекламирање; изнајмување и закуп на рекламен простор; маркетинг и промотивни услуги; промовирање на стоки и услуги на други; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски функции; услуги на продавници за малопродажба и услуги на комерцијални информативни агенции; обезбедување комерцијални информации и совети за потрошувачите

при изборот на производи и услуги; системизација на информации во компјутерски бази на податоци; компилација на информации во компјутерски бази на податоци; организација на изложби за комерцијални или рекламни цели; ажурирање и одржување на податоците во компјутерските бази на податоци; управување со податоци и бази на податоци кои се однесуваат на спортски и културни активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; управување со податоци и бази на податоци кои се однесуваат на патување, транспорт и туризам; управување со податоци и база на податоци кои се однесуваат на информации за финансиски кредити и дебитни картички и финансиски плаќања; управување со податоци и бази на податоци кои се однесуваат на информации за лична идентификација; управување со податоци и бази на податоци кои се однесуваат на визи и други документи за патување; управување со податоци и база на податоци кои се однесуваат на привремено сместување вклучувајќи го и нивното резервирање; управување со податоци и бази на податоци кои се однесуваат на паметни картички, носачи на податоци и електронски билети; управување со податоци и база на податоци кои се однесуваат на пристап до спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; управување со податоци и база на податоци кои се однесуваат на влез на спортски стадиони и туристички атракции; управување со податоци и бази на податоци кои се однесуваат на електронско и магнетно плаќање и лични карти; обработка на податоци;

информации, совети и консултации во
врска со целата горенаведена услуга
кл. 36 услуги за финансиски
плаќања; услуги за електронско
плаќање; собирање на плаќања; обработка
на плаќања со кредитна
картичка; обработка на плаќања со
дебитни картички; обработка на плаќања
за спортски и културни активности и
настани, спортски турнири,
натпреварувања и мечеви; обработка на
плаќања за патување, транспорт и
туризам; издавање финансиски кредитни и
дебитни картички; обработка на плаќања
кои се однесуваат на документи за лична
идентификација; обработка на плаќања во
врска со визи и други документи за
патување; обработка на плаќања во врска
со привремено сместување вклучувајќи го
и резервирањето; издавање токени од
вредност; издавање вредносни купони за
спортски и културни активности и настани,
спортски турнири, натпреварувања и
мечеви; издавање на токени од вредност
за патување, транспорт и
туризам; издавање на токени од вредност
за извршување на финансиски
плаќања; издавање на токени од вредност
за привремено сместување вклучувајќи го
и резервирањето; издавање вредносни
купони за пристап до спортски и културни
настани и активности, спортски турнири,
натпреварувања и мечеви; издавање
токени од вредност што дозволуваат влез
на спортски стадиони и туристички
атракции; издавање паметни картички кои
содржат финансиски и лични
податоци; издавање токени од вредност и
паметни картички за извршување на
финансиски плаќања; издавање
електронски и магнетни платежни
картички; издавање кодирани припејд
платежни картички; издавање кредитни

картички; издавање дебитни
картички; информации, совети и
консултации во врска со сите
горенаведени услуги
кл. 39 патнички услуги; транспортни
услуги; услуги за аранжман за патување;
организирање и резервација на патување
и транспорт; организирање и резервација
на туристички услуги; организирање и
резервација на обиколка на знаменитости
[туризам]; организирање и резервирање
билети за патување и превоз;
организирање на патни визи и патни
исправи за лица кои патуваат во
странство; организирање на услуги за
превоз на патници за други преку онлајн
апликација; превоз на патници;
организирање на превоз за патни тури;
обезбедување информации за
транспортот; транспортна логистика;
информации, совети и консултации во
врска со сите горенаведени услуги
кл. 41 образование; он-лајн образовни
услуги; обезбедување на обука; онлајн
услуги за обука; он-лајн услуги за забава;
спортски и културни активности;
обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се
даунлодираат; издаваштво; објавување
(со исклучок на печатење) на фотографии,
материјал со инструкции и наставен
материјал, билети, брошури, картички,
графикони, флаери, библиотечни регистри
(канцелариски материјали), билтени,
честитки, разгледници, постери;
електронски публикации кои се однесуваат
на спортски и културни активности и
настани, спортски турнири,
натпреварувања и мечеви; електронски
публикации кои се однесуваат на
патување, транспорт и туризам;
електронски публикации кои се однесуваат
на финансиски плаќања; електронски

публикации кои се однесуваат на документи за лична идентификација; електронски публикации кои се однесуваат на визи и други документи за патување; електронски публикации кои се однесуваат на привремено сместување и нивно резервирање; објавување печатени членски картички; услуги за резервација и букирање на билети за забава, спортски и културни настани; услуги на агенција за спортски билети; организирање на спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; изнајмување на места за забава; организација на изложби за спортски, културни, забавни или едукативни цели; организација на спортски мечеви; обезбедување спортски објекти изнајмување на спортска опрема, освен возила; изнајмување на спортски терени; време на одржување на спортски настани; изнајмување на објекти на стадионот; организација на спортски натпревари [образование или забава]; услуги за забава; организација на изложби за културни или образовни цели; услуги за игри обезбедени онлајн од компјутерска мрежа; изнајмување опрема за игри; обезбедување информации од областа на забавата; услуги за мобилна библиотека / услуги за подвижна библиотека; услуги за спортски кампови; информации, совети и консултации во врска со сите горенаведени услуги

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи компјутерски и мобилни апликации кои се однесуваат на спортски и културни активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи компјутерски и мобилни апликации кои се однесуваат на патување,


транспорт и туризам; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи компјутерски и мобилни апликации кои се однесуваат на информации за финансиски кредити и дебитни картички и финансиски плаќања; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи компјутерски и мобилни апликации од областа на личната идентификација; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи компјутерски и мобилни апликации кои се однесуваат на визи и документи за патување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, вклучително и компјутерски и мобилни апликации кои се однесуваат на привремено сместување, вклучително и нивно резервирање; софтвер како услуга во областа на спортски и културни активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; софтвер како услуга во областа на патувањето, транспортот и туризмот; софтвер како услуга од областа на информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; софтвер како услуга во областа на личната идентификација; софтвер како услуга во врска со визи и други документи за патување; софтвер како услуга во врска со привремено сместување вклучувајќи го и неговото резервирање; платформа како услуга која се однесува на спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; платформа како услуга која се однесува на патување, транспорт и туризам; платформа како услуга која се однесува на информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; платформа како услуга која се однесува на лична идентификација; платформа како услуга

која се однесува на визи и други документи за патување; платформа како услуга која се однесува на привремено сместување вклучително и нејзино резервирање; обезбедување онлајн софтвер што не може да се преземе во врска со спортски и културни настани и активности, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; обезбедување онлајн софтвер што не може да се преземе во врска со патување, транспорт и туризам; обезбедување онлајн софтвер што не може да се преземе во врска со информации за финансиски кредитни и дебитни картички и финансиски плаќања; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се преземе во врска со визи и други документи за патување; обезбедување на онлајн софтвер кој не може да се преземе и се однесува на лична идентификација; обезбедување онлајн софтвер што не може да се преземе во врска со привремено сместување, вклучувајќи го и неговото резервирање; обезбедување онлајн апликации од областа на спортски активности и настани, спортски турнири, натпреварувања и мечеви; обезбедување онлајн апликации во областите на патување, транспорт и туризам; обезбедување онлајн апликации во областа на информации за финансиски кредитни и дебитни картички, управување со финансиска база на податоци и финансиски плаќања; обезбедување онлајн апликации од областа на личната идентификација; обезбедување онлајн апликации од областа на визи и други документи за патување; обезбедување онлајн апликации кои се однесуваат на привремено сместување, вклучително и негово резервирање; обезбедување онлајн билети кои не се преземаат; обезбедување онлајн електронски билети

што не се преземаат, достапни преку софтверска апликација или платформа; онлајн билети кои не се преземаат за пристап до спортски и културни настани и активности, спортски турнир, натпреварување и мечеви; онлајн билети кои не се преземаат за патување и превоз; онлајн билети кои не се преземаат што дозволуваат влез на спортски стадиони и туристички атракции; онлајн лични карти кои не се преземаат; развој на софтвер во рамките на издавање софтвер; обезбедување на пребарувачи за интернет; софтвер како услуга; развој на софтвер во рамките на издавање софтвер; услуги за автентикација на корисници кои користат технологија за единечно најавување за онлајн софтверски апликации; услуги за автентикација на корисници кои користат технологија за трансакции со е-трговија; платформа како услуга; електронско складирање на податоци; развој на компјутерски платформи; информации, совети и консултации во врска со сите горенаведени услуги

(111) **31077** (151) 14/11/2022
 (210) ТМ 2022/32 (220) 20/01/2022
 (181) 20/01/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Бежим Сулејмани / Bekim Sulejmani** ул. 10 бр.16, Сарај / rr.10 nr.16, Saraj, Скопје / Shkup, MK
 (540)





(591) бела, црвена, кафена, жолта/
bardhë, kuqe, kafe, verdhë

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 еклери; слатки (чоколадни еклери)

кл. 35 продажба на големо и мало со
еклери и слатки (чоколадни еклери)

кл. 39 дистрибуција на еклери и слатки
(чоколадни еклери)

(111) **31126** (151) 04/11/2022

(210) ТМ 2022/67 (220) 01/02/2022

(181) 01/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Domino's IP Holder LLC 24 Frank
Lloyd Wright Drive, P. O. Box 485, Ann
Arbor, Michigan 48106, US**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

DOMINO'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 подготвена пица, топли и ладни
сендвичи, стапчиња од леб, свежо печени
топчиња од тесто во форма на кнедли, и
подготвени тестенини како главно јадење
направени по нарачка за конзумирање во
или надвор од просториите; слатки,
колачи, чизкејк и пекарски десерти; суви
пиперки за употреба како зачини

кл. 35 услуги за онлајн нарачки од
областа на достава и превземање од
ресторан; франшизни услуги, имено,
нудење асистенција за управувањето со
бизнисот во основањето и работењето на
ресторани, ресторани со услуга за
превземање и ресторани што вклучуваат
достава до дома

кл. 43 ресторански услуги, имено
обезбедување на пица, друга храна и
напитоци за конзумирање во или надвор

од просториите; услуги на ресторани со
услуга за превземање; и ресторани што
вклучуваат достава до дома

(111) **31278** (151) 16/11/2022

(210) ТМ 2022/70 (220) 01/02/2022

(181) 01/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОГИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(540)

HIT FLAME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски
хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за

машини за коцкање; компјутерски апликативен софтвер кој содржи игри и коцкање; компјутерски хардвер за игри и коцкање

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање; мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање кои работат со монети, банкноти и картички; електропневматски и електрични машини за коцкање (слот машини); електронски игри; салонски игри; чипови за игри; маси за игри; слот машини [машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини за игри; слот машини и уреди за игри; забавни машини со монети; чипови од рулет; покер чипови; чипови и коцки [опрема за игри]; опрема за казина; рулет маси; коцкарски рулет на тркала; казино игри; автомати и машини за коцкање; машини кои работат на монети и/или електронски машини на монети со или без можност за добивка; кутии за машини со монети, автомати за игри на среќа и машини за коцкање; електронски или електротехнички уреди за игри, автомати и машини, машини за управување со монети; куќишта за машини со монети, опрема за игри, машини за игри, машини за коцкање; машини за игри на среќа за коцкање

кл. 41 услуги за управување со казино; функционирање на установи за игри, сали за игри, интернет казина, интернет страници за коцкање; услуги поврзани со коцкање; услуги за игри за забава; казино, игри и услуги за коцкање; коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување на опрема за игри за коцкарски сали; обезбедување опрема за казино [коцкање]; услуги за забава на машините за игри; обезбедување казино објекти [коцкање]; сали со машини за игри; услуги аркадни забави; изнајмување опрема за игри; изнајмување машини за

игри; обезбедување на забавни аркадни услуги; изнајмување машини за игри со слики од овошје; уредување или снимање на звуци и слики; услуги за снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродукција на звук; обезбедување на опрема за игри за казина; обезбедување на казино објекти; онлајн услуги за коцкање

(111) **31280** (151) 16/11/2022
(210) ТМ 2022/71 (220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЦИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

HOT WIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтверски пакети; софтвер за компјутерски оперативен систем; компјутерски софтвер за администрирање на онлајн игри и коцкање; компјутерски софтвер, снимен; софтвер драјвери; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за управување со мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, машини за коцкање, коцкарски игри на интернет и преку телекомуникациска мрежа; оперативен компјутерски софтвер за главни компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарат за снимање слики; монитори (компјутерски програми);

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки
[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

кл. 41 услуги за управување со казино;
функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање

(111) **31138** (151) 04/11/2022
(210) ТМ 2022/73 (220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЦИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

Flamy Dice

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

интернет и преку телекомуникациска мрежа; оперативен компјутерски софтвер за главни компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарат за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; комуникациски сервери [компјутерски хардвер]; електронски компоненти за машини за коцкање; компјутерски апликативен софтвер кој содржи игри и коцкање; компјутерски хардвер за игри и коцкање

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање; мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање кои работат со монети, банкноти и картички; електропневматски и електрични машини за коцкање (слот машини); електронски игри; салонски игри; чипови за игри; маси за игри; слот машини [машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини за игри; слот машини и уреди за игри; забавни машини со монети; чипови од рулет; покер чипови; чипови и коцки [опрема за игри]; опрема за казино; рулет маси; коцкарски рулет на тркала; казино игри; автомати и машини за коцкање; машини кои работат на монети и/или електронски машини на монети со или без можност за добивка; кутии за машини со монети, автомати за игри на среќа и машини за коцкање; електронски или електротехнички уреди за игри, автомати и машини, машини за управување со монети; куќишта за машини со монети, опрема за игри, машини за игри, машини за коцкање; машини за игри на среќа за коцкање

кл. 41 услуги за управување со казино; функционирање на установи за игри, сали

за игри, интернет казина, интернет страници за коцкање; услуги поврзани со коцкање; услуги за игри за забава; казино, игри и услуги за коцкање; коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување на опрема за игри за коцкарски сали; обезбедување опрема за казино [коцкање]; услуги за забава на машините за игри; обезбедување казино објекти [коцкање]; сали со машини за игри; услуги аркадни забави; изнајмување опрема за игри; изнајмување машини за игри; обезбедување на забавни аркадни услуги; изнајмување машини за игри со слики од овошје; уредување или снимање на звуци и слики; услуги за снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродукција на звук; обезбедување на опрема за игри за казина; обезбедување на казино објекти; онлајн услуги за коцкање

(111) **31132** (151) 04/11/2022
(210) ТМ 2022/84 (220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернотрински бр. 8, Винаца, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 солени крекери, грицки, солени бисквити, мали печива, снек (спаск) храна, двопек, брашно и производи од жита
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговски

дејности;услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: солени крекери, грицки, соленки, бисквити, мали печива, снек (snack) храна, двопек, брашно и производи од жита

(111) **31139** (151) 04/11/2022

(210) ТМ 2022/85 (220) 01/02/2022

(181) 01/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Boehringer Ingelheim International GmbH 55218 Ingelheim, DE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

SPEVCAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31317** (151) 23/11/2022

(210) ТМ 2022/87 (220) 02/02/2022

(181) 02/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **GOLDCAR SPAIN, S.L.U. Crtra. Valencia, N - 332, Km. 115, C.P. 03550, Edif. Goldcar. Sant Joan D'Alacant, Alicante, ES**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) црна, зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по копно, воздух или вода; возила за движење по копно, воздух или вода;

возила за патување по копно, воздух, шини или вода; моторни возила кои се користат за транспорт на луѓе; автомобили за носење на производи; моторни коли; коли за транспорт на луѓе; коли за транспорт на производи; спортски коли; спортски тркачки коли; камп-домови со мотор; мобилни домови (каравани); моторни каравани; возила во вид на комбиња; кампер комбиња; кампер коли; камиони како копнени моторни возила; камиони за транспорт; комерцијални камиони; индустриски камиони; велосипеди; мотоцикли; товарни возила; туристички автобуси; автобуси кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; организирање, водење и надгледување на шеми за лојалност и поттикнување; рекламни услуги обезбедени преку интернет; продукција на телевизиски и радио реклами; сметководство; водење аукции; трговски саеми; испитување на мислење; обработка на податоци; обезбедување деловни информации; услуги на маркетинг; промотивни услуги; услуги на управување со бази со податоци; услуги на деловни информации обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; компонирање реклами за користење како веб страници; пазарни истражувања; анализа на рекламен одговор и пазарни истражувања; деловни услуги во областа на изнајмување возила; услуги на управување со деловни транспортни флоти; анализа на трошоци и статистика поврзана со возила; деловни прашалници; деловни истраги; демонстрирање на компјутерски производи; компјутеризирано управување со датотеки; собирање и организација на податоци во главна датотека во областа

на рекламирање автомобили и изнајмување возила; услуги на лојалност за потрошувачи и услуги на клубови на потрошувачи, за комерцијални, промотивни и/или рекламни цели; организација на изложби за рекламни цели поврзани со областите на изнајмување на автомобили и возила; малопродажни услуги поврзани со продажба на возила и апарати за патување по копно, воздух, шини или вода; информации и совети поврзани со сите овие услуги

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; кредитни услуги поврзани со моторни возила; финансиски услуги поврзани со моторни возила; финансиски услуги за набавка на возила; обезбедување финансии за набавка на возила; финансиски услуги за лизинг на возила; осигурителни услуги поврзани со возила; финансиски услуги поврзани со осигурување на моторни возила; финансирање набавка на возила на лизинг; советување за лизинг финансирање; советување за цени за возила и инвестиции во возила; информации и совети поврзани со сите овие услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи; патнички аранжмани; транспорт на луѓе или стоки (по воздух, копно или вода); организирање транспорт на луѓе или стоки (по воздух, копно или вода); изнајмување на возила за движење по воздух, копно или вода; изнајмување коли, велосипеди, мотоцикли, скутери, камп коли, камиони, товарни возила, комбиња, автобуси, каравани; услуги за лизинг на возила; организирање изнајмување на возила за движење по воздух, копно или вода; изнајмување на опрема за возила и додатоци; услуги на

резервации за возила и транспорт; шоферски услуги; изнајмување на возила кои ги возат шофери; споделување возила; споделување комбиња; споделување велосипеди; групно возење во коли; групно возење на скутери; услуги на управување на транспортни возни паркови; транспортни услуги; курирски услуги (пораки или стоки); влечни услуги за возила; изнајмување на транспортни возила; информации и совети поврзани со сите овие услуги

(111) **31128** (151) 04/11/2022

(210) ТМ 2022/88 (220) 02/02/2022

(181) 02/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Boehringer Ingelheim International GmbH 55218 Ingelheim, DE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

JUNNBRY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **31130** (151) 04/11/2022

(210) ТМ 2022/89 (220) 02/02/2022

(181) 02/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Glaxo Group Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје (540)

BLUJEPА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) **31131** (151) 04/11/2022
 (210) ТМ 2022/90 (220) 02/02/2022
 (181) 02/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Glaxo Group Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

ZILWAYO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и медицински
 препарати и супстанции; вакцини

(111) **31316** (151) 23/11/2022
 (210) ТМ 2022/95 (220) 03/02/2022
 (181) 03/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КЛАУД 9 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево ул.11-ти Септември бр. 97, 6250, Кичево, МК**
 (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 услуги во барови, снек - барови,
 служење храна и пијалоци

(111) **31315** (151) 23/11/2022
 (210) ТМ 2022/97 (220) 04/02/2022
 (181) 04/02/2032
 (450) 30/11/2022
 (300) 931443-2022/DSD 07/01/2022 PE

(732) **Riot Games, Inc (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, California 90064, US**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7,
 1300, Куманово
 (540)

WILD RIFT ICONS GLOBAL CHAMPIONSHIP

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 облека; бандана марами; ремени
 (облека); капи за бејзбол; плетени капи;
 чизми; капут; костими за употреба во игри
 со улоги; фустани; обувки; ракавици
 (облека); костими за Ноќ на вештерките;
 капи; покривала за глава; спортски маици
 со качулка; облека за мали деца; јакни
 (облека); удобна облека за носење по
 дома; панталони; пуловери; облека за
 дожд; сандали; марами; кошули; кондури;
 кратки панталони; сукњи; облека за
 спиење; чорапи; долни делови на
 тренерки; џемпери; горни делови на
 тренерки; костими за капење; маици со
 кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици
 (облека); тренерки; долна облека
 кл. 38 телекомуникации и услуги на
 емитување; услуги на емитување и пренос
 (стриминг) на компјутерски и видео игри и
 натпреварувања и турнири по пат на
 глобални комуникациски мрежи, Интернет
 и безжични мрежи; услуги на видео, аудио
 и телевизиски пренос (стриминг); услуги на
 интернетско емитување преку глобални и
 локални компјутерски мрежи; безжичен
 електронски пренос на податоци, слики и
 информации
 кл. 41 услуги на разонода; услуги на
 разонода, имено, организирање и водење

на натпревари и турнири во живо на компјутерски и видео игри;
 воспоставување правила и регулативи во врска со компјутерски и видео гејминг натпревари и турнири; обезбедување на аудио и видео презентации кои што не може да се преземат во областа на натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб-страница; обезбедување информации за разонода кои што не може да се преземат за натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб-страница; услуги на разонода, имено, организирање состаноци и конференции на обожаватели (фанови) во живо со интерактивна игра помеѓу учесниците во областа на компјутерски и видео игри

(111) **31134** (151) 04/11/2022
 (210) ТМ 2022/98 (220) 04/02/2022
 (181) 04/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza 30313 Atlanta Georgia, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11., 1000, Скопје (540)

SPRITE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и препарати направени од житарки, леб, печиво и слаткарски производи, мраз; мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосеви (кондименти); зачини; мраз

(111) **31127** (151) 04/11/2022
 (210) ТМ 2022/105 (220) 07/02/2022

(181) 07/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

Barnaby

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, сигнализациони, детектирачки, тестирачки, инспекциски, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на дистрибуцијата или употребата на електричната енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и превземачки медиуми, компјутерски софтвер, празни дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар; а особено очила, рамки за очила, кутии и футроли за очила, додатоци за очила

кл. 18 кожа и имитација на кожа; кожа од животни; патни и торби за носење; чадори

за дожд и за сонце; стапови за одење;
камшици; сарачки производи, ремени,
јажиња и облека за животни
кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **31129** (151) 04/11/2022
(210) ТМ 2022/106 (220) 07/02/2022
(181) 07/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин
Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

Marc McDowell

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на
електричната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за
снимање и складирање; механизми за
апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи; штитки за нос за нуркачи и

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
гаснење пожар; а особено очила, рамки за
очила, кутии и футроли за очила,
додатоци за очила
кл. 18 кожа и имитација на кожа; кожа од
животни; патни и торби за носење; чадори
за дожд и за сонце; стапови за одење;
камшици; сарачки производи, ремени,
јажиња и облека за животни
кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **31133** (151) 04/11/2022
(210) ТМ 2022/107 (220) 07/02/2022
(181) 07/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин
Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

GIOIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациски,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на
електричната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за

снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар; а особено очила, рамки за очила, кутии и футроли за очила, додатоци за очила
 кл. 18 кожа и имитација на кожа; кожа од животни; патни и торби за носење; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици; сарачки производи, ремени, јажиња и облека за животни
 кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **31181** (151) 04/11/2022
 (210) ТМ 2022/109 (220) 07/02/2022
 (181) 07/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје
 (540)

See

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 очила, рамки за очила, кутии и футроли за очила, додатоци за очила
 кл. 18 кожа и имитација на кожа; кожа од животни; патни и торби за носење; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици; сарачки производи, ремени, јажиња и облека за животни
 кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **31137** (151) 04/11/2022
 (210) ТМ 2022/110 (220) 07/02/2022
 (181) 07/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **VKR Holding A/S Breeltevej 18, 2970 Hoersholm, DK**

(740) Адвокат Љупка Новеска Андонова ул. Максим Горки бр. 13-згр.1 влез 1-4/4, 1000, Скопје
 (540)

VELUX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 машини и машински алати; мотори (освен за копнени возила); машински спојки и компоненти за пренос (освен за копнени возила); земјоделски средства, освен рачно управувани; генератори на електрична енергија, мотори; освен за копнени возила; пумпи за инсталации за греење, мотори за отворање и затворање на прозорци; механизми за отворање и затворање; контролни механизми за машини, мотори; механизми за отворање прозорци, електрични; механизми за затворање прозорци, електрични; механизми за отворање прозорци, хидраулични; механизми за затворање прозорци, хидраулични; уреди за отворање на прозорци (електрични); електрични и електронски уреди за отворање и затворање врати, прозорци, порти, гаражи и слично; линеарни, електрични, водоводни, далечински управувани и актуатори за синцири, дигалки, вентили, сите за употреба при отворање и затворање на прозорци, врати, порти, гаражи, бариери, ролетни, куполи и кровни прозорци за цивилна употреба и за употреба во индустријата; делови од сите горенаведени стоки (не вклучени во други класи)

кл. 9 апарати и инструменти научни, научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, вагање, мерење, сигнализација, проверка (надзор), за спасување животи и настава, акумулатори и кабли; инсталации за искористување на сончевата енергија за производство на електрична енергија; електрични и електронски работни инструменти и апарати, вклучително и такви инструменти и апарати со далечински управувач, за отворање и затворање на прозорци; сензори, вклучувајќи сензори за дожд, влага, температура, ветер и сонце за активирање на наведените оперативни инструменти и апарати; контролни табли за електронски надзор и работа на споменатите апарати и инструменти, пневматска, хидраулична, електрична и електронска опрема и механизми за регулирање, работење и контрола на внатрешни и надворешни полетни за прозорци, вклучувајќи венецијански ролетни, ролетни, жалузини и капаци, и за прозорци, вентили за вентилација и димни вентили; сензори за дожд, ветер, снег, сончева светлина, осветленост, осветлување, влажност, квалитет на воздух, температура и CO₂; прекинувачи; прекинувачи, електрични; безжични прекинувачи; уреди за домашна автоматизација; системи за домашна автоматизација; софтвер за домашна автоматизација; фотоволтаично стакло; фотоволтаични панели; фотоволтаични ќелии; фотоволтаични модули; фотоволтаични соларни модули; фотоволтаични инсталации за производство на електрична енергија, фотоволтаични апарати и инсталации за производство на соларна електрична енергија; софтвер и апликации за мобилни

уреди; делови и додатоци (не содржани во други класи) за сите наведени стоки

(111) **31182** (151) 14/11/2022
 (210) ТМ 2022/113 (220) 08/02/2022
 (181) 08/02/2032
 (450) 30/11/2022
 (732) **МАРК-МАРКЕТ ул.9 бр. 33А,**
Илинден, МК
 (540)



(591) златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци

(111) **31163** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/127 (220) 10/02/2022
 (181) 10/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Трговско друштво за**
производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт
бр. 17, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) сина, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 магнетски носачи на податоци,
 дискови за снимање; компакт-дискови;
 машини а сметање и опрема за обработка
 на податоци; компјутери; компјутерски
 софтвер
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот

кл. 38 телекомуникации
 кл. 40 обработка на материјали
 кл. 41 образование; обука
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив;
 индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **31124** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/128 (220) 10/02/2022
 (181) 10/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa Stanojevića 14, 11000, Belgrade, RS**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

Секој момент е посебен со CHiPSY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 храна за ужина (грицки) и чипс на база на компири; храна за ужина (грицки) и чипс на база на соја; храна за ужина (грицки) и чипс на база на зеленчук; храна за ужина (грицки) и чипс на база на јаткасти плодови; готова (спремна за јадење) храна за ужина (грицки) која се состои главно од компири и чипс, јаткасти плодови, производи од јаткасти плодови, семки, зеленчук или нивни комбинации, имено чипс од компири (potato chips), чипс од компири (potato chips), чипс од зеленчук, чипс од таро, чипс (crisps), грицки од свинско месо, грицки од говедско месо, грицки на база на соја, грицки и намази на база на мешунки, сосови, сирење; мешавини на грицки кои се состојат главно од компири и чипс од зеленчук, јаткасти плодови, производи од

јаткасти плодови, семки, зеленчук или нивни комбинации
 кл. 30 готова (спремна за јадење) храна за ужина (грицки) која се состои главно од житарки, пченка, жито или нивни комбинации, вклучувајќи чипс од пченка, чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс од ориз, оризови галети, крекери од ориз, крекери, переци, експандирани грицки, испукани пуканки, сосови за потопување за храна за ужина (грицки), салса сосови, снек барови; храна за ужина (грицки) и чипс на база на ориз; храна за ужина (грицки) и снек барови на база на жито; сосови; храна за ужина (грицки) на база на житарки; ужина (закуска) со леб; храна за ужина (грицки) и чипс на база на пченка; храна за ужина (грицки) и чипс на база на брашно

(111) **31120** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/132 (220) 10/02/2022
 (181) 10/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563 SONG TAO ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутерски програми, за преземање; компјутерски софтверски апликации, за преземање; станици за полнење на електрични возила; батерии,

електрични, за возила; триаголници за предупредување за дефект на возилото; апарати за навигација за возила (вградени компјутери); црни кутии (снимачи на податоци); автоматски индикатори за низок притисок во гумите на возилата; преносни полначи за напојување; футроли за паметни телефони; полначи за мобилни телефони; рефлектирачки заштитни елеци кл. 12 возила за движење по земја, воздух, вода или железница; електрични возила; автомобили; автомобили без возач (автономни автомобили); ретровизори; цивилни беспилотни летала; уреди за заштита од кражба за возила; оски за тркала на возила; безбедносни седишта за деца, за возила; тапацир за возила кл. 37 одржување и поправка на моторни возила; сервисни станици за возила (полнење гориво и одржување); подмачкување на возила; полнење на електрични возила; инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер; инсталација, одржување и поправка на машини; полнење на батериите на возилото; балансирање на гуми; инсталација и поправка на аларм за провалници; миење возила

(111) **31178** (151) 14/11/2022
(210) ТМ 2022/139 (220) 08/02/2022
(181) 08/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 134, Тетово, МК**

(740)

(540)



(591) сина, зелена, портокалова, кафена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(111) **31179** (151) 14/11/2022

(210) ТМ 2022/140 (220) 08/02/2022

(181) 08/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 134, Тетово, МК**

(540)



(591) црвена, портокалова, зелена, кафена, жолта, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(111) **31180** (151) 14/11/2022
 (210) ТМ 2022/141 (220) 08/02/2022
 (181) 08/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 134, Тетово, МК

(540)



(591) светло и темна зелена, портокалова, кафена, жолта, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(111) **31177** (151) 14/11/2022
 (210) ТМ 2022/142 (220) 08/02/2022
 (181) 08/02/2032
 (450) 30/11/2022

(300)

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 134, Тетово, МК

(540)



(591) портокалова, црвена, жолта, кафена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(111) **31115** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/144 (220) 14/02/2022
 (181) 14/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Blueair AB Danderydsgatan 11 114 26 Stockholm, SE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

BLUEAIR PROTECT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 11 прочистувач за воздух, апарати и инсталации за дезодорирање на воздух и прочистување на воздух; филтери за споменатите апарати и опрема; филтери (делови од инсталации во домаќинство)

(111) **31122** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/145 (220) 14/02/2022
 (181) 14/02/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 Nr.13, Prishtina, KS**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

AGORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо; екстракти од месо; хамбургер; конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук; пршута; сирење; помфрит; чипс од компири; пржени компири; млеко; биен кајмак од млеко (milkshake); туршија; краставци за туршија; кромид; супи; јајца

кл. 30 готови пици, топли и ладни сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за салата; леб; стапчиња од леб (солени), тесто и пасти припремени за консумирање во објекти или за носење; слатки, кекс, кекс од сирење (cheesecake) и печени слатки; сушени пиперки за употреба како зачини; кафе, чај, какао и вештачко кафе, квасец, прашок за пецива, сол, оцет, сосови, зачини, ориз

кл. 43 услуги за ресторани, достава на пици и сендвичи, други јадења и пијалоци за консумирање во објекти или за носење со себе (take away); услуги за ресторани кој испорачуваат јадења и по домови

(111) **31121** (151) 14/11/2022
(210) ТМ 2022/146 (220) 14/02/2022
(181) 14/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 Nr.13, Prishtina, KS**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо; екстракти од месо; хамбургер; конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук; пршута; сирење; помфрит; чипс од компири; пржени компири; млеко; биен кајмак од млеко (milkshake); туршија; краставци за туршија; кромид; супи; јајца

кл. 30 готови пици, топли и ладни сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за салата; леб; стапчиња од леб (солени), тесто и пасти припремени за консумирање во објекти или за носење; слатки, кекс, кекс од сирење (cheesecake) и печени слатки; сушени пиперки за употреба како зачини; кафе, чај, какао и вештачко кафе, квасец, прашок за пецива, сол, оцет, сосови, зачини, ориз

кл. 43 услуги за ресторани, достава на пици и сендвичи, други јадења и пијалоци за консумирање во објекти или за носење со себе (take away); услуги за ресторани кој испорачуваат јадења и по домови

(111) **31123** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/147 (220) 14/02/2022
(181) 14/02/2032
(450) 30/11/2022

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

LBX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили, имено СУВ кросовер,
вклучително и СУВ кросовери со погон на
сите тркала, и нивните структурни делови

(111) **31125**

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/151

(220) 14/02/2022

(181) 14/02/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

KOMGAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **31196**

(151) 14/11/2022

(210) ТМ 2022/204

(220) 02/03/2022

(181) 02/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **CHONGQING WEIBO
COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,
LTD. No. 58, Meijia Road, Economic &
Technological Development Zone,
Chongqing, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

X Note

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; смартфони
(паметни телефони)

(111) **31197**

(151) 14/11/2022

(210) ТМ 2022/205

(220) 02/03/2022

(181) 02/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **CHONGQING WEIBO
COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,
LTD. No. 58, Meijia Road, Economic &
Technological Development Zone,
Chongqing, CN**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

X Fold

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; смартфони
(паметни телефони)

(111) **31144**

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/207

(220) 02/03/2022

(181) 02/03/2032

(450) 30/11/2022

(300) 87652163 19/10/2017 US

(732) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби, течност за плакнење
на уста, козметички избелувачи
кл. 21 четки за заби, интердентални
чистачи, конец за заби


(111) **31108** (151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/217 (220) 07/03/2022

(181) 07/03/2032

(732) **Yuga Labs, Inc 1430 S.Dxie Hwy,
Ste. 105 1075 Coral Gables, FL 33146-
3108, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; паметни
часовници; паметен накит; очила; наочари
за сонце; очила за виртуелна реалност;
слушалки; слушалки за на глава; сетови за
на глава за играње; компјутерски
периферни делови за играње; футроли за
компјутери, паметни телефони, слушалки,
слушалки за на глава и направи за играње;
знаци со диоди кои емитуваат светлина
(ЛЕД); неонски знаци; блокчеин; крипто
валути; хардверски паричник за
криптовалути; мултимедијални датотеки со
незаменливи единици (НФТ); музички
датотеки со незаменливи единици (НФТ);
датотеки со слики со незаменливи
единици (НФТ); видео датотеки со
незаменливи единици (НФТ); текстуални
датотеки со незаменливи единици (НФТ);

аудио датотеки со незаменливи единици
(НФТ); датотеки со слики, музика, звук и
мултимедија кои се верифицираат со
незаменливи единици (НФТ); електронски
публикации кои може да се симнуваат;
датотеки со дигитални слики, звук, видео и
мултимедија; компјутерска графика;
софтвер; блокчеин софтвер; дистрибуиран
леџер софтвер; софтвер за криптографија;
софтвер за користење со крипто валути;
софтвер за користење со дигитални
валути; софтвер за користење со
виртуелни валути; софтвер за ковање,
креирање и издавање на дигитални добра,
дигитални единици, крипто-единици;
услужни единици, незаменливи единици
(НФТ), дигитални единици за наплата,
крипто единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;
софтвер за гледање и обезбедување
пристап до дигитални добра, дигитални
единици, крипто единици, услужни
единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто
единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;
софтвер за дистрибуција, тргување,
складирање, испраќање, примање,
прифаќање и пренесување дигитални
добра, дигитални единици, крипто
единици, услужни единици, незаменливи
единици (НФТ), дигитални единици за
наплата, крипто единици за наплата,
крипто валути, дигитални валути и
виртуелни валути; софтвер за
децентрализирани финансии; софтвер за
креирање и извршување паметни
договори; софтвер за развој на
децентрализирани апликации; софтвер за
снимање, управување, следење, и
пренесување сопственички вложувања во
децентрализирани автономни
организации; софтвер за управување и

владеење со децентрализирани автономни организации; софтвер за учество и гласање во децентрализирани автономни организации; софтвер за извршување и снимање финансиски трансакции; дистрибуиран леџер софтвер за користење при обработка на финансиски трансакции; софтвер за трансфер на електронски фондови; софтвер за користење како паричник за крипто валути; софтвер за користење како електронски паричник; софтвер за креирање и управување електронски паричници; софтвер за плаќање со дигитални валути и трансакции за размена; софтвер за управување и валидација на трансакции кои вклучуваат дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер за обработка на електронски плаќања; софтвер за игри; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за креирање НФТ; софтвер за управување и верификување трансакции на блокчеин; софтвер за развој на игри; алатки за развој на софтвер за игри; софтвер за блокчеин игри; софтвер за ископување на крипто валути; софтвер за фарми со крипто валути; софтвер за договарање и спроведување аукции; софтвер за гласање; софтвер за социјално вмрежување; алатки за развој на софтвер; софтвер за креирање, управување и интеракција со онјалн заедница; софтвер за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки, графика, слики, звук и аудио визуелни содржини

преку интернет и комуникациски мрежи; софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, емитување, поврзување, аотирање, искажување чувства, коментирање, гласање, вградување, пренесување и споделување или поинакво обезбедување електронски медиумски содржини или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; софтвер за обработка на слики, графика, звук, видео и текст; софтвер за собирање, управување, уредување, организирање, модификување, пренесување, споделување и складирање на податоци и информации; софтвер за пренесување, споделување, примање, симнување, прикажување, за интеракција и пренесување на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; софтвер за е-трговија; софтвер за е-трговија кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски деловни трансакции преку глобални компјутери интернет и комуникациски мрежи; софтвер за обработка на електронски трансакции; софтвер за организирање, пребарување и управување со настани; софтвер за креирање сметки и одржување и управување со информации за финансиски трансакции на дистрибуирани леџери и корисник до корисник платежни мрежи; софтвер за користење при финансиско тргување; софтвер за користење при финансиска размена; софтвер за обезбедување автентификација на страните во финансиски трансакции; софтвер за одржување леџери за финансиски

транзакции; софтвер за управување со криптографско обезбедување на електронски преноси преку компјутерски мрежи; софтвер за кодирање и овозможување безбеден пренос на дигитални информации преку интернет; софтвер за конверзија на валути

кл. 14 накит; имитација на накит; часовници; приврзоци за клучеви; алки за клучеви

кл. 16 печатени публикации; книги; магазини; слики; постери; канцелариски материјали, картички за размена

кл. 18 торби; ранци; куфери; паричници

кл. 24 ќебиња; постелнини

кл. 25 облека; шешири; капи; јакни; дресови; панталони; кошули; маици; џемпери; тренерки; чевли; марами; патики; чорапи

кл. 27 черги, ќилими, простирки

кл. 28 играчки, игри и делови за играње; фигури за играње; плишани играчки; акциони фигури; топки; топки за кошарка; карти за играње; картички за размена; карти за игри; рачни единици за играње електронски, компјутерски, интерактивни и видео игри; направи за играње; мобилни направи за играње; машини за играње за забава; конзоли за играње; контролори за играње за компјутери и видео игри; џојстици за компјутерски игри; џојстици за видеоигри; глумчиња за играње; тастатури за играње; скејтборд; скејтборд платформи

кл. 32 пиво, енергетски пијалаци, безалкохолни пијалаци, сокови

кл. 33 алкохолни пијалаци; вино, жестоки пијалаци, алкохоли, ликери, коктели

кл. 35 малопродажни услуги; рекламни услуги; маркетинг услуги; истражување на пазарот; промотивни услуги; услуги на бизнис советување; олеснување на размена и продажба на производи и услуги преку компјутерски и комуникациски

мрежи; обезбедување онлајн простории за спојување на купувачи со продавачи; обезбедување онлајн пазари; обезбедување онлајн пазар за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на дигитални производи автентифицирани со незаменливи единици (НФТ); обезбедување онлајн пазар за изнајмување, позајмување и трговија со дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување онлајн пазар за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување онлајн пазар за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување виртуелен пазар за купувачи и продавачи на дигитални производи автентифицирани со незаменливи единици (НФТ); обезбедување виртуелен пазар за изнајмување, позајмување и трговија со незаменливи единици (НФТ); олеснување размена и продажба на услуги и производи од трети лица преку компјутерски и комуникациски мрежи; обезбедување онлајн пазари за продавачи на производи и/или услуги; аукциски услуги; гласачки услуги; промовирање на производи и услуги од други преку компјутерски и комуникациски мрежи

кл. 36 финансиски услуги; монетарни

услуги; услуги на финансиски трансакции; услуги на финансиска размена; банкарски услуги; услуги на крипто валути; услуги на дигитални валути; услуги на електронски валути; услуги на виртуелни валути; услуги на размена на крипто валути; услуги на тргување со крипто валути; услуги на обработка на плаќања со крипто валути; услуги на електронски плаќања; услуги на електронски паричници; услуги на размена на валути; услуги на тргување со валути; услуги на обработка на плаќања; услуги на заеми; креирање и издавање на дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; дистрибуција, тргување, позајмување, размена, складирање и пренос на дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; обезбедување финансиски информации; обезбедување информации во областите на дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; финансиски работи, имено, финансиско управување, финансиско планирање, финансиско прогнозирање, управување со финансиски портфолија и финансиски анализи и советување; финансиски информации обезбедени преку електронски средства; брокерски услуги; услуги на постапување со валути; услуги на управување со

инвестиции; услуги на плаќања при електронска трговија; услуги на верификација на плаќања базирани на блокчеин
 кл. 38 комуникациски услуги; телекомуникации; услуги на емитување; услуги за електронски пораки; емитување на аудио, видео и дигитални медиумски содржини на интернет; емитување на електронски и видео игри; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување он-лајн форуми за пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници; емитување податоци; компјутерски потпомогнат пренос на информации и слики; обезбедување онлајн заеднички форум за корисниците да споделуваат и емитуваат информации, звук, видео, вести во реално време, забавни содржини и информации; обезбедување кориснички пристап до дигитални слики, текстови, звук, видео, игри, мултимедијални содржини, дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата и незаменливи единици (НФТ); електронски пренос на содржини и податоци од виртуелна и зголемена реалност
 кл. 41 услуги на забава; продукција и дистрибуција на филмови, филмски снимки, радио, телевизиски и Веб програми; продукција и пост-продукција на мултимедијални забавни содржини; обезбедување филмови, телевизиски серии, Вебкасти, аудиовизуелни и мултимедијални дела кои не може да се симнуваат преку интернет; продукција на звучни, видео и мултимедијални снимки; обезбедување онлајн електронски, компјутерски и видео игри; услуги на аркади со виртуелна реалност; услуги на игри со виртуелна реалност; електронски издавачки услуги; услуги на забава, имено, обезбедување интерактивна забава, игри,

содржини и искуства со виртуелна реалност, зголемена реалност и измешана реалност; услуги на забава, имено, обезбедување онлајн опкружување со виртуелна реалност, зголемена реалност и измешана реалност; продукција на видео со виртуелна реалност, зголемена реалност и измешана реалност за забавни цели; услуги на продукција и издавање на мултимедијална забава; организирање изложби, настани и конференции за забавни и културни цели

кл. 42 софтвер како услуга (СааС); платформа како услуга (ПааС); клауд компјутерски услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги за развој на компјутерски, електронски и видео игри; организација, управување и владеење со децентрализирани автономни организации (ДАОс); снимање, управување и следење на сопственички вложувања во децентрализирани автономни организации (ДАОс); дизајн и развој на децентрализирани апликации; развој и имплементација на паметни договори; услуги на информациска технологија; електронски публикации кои не може да се симнуваат; дигитални слики, аудио, видео и мултимедијални датотеки кои не може да се симнуваат; компјутерска графика која не може да се симнува; софтвер кој не може да се симнува; блокчеин софтвер кој не може да се симнува; дистрибуиран леџер софтвер кој не може да се симнува; криптографски софтвер кој не може да се симнува; софтвер за користење со крипто валути кој не може да се симнува; софтвер за користење со дигитални валути кој не може да се симнува; софтвер за користење со виртуелни валути кој не може да се симнува; софтвер кој не може да се симнува за ковање, креирање и

издавање дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за гледање и обезбедување пристап до дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за дистрибуција, тргување, складирање, испраќање, примање, прифаќање и пренесување дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за децентрализирани финансии; софтвер кој не може да се симнува за креирање и извршување паметни договори; софтвер кој не може да се симнува за развој на децентрализирани апликации; софтвер кој не може да се симнува за снимање, управување, следење и пренесување сопственички вложувања во децентрализирани автономни организации; софтвер кој не може да се симнува за управување и владеење со децентрализирани автономни организации; софтвер кој не може да се симнува за учество и гласање во децентрализирани автономни организации; софтвер кој не може да се симнува за извршување и снимање финансиски трансакции; дистрибуиран леџер софтвер кој не може да се симнува за користење при обработка на

финансиски трансакции; софтвер кој не може да се симнува за трансфер на електронски фондови; софтвер кој не може да се симнува за користење како паричник за крипто валути; софтвер кој не може да се симнува за користење како електронски паричник; софтвер кој не може да се симнува за креирање и управување електронски паричници; софтвер кој не може да се симнува за плаќање со дигитални валути и трансакции за размена; софтвер кој не може да се симнува за управување и валидација на трансакции кои вклучуваат дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути; софтвер кој не може да се симнува за обработка на електронски плаќања; софтвер кој не може да се симнува за игри; софтвер кој не може да се симнува за виртуелна реалност; софтвер кој не може да се симнува за креирање НФТ; софтвер кој не може да се симнува за управување и верификување трансакции на блокчеин; софтвер кој не може да се симнува за развој на игри; алатки кои не може да се симнуваат за развој на софтвер за игри; софтвер кој не може да се симнува за блокчеин игри; софтвер кој не може да се симнува за ископување на крипто валути; софтвер кој не може да се симнува за фарми со крипто валути; софтвер кој не може да се симнува за договарање и спроведување аукции; софтвер кој не може да се симнува за гласање; софтвер кој не може да се симнува за социјално вмрежување; алатки кои не може да се симнуваат за развој на софтвер; софтвер кој не може да се симнува за креирање,

управување и интеракција со онлајн заедница; софтвер кој не може да се симнува за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; софтвер кој не може да се симнува за споделување датотеки; комуникациски софтвер кој не може да се симнува; софтвер кој не може да се симнува за испраќање и примање на електронски пораки, графика, слики, звук и аудио визуелни содржини преку интернет и комуникациски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, емитување, поврзување, аотирање, исказување чувства, коментирање, гласање, вградување, пренесување и споделување или поинакво обезбедување електронски медиумски содржини или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за обработка на слики, графика, звук, видео и текст; софтвер кој не може да се симнува за собирање, управување, уредување, организирање, модификување, пренесување, споделување и складирање на податоци и информации; софтвер кој не може да се симнува за пренесување, споделување, примање, симнување, прикажување, за интеракција и пренесување на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; софтвер кој не може да се симнува за е-трговија; софтвер кој не може да се симнува за е-трговија кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски деловни трансакции преку глобални компјутери интернет и комуникациски мрежи; софтвер

кој не може да се симнува за обработка на електронски трансакции; софтвер кој не може да се симнува за организирање, пребарување и управување со настани; софтвер кој не може да се симнува за креирање сметки и одржување и управување со информации за финансиски трансакции на дистрибуирани леџери и корисник до корисник платежни мрежи; софтвер кој не може да се симнува за користење при финансиско тргување; софтвер кој не може да се симнува за користење при финансиска размена; софтвер кој не може да се симнува за обезбедување автентификација на страните во финансиски трансакции; софтвер за одржување леџери за финансиски трансакции; софтвер кој не може да се симнува за управување со криптографско обезбедување на електронски преноси преку компјутерски мрежи; софтвер кој не може да се симнува за кодирање и овозможување безбеден пренос на дигитални информации преку интернет; софтвер кој не може да се симнува за конверзија на валути

кл. 43 ресторански услуги; услуги на барови; хотелски услуги

кл. 45 услуги на онлајн социјално вмрежување; обезбедување услуги на автентификација за идентификација на лични податоци; услуги за верификација на идентитет; безбедносни услуги за податоци и информации; обезбедување онлајн заедница за купување, продавање, тргување и разговарање и размена на информации за дигитални добра, дигитални единици, крипто единици, услужни единици, незаменливи единици (НФТ), дигитални единици за наплата, крипто единици за наплата, крипто валути, дигитални валути и виртуелни валути

(111) **31281** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2022/218 (220) 07/03/2022
 (181) 07/03/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Друштво за трговија, транспорт и услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ АЗ ДООЕЛ Скопје Бул. Партизански одреди бр. 72А/46, Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ АЗ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
 кл. 42 внатрешно уредување; проекти (технички проекти); градежно советување; дизајнирање (индустриски дизајн), архитектура, инженерство; планирање за градби

(111) **31260** (151) 18/11/2022
 (210) ТМ 2022/227 (220) 08/03/2022
 (181) 08/03/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac**

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, црвена, жолта, бела,
светло и темно кафена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 солени производи направени од
брашно, солени крекери, переци прелиени
со чоколадо

(111) **31257** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2022/228 (220) 08/03/2022

(181) 08/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac**

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, црвена, жолта, бела,
кафена, розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 солени производи направени од
брашно, солени крекери, переци прелиени
со чоколадо

(111) **31261** (151) 18/11/2022

(210) ТМ 2022/232 (220) 10/03/2022

(181) 10/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **FORTEX NUTRACEUTICALS LTD
Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat Street,
1000, Sofia, BG**

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко
Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 абразивни средства, аромати
(есенцијални масла и екстракти), етерични
екстракти, козметички производи, масти за
козметичка употреба, парфеми,
парфимерија, препарати за туширање за
лична хигиена и дезодоранси (за тоалетна
употреба), производи за чистење,
средства за чистење за интимна лична
хигиена (немедицински), тоалетни
производи, фитокосметички препарати,
шампони

кл. 5 нутрацевтски препарати за
терапевтска или медицинска употреба,
фармацевтски производи, диететски
додатоци, диететски и хранливи додатоци,
хранлив додаток замена за оброк за
зголемување на енергија, белковини како
диететски додатоци, полен како диететски
додаток, прополис како диететски додаток,
протеини како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како

диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: абразивни средства, аромати (есенцијални масла и екстракти), етерични екстракти, козметички производи, масти за козметичка употреба, парфеми, парфимерија, препарати за туширање за лична хигиена и дезодоранси (за тоалетна употреба), производи за чистење, средства за чистење за интимна лична хигиена (немедицински), тоалетни производи, фитокозметички препарати, шампони. нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба, фармацевтски производи, диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, протеини како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како

диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

(111) **31119** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/234 (220) 10/03/2022
 (181) 10/03/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Друштво за изведувачка уметност
 МКС АРТ ДОО Скопје бул. АСНОМ бр.
 142/3-1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА,
 АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје
 ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-
 локал 10, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 музички датотеки што можат да се преземат; електронски музички партитури што може да се преземаат; електрични и електронски уреди за ефекти за музички инструменти; магнетни носачи на податоци; општити носачи на податоци; дискови за снимање звук; апарати за емитување звук; ленти за снимање звук; преносни снимачи на звук; апарати за репродукција на звук; апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; апликации за преземање со користење на

мобилни уред
 кл. 41 продукција на музика; услуги на компонирање музика; обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе; продукција на радио и телевизиски програми; изнајмување звучни записи; електронско издаваштво; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; изнајмување уметнички дела; организирање и водење концерти; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; услуги на оркестри; услуги на пишување сценарија; услуги на студија за снимање
 кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; утврдување автентичност на уметнички дела

(111) **31117** (151) 03/11/2022
 (210) ТМ 2022/235 (220) 10/03/2022
 (181) 10/03/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomia 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

DEFEVIX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати за превенција и третман на дефицит од витамин Д и остеопороза

(111) **31195** (151) 14/11/2022
 (210) ТМ 2022/236 (220) 09/03/2022
 (181) 09/03/2032
 (450) 30/11/2022

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
 ул. "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

RIOT GAMES

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 6 наградни плочи од обични метали; кутии од обични метали; метални сандачи; метални идентификациски нараквици кои не се изработени од благородни метали; метални прстени; украсни значки изработени во главно од метал; статуи од обични метали; метални фигурички; фигурички од капај; трофеи од обични метали; прстени за клучеви; метални прстени за клучеви; трофеи
 кл. 9 апликациски софтвер; аудио звучници; полначи на батерии; батерии; кациги за велосипеди; празни мемориски флеш картички; празни USB уреди; фотоапарати; футроли за мобилни телефони; процесори (централни единици за обработка на податоци) (компјутерски хардвер); приклучни станици за компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски глумчиња; компјутерски монитори; компјутери; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтвер за собирање, обработка, следење, анализа, управување и известување за информации во врска со користењето и перформансите на софтвер, апликации, компјутерски и видео игри, веб-страници, виртуелни светови и аудио-визуелна содржина; компјутерски софтвер за собирање, обработка, анализа, управување и известување за

информации во врска со онлајн активности, активности на интернет и веб-страници; компјутерски софтвер за дизајнирање, развој, измена и подобрување на компјутерски софтвер, апликации, компјутерски и видео игри, веб-страници и аудио-визуелни содржини; украсни магнети; дигитални материјали, имено, токени кои не се менуваат (NFTs); дигитални медиуми, имено, аудио-визуелни медиумски содржини од област на забава, музика, видео игри, играње на видео игри и натрелувања во видео игри, кои може да се преземат; дигитални медиуми, имено медиумски содржини од областа на забава, музика, музички видео записи, видео игри и играње на видео игри, кои може да се преземат; уреди за пренос (стриминг) на дигитални медиуми; дигитални ознаки; софтвер за компјутерски игри, кој може да се преземе; софтвер за видео игри, кој може да се преземе; софтвер за игри со проширена реалност кој може да се преземе; компјутерски софтвер за чување на екран кој може да се преземе; компјутерски софтвер кој може да се преземе за управување со трансакции користејќи blockchain технологија; компјутерски софтвер кој може да се преземе за трговија, гледање и управување со дигитално колекционерство, односно за уметност, целулоидни фолии за цртани филмови, слики, фотографии, картички за трговија и видео записи; софтвер за позадина за компјутери кој може да се преземе; дигитални медиуми кои може да се преземат, имено, дигитално колекционерство создадено со софтверска технологија врз основа на blockchain; дигитална музика која може да се преземе; електронски публикации кои може да се преземат, имено, стрипови, графички романи,

списанија, прирачници и билтени на поле на забава и видео игри; кинематографски филмови, телевизиски програми и други забавни програми со кратка форма од област на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика кои може да се преземат; музички датотеки кои може да се преземат; подкасти кои може да се преземат во поле на забава, музика, е-спорт и видео игри; софтвер за пренос (стриминг) на аудио-визуелни медиумски содржини по пат на интернет и на мобилни уреди; виртуелни производи кои може да се преземат; виртуелни производи кои може да се преземат, имено, компјутерски софтверски програми кои содржат ресурси во игра, токени и виртуелна валута за употреба во видео игри и виртуелни светови на мрежа; софтвер за преземање кој содржи виртуелна валута, имено, компјутерски програми кои содржат жетони во игра и валута за употреба на онлајн веб мрежи и мобилни видео игри; софтвер за игри за виртуелна реалност кој може да се преземе; дискови, ленти, кертриџи и оптички компакт дискови (ЦД-ROM), сите со софтвер за компјутерски игри или видео игри; електронски апарати за забава, имено, програми снимени на електронски кола за апарати за забава со екрани од течни кристали; слушалки-буџици; електронски приклучни станици; футроли за очила; очила; софтвер за игри; слушалки; слушалки за употреба со компјутери; држачи за телефони во автомобили; интерактивен софтвер за игри; интерактивен забавен компјутерски софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за видео игри; леќи за камери за паметни телефони; магнетно кодирани картички за подарок; главни компјутери (mainframes компјутери);

полначи на батерии за мобилни телефони; батерии за мобилни телефони; засилувачи на сигнал за мобилни телефони; мобилни телефони; моноподи за рачни дигитални електронски уреди, имено, камери, мобилни телефони, таблет компјутери; подлоги за компјутерски глумчиња; преносни компјутери; подкасти; телефонски припејд картички за повици, кои не се магнетно кодирани; однапред снимени компакт дискови кои содржат музика и филмски звучни записи; однапред снимени оптички и магнетооптички дискови кои содржат филмови, телевизиски програми и кратки забавни програми во форма на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика; однапред снимени видео дискови и DVD-а кои содржат филмови, телевизиски програми и кратки забавни програми во форма на анимација, комедија, драма, е-спорт, фантазија и научна фантастика; заштитни маски за мобилни телефони, таблети и лаптопи; батерии кои се полнат; снимен софтвер за игри со проширена реалност; снимен софтвер за видео игри; снимен софтвер за игри со виртуелна реалност; заштита за екрани за мобилни телефони; SD мемориски картички; паметни телефони; паметни часовници; софтвер за обезбедување емотикони; звучници; преносни звучни снимки; преносни видео записи; футроли за очила за сонце; очила за сонце; таблет компјутери; телефони; касети за видео игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; безжични полначи; проширувачи на дomet на безжични мрежи

кл. 14 нараквици за зглоб на нога; bangles нараквици; нараквици (накит); накит за тело; украси за алки (привезоци) за

клучеви; чокер ѓердани; часовници; цврсти нараквици за зглоб; копчиња за манжетни; обетки на штипка; обетки; накит; кутии за накит; привезоци (накит); торбички за накит; привезоци за клучеви; прстени за клучеви; украсни игли за ревери (накит); медаљони; огрлици; прстени за нос; привезоци (накит); накит за миленичиња; брош-игли; прстени како накит; шамар (slap) нараквици; пресувани ковани парички како сувенир; ремени за часовници; сатови; медали; ковани парички; колекционерски парички (монети); меморијални парички (монети); златни прачки и златници; златни кованици; непарични кованици

кл. 16 годишници; уметнички репродукции; уметничка опрема; регистратори; празни дневници; обележувачи за книги; книги; кутии за торти; календари; каталози со производи за компјутерски игри; омоти за чековни картички; подметачи за чаши од хартија; стрипови; восочни бои; цртежи кои се копираат на подлога; цртежи; марамчиња за лице; кесички за подароци; кутии за подароци; хартија за виткање на подароци; графички романи; честитки, разгледници; честитки за празници; покани; joss хартија (духовни пари, ракотворби или листови од хартија направени со палење кои се вообичаени во кинеско обожавање на предците); списанија; мурали; држачи за картички со име; беџови со име; картички за подарок кои не се магнетно кодирани; салфети; картички за белешки; блокови за белешки; бележници; романи; транспаренти (банери) од хартија; хартиени кеси; знамиња од хартија; хартиени декорации за забава; украсни хартиени знамиња; подметачи од хартија; прекривки за маси од хартија; корици за пасоши; пенкала; моливи; декоративни украси за врвот на

моливот; кутии за пенкала и моливи; фотографски албуми; разгледници; постери; печатени публикации; печатени материјали; слики; при пејд телефонски картички за повици кои не се магнетно кодирани; подарок ваучери и при пејд картички; споменари; школска опрема (тетратки и прибор за пишување); канцелариски материјал и канцелариски прибор, освен мебел; стикери; водичи за стратегија за игри; привремени тетоважи (налепници); хартиени марамичиња; сликички за размена (колекционерски), кои не се за игри; едукативни картички (квиз картички); инструменти за пишување; блокови за пишување

кл. 18 повеќенаменски торби; спортски торби; ранци; торбици за носење на појас; торби за книги; актовки; кутии за визит картички; торби за носење; торбици за ковани пари; ланчиња за животни; козметички торбици кои се продаваат празни; костими за животни; торби за носење преку едно рамо; торбици кои се врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови; рачни торбици; футроли за клучеви; торби за опрема; поводници за животни; багаж; ознаки за багаж; курирски торби; чадори за сонце; џебни паричници; женски ташни; торби со една прерамка; несесери кои се продаваат празни; торби за пазарење (тоте торби); сандаци (багаж); чадори за дожд; торбици за околу појас; паричници со ланче; паричници; торбици за носење околу зглоб

кл. 21 повеќенаменски преносни садови за домаќинство; бенто кутии; садови за пијалок; отвораачи за шишиња; садови (чиници); керамички украси за торта; стаклени украси за торта; украси за торта од порцелан; канделабри (свеќници); држачи за стапчиња за јадење; стапчиња

за јадење; чешели; пудриери кои се продаваат празни; кутии за употреба во домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); садови за колачи; отвараачи за чепови; козметички четкички; шољички; садови за маса (освен лажици, вилушки, ножеви); кујнски крпи; садови; стапчиња за јадење за еднократна употреба; шишиња за пијалок за спортови; матарки; чаши за пијалок; четкички за заби, електрични; керамички фигурички; стаклени фигурички; фигурички од порцелан; држачи за пијалок од синтетичка пена (навлаки); четки за коса; кофи за лед; ракавици за рерна; држачи за кујнски прибор; кутии за храна; шољи; хартиени чаши; хартиени чинии; касички "прасиња"; бокали; чинии; подметачи за тенџериња; сетови за сол и бибер; фаќачи на сонце; топлински изолирани шишиња; садови за чување на храна, топлински изолирани; топлински излолирани матарки; топлински изолирани кутии за ручек; четкички за заби; шољи за патување; вакум шишиња; подметачи за маса од винил; корпи за отпадоци; флаши за вода кои се продаваат празни

кл. 25 артикли за облека; покривала за глава; бандани; ремени (облека); капи за бејзбол; плетени капи; чизми; облека; капути; костими за употреба во игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; костими за Ноќ на вештерките; шешири; капи; спортски маици со качулка; облека за мали деца; јакни (облека); удобна облека за носење по дома; предмети кои се носат околу врат (облека); панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марамии, шалови; блузи, кошули; кондури; шорцеви; сукњи; облека за спиење; папучи; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; костими за капење; маици со кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици (облека); тренерки; долна

облека

кл. 26 тока за ремен; копчиња; привезоци како додатоци за мобилен телефон; привезоци за кондури; украсни привезоци за ранци; додатоци за коса, имено, траки, шноли, машини, украсни чешли, штипки за коса, еластични гумички за коса, игли за коса, панделки, украсни гумички за коса обложени со текстил, гумички за коса; екстензии за коса; продолжетоци на коса и перики; украсни налепници за јакни; украсни модни копчиња; украсни модни игли; привезоци за паричници и торби; додатоци за околувратник за миленици, имено привезоци; траки за медали; врвки за кондури (врзанти); патентни затварачи

кл. 28 акциони фигурички играчки и додатоци за нив; кукли полнети со топчиња; играчки кои се свиткуваат; друштвени игри; кукли со подвижна глава; игри со карти; игри со шах; украси за божиќни дрвца (освен слатки и електрични божиќни сијалички); фигурички за собирање; конзоли за компјутерски игри за рекреативно играње на игри; играчки за составување; карневалски маски; декоративни ветрокази (играчки); декоративни спинери кои се движат на ветер (играчки); игри со коцки; кукли и додатоци за нив; електронски акциони играчки; електронски уреди за игри; опрема што се продава како единица за играње игри со карти; електронски рачни единици за игри; играчки во облик на ликови од фантазија; игри и играчки; слушалки посебно прилагодени за користење со играње на видео игри; тастатури за играње на игри; глумчиња за играње игри; сложувалки; музички играчки; салонски игри; пињати; карти за играње; плишани играчки; игри со играње на замислени улоги; игри за на маса; фигурички за игра; играчки возила; оружје

за игра; сликички за размена (карти за игри); машини за видео игри

кл. 30 пекарски производи; леб; пенлив чај (bubble tea); колачи; слатки; грицки на база на житарки; чоколада; шпански уштипци churros; кафе; пијалоци на база на кафе; пченкарен чипс; комбинации на крекери и сирење; смрзнати кондиторски производи; хамбургери (сендвичи); сендвичи со виршла (hot dog); сладолед; инстант нудли; макарони и сирење; пити со месо; пица; пуканки; переци; грицки од напукната пченка; грицки од напукнат ориз; рамен нудли; сендвичи; виршли во тесто; чај; напитки на база на чај; тортиља чипс

кл. 32 пиво; коктейли на база на пиво; флаширана вода за пиење; газирана вода; енергетски напитки; напитки со вкус на овошје; напитки од овошен сок; изотонични пијалоци; безалкохолни пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски напитки збогатени со хранливи состојки; безалкохолни напитки; спортски напитки; зеленчукови-овошни сокови; вода за пиење

кл. 35 услуги на онлајн продажба на мало која се однесува на облека, книги, колекционерство, компјутерски софтвер, костими, игри, медии, предмети за забава и играчки; услуги на продажба на мало која се однесува на облека, книги, колекционерство, компјутерски софтвер, костими, игри, медии, предмети за забава и играчки; обезбедување на програми за поттик и награда на играчи на видео игри; обезбедување на онлајн пазари на дигитални имоти за купувачи и продавачи на крипто-токени

кл. 36 услуги на проверка на плаќања засновани на blockchain; услуги на обработка на плаќања со дебитни картички и кредитни картички; обработка на трансакции извршени со картички за

подарок; финансиски услуги, имено, следење и надгледување на дигитални или крипто имоти и создавање на токени за дигитални или крипто имоти; издавање на кредитни картички и припејд дебитни картички; финансиски услуги, имено, обезбедување на онлајн виртуелни валути во игри, кои не може да се преземат, за употреба од страна на членови на онлајн заедница по пат на глобална компјутерска мрежа; услуги за криптовалути, имено, обезбедување на дигитална валута или дигитален токен за употреба од страна на членовите на онлајн заедница преку глобална компјутерска мрежа; услуги за криптовалути, имено, дигитална валута или дигитален токен, кои вклучуваат криптографски протоколи, кои се користат за работа и изградба на апликации и blockchains на децентрализирана компјутерска платформа и како метод на плаќање за производи и услуги; услуги на собирање на добротворни средства; организација на колекции; организација на активности и настани за собирање средства

кл. 38 аудио емитување; услуги на емитување и пренос (стриминг) на аудио-визуелни медиски содржини во област на разонода, музика, видео игри, играње на видео игри и натпреварувања во играње на видео игри по пат на интернет; услуги на емитување и пренос (стриминг) на аудио и видео програми по пат на интернет; услуги на подкастинг и интернетски емитувања; услуги на емитувања, имено, поставување, објавување, покажување, прикажување, означување, блогување, споделување или на друг начин обезбедување на електронски медиуми или информации од интернет или други комуникациски мрежи; пренос (стриминг) на податоци; пренос

(стриминг) на аудио, визуелен и аудиовизуелен материјал по пат на интернет; телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, пренос на подкаст содржини; телекомуникациски услуги, имено, пренос на сликовна и говорна содржина по пат на интернет; пренос на пишани и дигитални комуникации; видео емитување; пренос на видео содржина на барање; веб пренос (стриминг) кој представува пренос на податоци, информации и аудио-визуелни податоци по пат на интернет или други компјутерски мрежи; услуги на интернетско емитување; телекомуникациски услуги, имено, безбеден пренос на податоци; комуникации преку компјутерски терминали; пренос на информации со пренос на податоци; пренос и примање на информации преку сателит; пренос на пораки, кодирани слики и звуци; обезбедување на пристап на глобална компјутерска мрежа

кл. 41 услуги на забавни паркови; видео продукција на проширена реалност; кино студија; кина; услуги на разонода; услуги на разонода во вид на создавање, развивање, дистрибуција, продукција и пост-продукција на кинематографски филмови, телевизиски програми и мултимедијални забавни содржини; услуги на разонода во вид на тековни телевизиски серии и филмови и филмови во област на акциони авантури, анимации, аними, комедии, фантазии, мјузикли, научна фантастика и спортови; услуги на разонода во вид на продукција и изведување на настапи, турнири, натпреварувања и концерти; услуги на разонода, имено, организирање и водење на натпревари и турнири во компјутерски и видео игри во живо; обезбедување на аудио и видео презентации од областа на

натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб страна кои не можат да се преземат; обезбедување на информации за разонода во врска со натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб страна кои не можат да се преземат; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци со обожаватели (фанови) и конфереции од област на забава, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, овозможување на пристап на онлајн дигитални колекции кои не може да се преземат, имено, уметност, фотографии, слики, анимации и видео записи за употреба во дигитални опкружувања со цел на разонода; услуги на разонода, имено, обезбедување на електронски, компјутерски и видео игри обезбедени преку Интернет средства; услуги на разонода, имено, обезбедување на кинематографски филмови, телевизиски програми, е-спортски настани, посебни настани и мултимедијална и забавна содржина преку веб страница кои не може да се преземат; обезбедување на услуги на разонода преку онлајн стриминг; услуги на разонода, имено, обезбедување на подкаст содржини од област на забава, е-спортови и видео игри; мултимедијално издавање на компјутерски и видео игри и софтвер за компјутерски и видео игри; организирање на костимирани забавни настани; продукција и дистрибуција на кинематографски филмови и телевизиски програми; ставање на располагање на кинематографски филмови, телевизиски емисии, е-спортски настани, специјални настани и мултимедијални забавни содржини, кои не може да се преземат, по пат на видео записи на барање; услуги на овозможување на пристап на онлајн игри со проширена реалност кои не може да се

преземат; обезбедување на онлајн информации за разонода кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн информации кои се однесуваат на видео игри и е-спортови, кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн стрипови, кратки приказни и романи во слики кои не може да се преземат; обезбедување на видео снимки и други мултимедијани дигитални содржини кои не може да се преземат; обезбедување на онлајн игри со виртуелна реалност кои не може да се преземат; ставање на располагање на објекти за прикажување на кинематографски филмови; обезбедување на игри засновани на интернет; обезбедување на звучни снимки преку онлајн стриминг; обезбедување на видео снимки преку онлајн стриминг; видео продукција на виртуелна реалност; веб страна која содржи телевизиски емисии, филмови и мултимедијални забавни содржини кои не може да се преземат; забава; услуги на забава, имено обезбедување на услуги на интерактивни игри за повеќе играчи за игри кои може да се играат преку компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи; обезбедување видео игри и компјутерски игри кои може да се преземат, пристапат и играат по пат на компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи; издавање на мултимедии

кл. 42 компјутерски услуги, имено создавање на онлајн заедници за регистрирани корисници за да учествуваат во дискусии, да добијат повратни информации од парови во игра, да формираат виртуелни заедници и да се ангажираат на друштвени мрежи; обезбедување на технологии кои овозможуваат на корисниците да создаваат, додаваат и споделуваат видео

снимки кои ги создале на основа на компјутерска игра преку веб страница; обезбедување на технологија која им овозможува на корисниците да управуваат онлајн со софтвер за видео игри преку веб страница; обезбедување на привремено користење на онлајн софтвер и апликации кои не може да се преземат за инстант праќање на пораки, споделување на датотеки и електронско праќање и примање на глас, звук, видео снимка, текст, слики, графика и податоци; обезбедување на онлајн компјутерски програми кои не може да се преземат и кои содржат виртуелна валута, токени и валута, за употреба во онлај веб и мобилни видео игри; софтвер како услуга (SaaS) и платформа како услуга (PaaS) кои содржат софтвер за трговија, прикажување и управување со дигитална уметност, крипто-колекционерство, со незаменливи токени и други токени за апликации; услуги на софтвер како услуга (SaaS), која содржи софтвер за инстант праќање на пораки, споделување на датотеки, и електронско праќање и примање на глас, звук, видео снимка, текст, слики, графика и податоци; дизајнирање, развој и имплементација на софтвер во областа на blockchains

(111) **31255** (151) 18/11/2022
(210) ТМ 2022/237 (220) 09/03/2022
(181) 09/03/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CHESTERFIELD LINEA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од
тутун за загревање; електронски уреди и
нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на
аеросоли кои содржат никотин за
инхалација; раствори со течен никотин за
електронски цигари; артикли за пушачи,
хартија за цигари, туби за цигари, филтери
за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници за пушачи, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки за пушачи, кибрити

(111) **31080** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/249 (220) 15/03/2022
(181) 15/03/2032
(450) 30/11/2022

(732) **JOHNSON & JOHNSON ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)

READY FOR WHAT'S NEXT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на мултиплекс склероза
кл. 44 обезбедување информации
поврзани со мултиплекс склероза и
третмани за истата

(111) **31083** (151) 03/11/2022



(210) ТМ 2022/250 (220) 15/03/2022
(181) 15/03/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

POLGYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31084** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/251 (220) 15/03/2022
(181) 15/03/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

ZYGOSIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња; диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за
завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31085** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/252 (220) 15/03/2022
(181) 15/03/2032
(450) 30/11/2022

(732) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје

(540)

PLANTIGMIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за
бебиња; диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за
завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31086** (151) 03/11/2022
(210) ТМ 2022/253 (220) 15/03/2022



(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

VANKOPOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(111) 31087

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/254

(220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

ESSIUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(111) 31089

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/255

(220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

ASIMPLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(111) 31091

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/256

(220) 15/03/2022



(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

LINKOLES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(111) 31093

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/257

(220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

OMEPREFUL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(111) 31095

(151) 31/10/2022

(210) ТМ 2022/258

(220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

PARACEROL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;фластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за
 дезинфекција;препарати за уништување
 штетници;фунгициди;хербициди

(111) 31096

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/259

(220) 15/03/2022



(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(300)

(732) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

MUSCOBLOC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететска храна и супстанции што се
 користат во медицината и ветерината,
 храна за бебиња; диететски суплементи за
 луѓето и животните; фластери, материјали
 за завои; материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли; средства за
 дезинфекција; препарати за уништување
 штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31098**

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/261

(220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

POLINOKSID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететска храна и супстанции што се
 користат во медицината и ветерината,
 храна за бебиња; диететски суплементи за
 луѓето и животните; фластери, материјали
 за завои; материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли; средства за
 дезинфекција; препарати за уништување
 штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31099**

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/262

(220) 15/03/2022

(181) 15/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.**
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.:
34303, TR

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

POL-MOXI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати; санитарни препарати за
 медицински цели; диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња; диететски суплементи за луѓето и
 животните; фластери, материјали за
 завои; материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли; средства за
 дезинфекција; препарати за уништување
 штетници; фунгициди; хербициди

(111) **31100**

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/265

(220) 16/03/2022

(181) 16/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, Kosovo, --**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, розева, крем, зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 путер; крем со путер; препарати на база на путер-сирење; шлаг за слатки; крем [млечни производи]; крем во прав [млечен производ]; замени за крем; сосови на база на млеко; бешамел; сирење во форма на сосови; тофу; кефир [млечен пијалок]; кумис [млечен пијалок]; маргарин; млеко; млечни производи; кондензирано млеко; замени за млеко; јогурт; урда

кл. 30 сос [зачини]; сос за тестенини; прелив за салата; пулпа од ориз за кулинарски цели; зачини; средства за згуснување за прехранбени производи; сврзувачки средства за сладолед; прашок за готвење; ароми, освен етерични масла, за пијалоци; сладолед; мајонез; меласа

(111) **31103**

(151) 03/11/2022

(210) ТМ 2022/266

(220) 16/03/2022

(181) 16/03/2032

(450) 30/11/2022

(732) **Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VG**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540) m



(591) бела, кафена, зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 прехранбени производи и сточна храна за фарми; прехранбени артикли за одвинување/раздвојување од сисње на животни во фармите; препарати за гоеење на животни во фармите; житарици и оброк за консумација од животни

кл. 35 услуги на продавници за продажба мало и големо поврзани со продажба на ѓубрива и производи на сточна храна; продавница на мало во интернет и услуги на продажба на големо во интернет во врска со продажба на ѓубрива и производи на сточна храна



**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)									
1	31111		5	31083		5	31203		5	31307
1	31230		5	31084		5	31206		5	31308
1	31240		5	31085		5	31218		5	31309
1	31241		5	31086		5	31220		5	31310
1	31294		5	31087		5	31225		5	31311
2	31240		5	31089		5	31228		6	31092
2	31241		5	31091		5	31229		6	31195
2	31297		5	31093		5	31230		6	31295
3	31078		5	31095		5	31234		6	31298
3	31079		5	31096		5	31239		6	31313
3	31101		5	31098		5	31243		7	31092
3	31113		5	31099		5	31247		7	31137
3	31144		5	31107		5	31248		7	31169
3	31156		5	31109		5	31251		7	31219
3	31161		5	31113		5	31252		7	31302
3	31168		5	31117		5	31253		7	31313
3	31216		5	31125		5	31254		7	31314
3	31227		5	31128		5	31256		8	31298
3	31234		5	31130		5	31261		9	31108
3	31261		5	31131		5	31264		9	31118
3	31270		5	31139		5	31265		9	31119
3	31271		5	31142		5	31266		9	31120
3	31272		5	31145		5	31275		9	31127
3	31273		5	31151		5	31276		9	31129
3	31274		5	31152		5	31277		9	31133
3	31285		5	31153		5	31279		9	31137
3	31286		5	31154		5	31282		9	31138
3	31287		5	31156		5	31283		9	31140
3	31288		5	31157		5	31285		9	31141
3	31298		5	31162		5	31286		9	31146
4	31294		5	31174		5	31287		9	31163
4	31298		5	31176		5	31288		9	31169
5	31080		5	31199		5	31289		9	31181
5	31081		5	31200		5	31305		9	31187
5	31082		5	31202		5	31306		9	31195



9	31196	14	31236	24	31116	29	31081
9	31197	16	31108	24	31207	29	31082
9	31201	16	31118	24	31244	29	31100
9	31212	16	31146	24	31313	29	31121
9	31213	16	31195	25	31108	29	31122
9	31214	16	31234	25	31110	29	31124
9	31215	16	31295	25	31114	29	31164
9	31219	16	31298	25	31116	29	31175
9	31222	16	31302	25	31127	29	31191
9	31232	16	31303	25	31129	29	31223
9	31233	16	31304	25	31133	29	31224
9	31245	16	31313	25	31140	29	31289
9	31262	17	31240	25	31167	29	31290
9	31263	17	31241	25	31168	29	31291
9	31278	17	31298	25	31181	29	31298
9	31280	18	31108	25	31195	29	31301
9	31313	18	31127	25	31207	30	31077
9	31314	18	31129	25	31208	30	31078
10	31161	18	31133	25	31222	30	31079
10	31266	18	31140	25	31237	30	31081
11	31092	18	31181	25	31238	30	31082
11	31115	18	31195	25	31244	30	31100
11	31169	18	31222	25	31303	30	31121
11	31212	18	31236	25	31304	30	31122
11	31249	18	31237	25	31313	30	31124
11	31298	18	31238	25	31315	30	31126
11	31302	18	31313	26	31195	30	31132
11	31312	20	31259	26	31313	30	31134
12	31097	20	31292	27	31108	30	31135
12	31112	20	31293	27	31168	30	31143
12	31120	20	31295	28	31108	30	31168
12	31123	21	31144	28	31138	30	31170
12	31169	21	31195	28	31140	30	31171
12	31242	21	31258	28	31146	30	31175
12	31284	21	31298	28	31167	30	31177
12	31313	21	31302	28	31195	30	31178
12	31314	21	31313	28	31222	30	31179
12	31317	22	31295	28	31278	30	31180
14	31101	22	31298	28	31280	30	31186
14	31108	23	31207	28	31303	30	31190
14	31195	24	31108	28	31304	30	31191



30	31195
30	31204
30	31205
30	31250
30	31257
30	31259
30	31260
30	31289
30	31290
30	31291
30	31296
30	31298
30	31299
30	31301
30	31302
31	31103
32	31090
32	31102
32	31104
32	31105
32	31108
32	31147
32	31148
32	31149
32	31150
32	31173
32	31195
32	31221
32	31290
32	31291
32	31298
32	31300
33	31106
33	31108
33	31182
33	31184
33	31185
33	31186
33	31298
34	31160
34	31172

34	31189
34	31192
34	31193
34	31198
34	31209
34	31217
34	31226
34	31231
34	31232
34	31233
34	31255
34	31269
35	31076
35	31077
35	31081
35	31082
35	31088
35	31097
35	31101
35	31103
35	31108
35	31116
35	31118
35	31126
35	31132
35	31135
35	31142
35	31146
35	31155
35	31165
35	31166
35	31167
35	31177
35	31178
35	31179
35	31180
35	31183
35	31186
35	31188
35	31190
35	31191

35	31194
35	31195
35	31207
35	31208
35	31221
35	31235
35	31244
35	31246
35	31249
35	31259
35	31261
35	31270
35	31271
35	31272
35	31273
35	31274
35	31282
35	31313
35	31317
36	31075
36	31108
36	31118
36	31141
36	31146
36	31155
36	31158
36	31159
36	31163
36	31188
36	31195
36	31246
36	31317
37	31092
37	31120
37	31146
37	31169
37	31235
37	31281
37	31294
37	31295
37	31314

38	31108
38	31110
38	31114
38	31146
38	31163
38	31165
38	31166
38	31183
38	31195
38	31201
38	31267
38	31303
38	31304
38	31315
39	31077
39	31081
39	31082
39	31118
39	31235
39	31249
39	31295
39	31317
40	31163
40	31295
40	31313
41	31108
41	31110
41	31114
41	31118
41	31119
41	31138
41	31140
41	31146
41	31156
41	31163
41	31165
41	31166
41	31167
41	31168
41	31183
41	31188



41	31195	42	31118	42	31314	44	31080
41	31201	42	31119	43	31081	44	31094
41	31210	42	31142	43	31082	44	31142
41	31211	42	31146	43	31108	44	31156
41	31222	42	31163	43	31121	44	31161
41	31245	42	31183	43	31122	44	31187
41	31267	42	31187	43	31126	44	31194
41	31278	42	31188	43	31135	45	31076
41	31280	42	31194	43	31136	45	31108
41	31303	42	31195	43	31188	45	31146
41	31304	42	31244	43	31250	45	31183
41	31315	42	31245	43	31259	45	31210
42	31097	42	31246	43	31266	45	31268
42	31108	42	31281	43	31316		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
ABRAZEN L.L.C.	31100	MK/T/2022/0265
Acer Incorporated	31262	MK/T/2021/1315
Acer Incorporated	31263	MK/T/2021/1316
Acer Incorporated	31292	MK/T/2021/1344
Acer Incorporated	31293	MK/T/2021/1345
AgorA Food & Coffe SH.P.K.	31122	MK/T/2022/0145
AgorA Food & Coffe SH.P.K.	31121	MK/T/2022/0146
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.	31145	MK/T/2021/1185
Blueair AB	31115	MK/T/2022/0144
Boehringer Ingelheim International GmbH	31251	MK/T/2021/1306
Boehringer Ingelheim International GmbH	31252	MK/T/2021/1307
Boehringer Ingelheim International GmbH	31253	MK/T/2021/1308
Boehringer Ingelheim International GmbH	31254	MK/T/2021/1309
Boehringer Ingelheim International GmbH	31139	MK/T/2022/0085
Boehringer Ingelheim International GmbH	31128	MK/T/2022/0088
Brand Management Group Ltd	31103	MK/T/2022/0266
British American Tobacco (Brands) Inc.	31193	MK/T/2021/1231
British American Tobacco (Brands) Inc.	31269	MK/T/2021/1323



British American Tobacco (Brands) Limited	31192	MK/T/2021/1230
CANSINO BIOLOGICS INC.	31265	MK/T/2021/1318
CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.	31196	MK/T/2022/0204
CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.	31197	MK/T/2022/0205
Colgate-Palmolive Company	31144	MK/T/2022/0207
Diamond Quest Limited	31231	MK/T/2021/1285
Diamond Quest Limited	31232	MK/T/2021/1286
Diamond Quest Limited	31233	MK/T/2021/1287
Discovery, Inc.	31201	MK/T/2021/1237
Domino's IP Holder LLC	31126	MK/T/2022/0067
ELI LILLY and Company	31264	MK/T/2021/1317
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	31296	MK/T/2021/1352
Edge Systems LLC	31161	MK/T/2021/1202
FAES FARMA, S.A.	31117	MK/T/2022/0235
FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia	31261	MK/T/2022/0232
FoundCenter Investment GmbH	31183	MK/T/2021/0875
GOLDCAR SPAIN, S.L.U.	31317	MK/T/2022/0087
Glaxo Group Limited	31130	MK/T/2022/0089
Glaxo Group Limited	31131	MK/T/2022/0090
GreenCycle Umweltmanagement GmbH	31295	MK/T/2021/1351
HAPPY Group Sh.p.k.	31216	MK/T/2021/1254
Haver Farma İlaç A.Ş.	31220	MK/T/2021/1267
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	31247	MK/T/2021/1302
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	31248	MK/T/2021/1303
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	31125	MK/T/2022/0151
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšić	31221	MK/T/2021/1268
Intercontinental Great Brands LLC	31143	MK/T/2021/1184
J&B LIMITED	31226	MK/T/2021/1193
JOHNSON & JOHNSON	31080	MK/T/2022/0249
JOHNSON & JOHNSON	31258	MK/T/2021/1311
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	31285	MK/T/2021/1337
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	31286	MK/T/2021/1338
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	31287	MK/T/2021/1339
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	31288	MK/T/2021/1340
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	31206	MK/T/2021/1243
KT & G CORPORATION	31189	MK/T/2021/1225
Kalceks, Joint Stock company	31153	MK/T/2021/1195
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	31260	MK/T/2022/0227
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	31257	MK/T/2022/0228
Lidl Stiftung & Co. KG	31298	MK/T/2021/1358
Lidl Stiftung & Co. KG	31299	MK/T/2021/1359



Lidl Stiftung & Co. KG	31300	MK/T/2021/1360
Lidl Stiftung & Co. KG	31301	MK/T/2021/1361
Lidl Stiftung & Co. KG	31302	MK/T/2021/1362
MANICA S.p.A.	31230	MK/T/2021/1284
MARBO PRODUCT d.o.o.	31124	MK/T/2022/0128
Mastercard International Incorporated	31141	MK/T/2021/1174
Meridian Corporation SH.P.K.	31135	MK/T/2021/1057
Meridian Corporation SH.P.K.	31136	MK/T/2021/1059
NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.	31312	MK/T/2021/1376
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31202	MK/T/2021/1239
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31203	MK/T/2021/1240
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	31112	MK/T/2022/0007
Pfizer Inc.	31199	MK/T/2021/1235
Pfizer Inc.	31200	MK/T/2021/1236
Pfizer Inc.	31218	MK/T/2021/1257
Philip Morris Products S.A.	31160	MK/T/2021/1201
Philip Morris Products S.A.	31172	MK/T/2021/1213
Philip Morris Products S.A.	31198	MK/T/2021/1233
Philip Morris Products S.A.	31209	MK/T/2021/1246
Philip Morris Products S.A.	31217	MK/T/2021/1256
Philip Morris Products S.A.	31255	MK/T/2022/0237
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31083	MK/T/2022/0250
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31084	MK/T/2022/0251
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31085	MK/T/2022/0252
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31086	MK/T/2022/0253
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31087	MK/T/2022/0254
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31089	MK/T/2022/0255
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31091	MK/T/2022/0256
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31093	MK/T/2022/0257
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31095	MK/T/2022/0258
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31096	MK/T/2022/0259
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31098	MK/T/2022/0261
Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	31099	MK/T/2022/0262
REMEDINA S.A.	31162	MK/T/2022/0012
Rembrandtin Coatings GmbH	31240	MK/T/2021/1295
Rembrandtin Coatings GmbH	31241	MK/T/2021/1296
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	31140	MK/T/2021/1173
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	31114	MK/T/2022/0008
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	31110	MK/T/2022/0009
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	31315	MK/T/2022/0097
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	31195	MK/T/2022/0236



Riot games, Inc. (a Delaware corporation)	31222	MK/T/2021/1272
Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company)	31313	MK/T/2021/1377
Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company)	31314	MK/T/2021/1378
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	31120	MK/T/2022/0132
SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION	31284	MK/T/2021/1335
SIDELA SA	31111	MK/T/2022/0010
Supreme Committee for Delivery & Legacy	31118	MK/T/2022/0013
Swiss Pharma International AG	31243	MK/T/2021/1298
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	31290	MK/T/2021/1342
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	31291	MK/T/2021/1343
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	31123	MK/T/2022/0147
TP-LINK CORPORATION LIMITED	31212	MK/T/2021/1250
TP-LINK CORPORATION LIMITED	31213	MK/T/2021/1251
TP-LINK CORPORATION LIMITED	31214	MK/T/2021/1252
TP-LINK CORPORATION LIMITED	31215	MK/T/2021/1253
Terme di Crodo Srl	31090	MK/T/2021/0568
The Coca-Cola Company	31134	MK/T/2022/0098
The Procter & Gamble Company	31174	MK/T/2021/1215
The Procter & Gamble Company	31234	MK/T/2021/1288
Thermo King Corporation, a Delaware Corporation	31169	MK/T/2021/1210
United States Polo Association	31236	MK/T/2021/1290
United States Polo Association	31237	MK/T/2021/1291
United States Polo Association	31238	MK/T/2021/1292
VKR Holding A/S	31137	MK/T/2022/0110
YAMABIKO CORPORATION	31219	MK/T/2021/1258
Yuga Labs, Inc	31108	MK/T/2022/0217
Zentiva Group, a.s.	31152	MK/T/2021/1194
Zentiva, k.s.	31176	MK/T/2021/1219
Zentiva, k.s.	31225	MK/T/2021/1275
Zoetis Services LLC	31155	MK/T/2021/1197
Zongshen Industrial Group Co., Ltd.	31242	MK/T/2021/1297
Агенција за електронски комуникации	31267	MK/T/2021/1321
Адвокат Маја Лазаревиќ	31268	MK/T/2021/1322
Алколоид АД Скопје	31151	MK/T/2021/1192
Алколоид АД Скопје	31228	MK/T/2021/1282
Алколоид АД Скопје	31229	MK/T/2021/1283
Алколоид АД Скопје	31239	MK/T/2021/1293
Алколоид АД Скопје	31270	MK/T/2021/1324
Алколоид АД Скопје	31271	MK/T/2021/1325
Алколоид АД Скопје	31272	MK/T/2021/1326
Алколоид АД Скопје	31273	MK/T/2021/1327



Алколоид АД Скопје	31274	МК/Т/2021/1328
Алколоид АД Скопје	31275	МК/Т/2021/1329
Алколоид АД Скопје	31276	МК/Т/2021/1330
Алколоид АД Скопје	31277	МК/Т/2021/1331
Алколоид АД Скопје	31279	МК/Т/2021/1332
Алколоид АД Скопје	31282	МК/Т/2021/1333
Алколоид АД Скопје	31283	МК/Т/2021/1334
Алколоид АД Скопје	31305	МК/Т/2021/1365
Алколоид АД Скопје	31306	МК/Т/2021/1366
Алколоид АД Скопје	31307	МК/Т/2021/1368
Алколоид АД Скопје	31308	МК/Т/2021/1369
Алколоид АД Скопје	31309	МК/Т/2021/1370
Алколоид АД Скопје	31310	МК/Т/2021/1371
Алколоид АД Скопје	31311	МК/Т/2021/1372
Алколоид АД Скопје	31107	МК/Т/2022/0005
Алколоид АД Скопје	31109	МК/Т/2022/0006
Ана Александровска	31266	МК/Т/2021/1319
Аневски Винарија ДООЕЛ Штип	31106	МК/Т/2021/0564
Беким Сулејмани / Bekim Sulejmani	31077	МК/Т/2022/0032
Благоја Локвенец	31250	МК/Т/2021/1305
ГАЛЕНИКА АД Београд	31256	МК/Т/2021/1310
Греен Мацхинес ДОО Велес	31097	МК/Т/2021/0529
ДПТУ Матриошка ДОО Скопје	31186	МК/Т/2021/1222
Друштво за градежништво, производство и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО, експорт-импорт с. Палатица	31235	МК/Т/2021/1289
Друштво за изведувачка уметност МКС АРТ ДОО Скопје	31119	МК/Т/2022/0234
Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје	31303	МК/Т/2021/1363
Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје	31304	МК/Т/2021/1364
Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје	31158	МК/Т/2021/1313
Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје	31159	МК/Т/2021/1314
Друштво за проиаводство, трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје	31211	МК/Т/2021/1249
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	31178	МК/Т/2022/0139
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	31179	МК/Т/2022/0140
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	31180	МК/Т/2022/0141
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово	31177	МК/Т/2022/0142



Друштво за производство трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз, с. Аргулица, Карбинци	31101	МК/Т/2022/0004
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	31154	МК/Т/2021/1196
Друштво за производство, промет и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ Градско	31175	МК/Т/2021/1216
Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	31204	МК/Т/2021/1241
Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	31205	МК/Т/2021/1242
Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ Скопје	31078	МК/Т/2019/1184
Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ Скопје	31079	МК/Т/2019/1185
Друштво за производство, трговија и услуги КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	31187	МК/Т/2021/1223
Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КЛАУД 9 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево	31316	МК/Т/2022/0095
Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-извоз Битола	31294	МК/Т/2021/1350
Друштво за трговија и услуги АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	31194	МК/Т/2021/0504
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	31278	МК/Т/2022/0070
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	31280	МК/Т/2022/0071
Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје	31138	МК/Т/2022/0073
Друштво за трговија и услуги ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	31157	МК/Т/2021/1199
Друштво за трговија и услуги „ПРО-ФИТ“ доо - Скопје	31289	МК/Т/2021/1341
Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО Скопје	31249	МК/Т/2021/1304
Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје	31164	МК/Т/2019/0865
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден	31116	МК/Т/2021/0544
Друштво за трговија, транспорт и услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ АЗ ДООЕЛ Скопје	31281	МК/Т/2022/0218
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	31076	МК/Т/2020/0782
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	31094	МК/Т/2021/0323
Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово	31173	МК/Т/2021/1214
ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ	31156	МК/Т/2021/1198
ЕкоВент	31092	МК/Т/2020/0301
Елена Радевска	31207	МК/Т/2021/1244
Елсид Сејфулахи	31259	МК/Т/2021/1312
Златевски Небојша	31147	МК/Т/2021/1187
Златевски Небојша	31148	МК/Т/2021/1188
Златевски Небојша	31149	МК/Т/2021/1189
Златевски Небојша	31150	МК/Т/2021/1190



Златевски Небојша	31102	МК/Т/2021/1260
Златевски Небојша	31104	МК/Т/2021/1261
Златевски Небојша	31105	МК/Т/2021/1262
КАМ ДОО	31088	МК/Т/2021/0737
ЛЕНСМАК ДООЕЛ	31127	МК/Т/2022/0105
ЛЕНСМАК ДООЕЛ	31129	МК/Т/2022/0106
ЛЕНСМАК ДООЕЛ	31133	МК/Т/2022/0107
ЛЕНСМАК ДООЕЛ	31181	МК/Т/2022/0109
МАКПРОГРЕС ДОО	31132	МК/Т/2022/0084
МАРК-МАРКЕТ	31182	МК/Т/2022/0113
Македонско Библиско Здружение Скопје	31210	МК/Т/2021/1248
Маре Трајковска	31244	МК/Т/2021/1299
Маријана Андриќ Марјановиќ; Marijana Andrić Marijanović	31184	МК/Т/2021/1220
Маријана Андриќ Марјановиќ; Marijana Andrić Marijanović	31185	МК/Т/2021/1221
Министерство за транспорт и врски	31246	МК/Т/2021/1301
Митковски-Три Д Доо - Скопје	31167	МК/Т/2021/1207
Перфецтос Принтинг Инк Гроуп Лтд, Перфецтос Миллс	31297	МК/Т/2021/1355
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	31170	МК/Т/2021/1211
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	31171	МК/Т/2021/1212
ПхармаС Лекови дооел Скопје	31142	МК/Т/2021/1182
Радислав Анастасовски	31082	МК/Т/2018/0074
Радислав Анастасовски	31081	МК/Т/2018/0078
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје	31245	МК/Т/2021/1300
СИЗ - ЛКА Куманово	31190	МК/Т/2021/1227
СИЗ - ЛКА Куманово	31191	МК/Т/2021/1229
Симона Константиновиќ	31168	МК/Т/2021/1208
Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ	31223	МК/Т/2021/1273
Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ	31224	МК/Т/2021/1274
The Procter & Gamble Company	31113	МК/Т/2020/0443
ТДППУ Нова Перспектива доо експорт-импорт Скопје	31227	МК/Т/2021/1247
ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР	31208	МК/Т/2021/1245
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	31188	МК/Т/2021/1224
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	31163	МК/Т/2022/0127
Ултра ДОО Скопје	31146	МК/Т/2021/1186
Финансиско друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје	31075	МК/Т/2020/0724
Фондација Метаморфозис	31165	МК/Т/2021/1203
Фондација Метаморфозис	31166	МК/Т/2021/1204



ПРЕНОС / BARTJE

(111) **2199**

(732) **Wella Operations US LLC 4500 Park Granada, Suite 100, 91302 Calabasas, California, US**

(111) **2221**

(732) **Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90, 4057 Basel, CH**

(111) **13300**

(732) **Aero IP Holdings LLC 1400 Broadway, Floor 18, New York, NY 10018, US**

(111) **22220**

(732) **NINVE JR.INC.Poinciana House, Poinciana & West Mail Drives, Freeport, BS**

(111) **22221**

(732) **NINVE JR.INC.Poinciana House, Poinciana & West Mail Drives, Freeport, BS**

(111) **28821**

(732) **Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопјеул. Св. Наум Охридски бр. 2-в, Скопје, МК**

(111) **28812**

(732) **Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопјеул. Св. Наум Охридски бр. 2-в, Скопје, МК**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **369**

(732) **JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH**

(111) **370**

(732) **JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH**

(111) **375**

(732) **JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH**

(111) **1989**

(732) **SHARP KABUSHIKI KAISHA 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, JP**



(111) **2264**

(732) **REHAU Industries SE & Co. KGHelmuth-Wagner-Strasse 1, 95111 Rehau, DE**

(111) **10135**

(732) **Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim SikretiCumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR**

(111) **11081**

(732) **Друштво за графичко издавачка дејност ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје1550 бр.52 Визбегово, Бутел, Скопје, МК**

(111) **11111**

(732) **COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR**

(111) **12777**

(732) **BearingPoint IP Holding B.V.De entree 89, 1101 BH Amsterdam , NL**

(111) **11863**

(732) **JT International S.A.Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH**

(111) **11940**

(732) **Japan Tobacco Inc.1-1, Toranomom 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP**

(111) **12300**

(732) **Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim SikretiCumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR**

(111) **12419**

(732) **Astellas Pharma Inc5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP**

(111) **12932**

(732) **Astellas Pharma Inc 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP**

(111) **15427**

(732) **Astellas Pharma Inc 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP**

(111) **15456**

(732) **Astellas Pharma Inc 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP**

(111) **16253**

(732) **Sanofi Mature IP 82, Avenue Raspall, 94250 Gentilly, FR**



(111) **18324**

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС Компани ДОО Скопје ул.1638 бр.4, 1000, Скопје, МК**

(111) **22977**

(732) **DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, A92 YK7W, IE**

(111) **22978**

(732) **DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, A92 YK7W, IE**

(111) **22980**

(732) **DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, A92 YK7W, IE**

(111) **20010**

(732) **DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, A92 YK7W, IE**

(111) **20539**

(732) **Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , МК**

(111) **20542**

(732) **Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , МК**

(111) **20968**

(732) **Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , МК**

(111) **20969**

(732) **Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , МК**

(111) **23316**

(732) **Универзитет на Југоисточна Европа Бул.Илинденска бр.335, Тетово, МК**

(111) **24934**

(732) **Универзитет на Југоисточна Европа Бул.Илинденска бр.335, Тетово, МК**

(111) **25814**

(732) **Анета Стојковска Ул.Руди Чајавец бр.26/2-59, Аеродром, Скопје, МК**

(111) **27447**



(732) **GREEN COLA , LTD Petrou Iliadi, 5, CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 Nicosia, CY**

(111) **27449**

(732) **GREEN COLA , LTD Petrou Iliadi, 5, CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 Nicosia, CY**

(111) **27448**

(732) **GREEN COLA , LTD Petrou Iliadi, 5, CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 Nicosia, CY**

ОТКАЖУВАЊЕ / DORËHEQJE NGA REGJISTRIMI

(73) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

(111) 496	(186) 26/05/2033
(111) 497	(186) 26/05/2033
(111) 5758	(186) 05/07/2033
(111) 369	(186) 15/10/2033
(111) 370	(186) 15/10/2033
(111) 375	(186) 15/10/2033
(111) 1989	(186) 10/11/2032
(111) 1643	(186) 15/12/2032
(111) 2505	(186) 10/09/2032
(111) 1806	(186) 20/01/2033
(111) 4523	(186) 20/01/2033
(111) 4586	(186) 05/10/2032
(111) 3313	(186) 17/12/2032
(111) 8891	(186) 25/01/2030



(111) 11306	(186) 09/07/2032
(111) 11081	(186) 30/07/2032
(111) 12222	(186) 26/08/2032
(111) 11322	(186) 10/09/2032
(111) 11028	(186) 24/09/2032
(111) 11262	(186) 01/10/2032
(111) 12569	(186) 02/10/2032
(111) 15289	(186) 29/10/2032
(111) 11111	(186) 07/11/2032
(111) 11700	(186) 08/11/2032
(111) 10070	(186) 08/11/2032
(111) 11153	(186) 11/11/2032
(111) 11154	(186) 11/11/2032
(111) 11143	(186) 11/11/2032
(111) 11035	(186) 12/11/2032
(111) 11172	(186) 13/11/2032
(111) 11029	(186) 18/11/2032
(111) 12638	(186) 26/11/2032
(111) 11419	(186) 26/11/2032
(111) 11609	(186) 26/11/2032
(111) 11411	(186) 12/12/2032
(111) 12777	(186) 25/12/2032
(111) 11863	(186) 22/01/2033
(111) 12000	(186) 29/01/2033
(111) 11653	(186) 29/01/2033
(111) 12034	(186) 04/02/2033
(111) 12602	(186) 13/02/2033
(111) 11940	(186) 07/03/2033
(111) 11713	(186) 11/04/2033
(111) 11619	(186) 08/05/2033
(111) 11440	(186) 02/06/2033
(111) 22977	(186) 23/12/2031
(111) 22978	(186) 23/12/2031
(111) 22980	(186) 29/12/2031
(111) 20010	(186) 29/12/2031
(111) 20583	(186) 05/04/2032



(111) 20584	(186) 05/04/2032
(111) 20585	(186) 05/04/2032
(111) 22220	(186) 16/05/2032
(111) 22221	(186) 16/05/2032
(111) 20539	(186) 20/06/2032
(111) 20542	(186) 20/06/2032
(111) 20968	(186) 20/06/2032
(111) 20969	(186) 20/06/2032
(111) 20507	(186) 29/06/2032
(111) 20464	(186) 11/07/2032
(111) 22253	(186) 12/07/2032
(111) 23264	(186) 01/08/2032
(111) 20433	(186) 13/08/2032
(111) 22745	(186) 31/08/2032
(111) 23316	(186) 04/09/2032
(111) 24934	(186) 04/09/2032
(111) 20723	(186) 10/09/2032
(111) 20849	(186) 10/09/2032
(111) 20932	(186) 13/09/2032
(111) 20694	(186) 18/09/2032
(111) 20693	(186) 18/09/2032
(111) 24580	(186) 19/09/2032
(111) 20691	(186) 20/09/2032
(111) 21244	(186) 28/09/2032
(111) 21180	(186) 15/10/2032
(111) 22620	(186) 15/10/2032
(111) 21182	(186) 15/10/2032
(111) 20931	(186) 17/10/2032
(111) 21260	(186) 19/10/2032
(111) 21235	(186) 19/10/2032
(111) 21261	(186) 19/10/2032
(111) 21130	(186) 26/10/2032
(111) 21129	(186) 26/10/2032
(111) 21215	(186) 26/10/2032
(111) 29464	(186) 30/10/2032
(111) 23308	(186) 12/11/2032



(111) 22307	(186) 09/11/2032
(111) 22310	(186) 09/11/2032
(111) 24188	(186) 13/11/2032
(111) 21108	(186) 13/11/2032
(111) 21107	(186) 13/11/2032
(111) 26250	(186) 15/11/2032
(111) 20980	(186) 15/11/2032
(111) 20960	(186) 16/11/2032
(111) 20959	(186) 16/11/2032
(111) 20953	(186) 22/11/2032
(111) 20987	(186) 23/11/2032
(111) 20966	(186) 23/11/2032
(111) 22573	(186) 23/11/2032
(111) 21199	(186) 29/11/2032
(111) 21200	(186) 29/11/2032
(111) 23573	(186) 30/11/2032
(111) 23572	(186) 30/11/2032
(111) 23575	(186) 04/12/2032
(111) 23290	(186) 18/12/2032
(111) 20940	(186) 18/12/2032
(111) 20939	(186) 18/12/2032
(111) 20948	(186) 24/12/2032
(111) 24949	(186) 25/12/2032
(111) 21146	(186) 23/01/2033
(111) 21025	(186) 24/01/2033
(111) 21026	(186) 24/01/2033
(111) 21059	(186) 15/02/2033
(111) 21064	(186) 27/02/2033
(111) 21083	(186) 01/03/2033
(111) 21091	(186) 18/03/2033
(111) 21092	(186) 18/03/2033
(111) 21964	(186) 11/04/2033
(111) 21965	(186) 11/04/2033
(111) 21995	(186) 08/05/2033
(111) 21541	(186) 14/05/2033
(111) 21548	(186) 14/05/2033



(111) 21552	(186) 14/05/2033
(111) 21560	(186) 17/05/2033
(111) 21558	(186) 17/05/2033
(111) 21567	(186) 17/05/2033
(111) 21557	(186) 17/05/2033
(111) 21568	(186) 17/05/2033
(111) 21559	(186) 17/05/2033
(111) 21549	(186) 20/05/2033
(111) 21553	(186) 20/05/2033
(111) 21668	(186) 27/05/2033
(111) 27133	(186) 03/06/2033
(111) 21345	(186) 15/07/2033
(111) 23875	(186) 04/12/2028

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2022/3**

(45) 30/11/2022

(22) 13/04/2022

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Мирчевска Моника

(73) **Мирчевска Моника ул.Рафаел Батино бр.38, 1000, Скопје, МК**

(74) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје

(51) 21-01

(54) **ФИГУРА**

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
12-01	МК/И/ 2022/3

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Мирчевска Моника ул.Рафаел Батино бр.38, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2022/3

ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОВЛАСТЕН КОРИСНИК

Овластен корисник: Друштво за производство, трговија и услуги АНТИЦА Охрид ДООЕЛ, ул. Коста Абраш бр.13, 6000, Охрид, МК

Регистарски број на овластениот корисник: 15

Регистарски број на заштитениот географски назив: 52

Датум на важење: 26/03/2024

Овластен корисник: Трговско друштво за производство, услуги и трговија ОХРИДСКИ БИСЕР Климент Талев и син ДОО Охрид, ул. Кеј Маршал Тито бр.6, 6000 Охрид, МК

Регистарски број на овластениот корисник: 16

Регистарски број на заштитениот географски назив: 52

Датум на важење: 26/03/2024

ИСПРАВКА

- Во Гласник бр. 12 од 2021 на стр. 104 кај трговската марка бр. (210) ТМ 2021/1055 е направена грешка во правото на првенство и во класите. Трговската марка се објавува:

(210) ТМ 2021/1055

(220) 14/10/2021

(300) 24/08/2021

(442) 31/12/2021

(731) Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ
ДОО КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово

(591) црна, тиркизна, жолта, сина, бела

(531) 03.01.01;03.01.24;09.07.22 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за

гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

кл. 41 образовни услуги;обезбедување на обуки;услуги на разонода;спортски и културни активности;услуги на обука на персонал;услуги на деловна обука;водење на семинари и курсеви за обука;онлајн интерактивни услуги на обука и образование;информирање, советување и консултации во врска со горенаведените услуги